



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 9 јуни 1999  
Скопје

Број 34

Год. LV

Аконтацијата за 1999 година изнесува  
7.500 денари. Овој број чини 150  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1066.

Врз основа на член 88 став 2 и 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93, 48/93, 21/98 и 25/99) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

1. Марјан Ѓорчев, се разрешува од должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација, заклучно со 18 мај 1999 година, поради заминување на друга функција.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2686/1  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1067.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ ВО КРУШЕВО

1. За вршител на должноста директор на Историскиот музеј во Крушево се именува Никола Јовановски, професор по книжевност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2715/1  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1068.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ НА ГРАД КРАТОВО

1. За вршител на должноста директор на Музејот на град Кратово се именува Лела Петрова, дипломиран технолог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2716/1  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1069.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ НА ГРАД НЕГОТИНО

1. За вршител на должноста директор на Музејот на град Неготино се именува Пане Трајков, дипл. историчар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2717/1  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1070.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ГАЛЕРИЈА И МУЗЕЈ ВО КАВАДАРЦИ

1. За вршител на должноста директор на Галерија и Музеј во Кавadarци се именува Илија Падиков, дипл. историчар на уметноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2718/1  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

**1071.**

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „25 МАЈ“  
– ВАЛАНДОВО**

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата „25 Мај“ – Валандово се именува Ристо Тушевски, апсолвент на Факултетот за музичка уметност – естраден уметник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2719/1  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

**1072.**

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „АЦО  
ГОРЧЕВ“ – НЕГОТИНО**

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата „Ацо Горчев“ – Неготино се именува Павле Трпков, виша школа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2720/1  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

**1073.**

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА  
„БОРКА ТАЛЕСКИ“ – ПРИЛЕП**

1. За вршител на должноста директор на Градската Библиотека „Борка Талески“ – Прилеп се именува Василе Димески, професор по македонски јазик.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2721/1  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

**1074.**

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА  
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ВЕЛЕС**

1. За вршител на должноста директор на Матичната Библиотека „Гоце Делчев“ – Велес се именува Михајло Андреев, наставник по македонски јазик.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2722/1  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

**1075.**

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА  
„ВАНЧО ПРКЕ“ – ВИНИЦА**

1. За вршител на должноста директор на Матичната Библиотека „Ванчо Прке“ – Виница се именува Стојка Стоименова, професор по филозофија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2723/1  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

**1076.**

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР „ЈОРДАН  
ХАЦИ КОНСТАНТИНОВ–ЦИНОТ“ – ВЕЛЕС**

1. За вршител на должноста директор на Народниот театар „Јордан Хаџи Константинов–Цинот“ – Велес се именува Јордан Витанов, актер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2724/1  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1077.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА**  
**ДИРЕКТОР НА ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА –**  
**СКОПЈЕ**

1. За вршител на должноста директор на Зоолошката градина – Скопје се именува Зоран Ивановски, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2725/1  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1078.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА**  
**ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „БЕЛИ**  
**МУГРИ“ – КОЧАНИ**

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата „Бели Мугри“ – Кочани се именува Милан Стојков, професор по германски јазик и литература.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2726/1  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1079.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ**  
**НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНАТА МА-**  
**ТИЧНА БИБЛИОТЕКА „ДИМИТРИЈА И КОН-**  
**СТАНТИН МИЛАДИНОВЦИ“ – СТРУГА**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Народната матична библиотека „Димитрија и Константин Миладиновци“ – Струга се именуваат:

а) за претседател  
– Крсте Чачански, в.д. директор на Домот на културата „Браќа Миладиновци“ – Струга.

б) за членови  
– Кармен Матоска, директор на ЦСО „Нико Нестор“ – Струга,  
– Целадин Муча, професор по албански јазик.  
Од редот на вработените на Библиотеката  
– Мердита Абедини, библиотекар,  
– Ранко Мирчески, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2453/2  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1080.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ**  
**НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ ТЕ-**  
**АТАР „ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ“ – ПРИЛЕП**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Народниот театар „Војдан Чернодрински“ – Прилеп се именуваат:

а) за претседател  
– Благоја Спиркоски, актер.

б) за членови  
– Кире Николоски, професор,  
– Кире Талески, економист,  
– Диме Бошески, дипл. економист,

Од редот на вработените на Театарот  
– Стојан Дамчески, секретар на Театарот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2473/2  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1081.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ**  
**НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ МУ-**  
**ЗЕЈ „Д-Р НИКОЛА НЕЗЛОБИНСКИ“ – СТРУГА**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Народниот музеј „д-р Никола Незлобински“ – Струга се именуваат:

а) за претседател  
– Митре Ангелкоски, раководител на РЕ – Струга при АД за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ во државна сопственост – Скопје.

б) за членови  
– Ромео Дереван, раководител на Подрачната единица – Струга на Управата за јавни приходи,

– Антон Чакар, началник на ОВР – Струга.  
 Од редот на вработените на Музејот  
 – Ристо Јаневски, виш кустос,  
 – Мирјана Милева, секретар-благајник.  
 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2467/2  
 25 мај 1999 година  
 Скопје

Претседател на Владата  
 на Република Македонија,  
 Љубчо Георгиевски, с.р.

1082.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
 ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ  
 НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА  
 НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И  
 МУЗЕЈ – СТРУМИЦА**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Струмица се именуваат:

- а) за претседател  
 – Никола Ристов, правник.  
 б) за членови  
 – Дамјан Ангов, дипл. инж. архитект,  
 – Весна Таковска, историчар на уметноста.

Од редот на вработените на Заводот  
 – Илија Сувариев, етнолог,  
 – Живко Велковски, историчар на уметноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2742/1  
 25 мај 1999 година  
 Скопје

Претседател на Владата  
 на Република Македонија,  
 Љубчо Георгиевски, с.р.

1083.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
 ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ  
 НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНАТА МАТИЧНА  
 БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАѢИК“ – ГОСТИВАР**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Народната матична библиотека „Вук КараѢик“ – Гостивар се именуваат:

- а) за претседател  
 – Глигур Дуровски, библиотекар  
 б) за членови  
 – Сретко Андоновски, наставник во ОУ „Чеде Филиповски-Даме“ – с. Врпчиште,  
 – Соња Аврамовска, дипл. правник, на работа во Одделението за имотно-правни работи – Гостивар,  
 – Драган Зафировски, дипл. правник, на работа во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија – ПЕ – Гостивар.

Од редот на вработените на Библиотеката

– Лоч Гулденур, библиотекар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2366/3  
 25 мај 1999 година  
 Скопје

Претседател на Владата  
 на Република Македонија,  
 Љубчо Георгиевски, с.р.

1084.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
 ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ  
 НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА  
 НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА НА  
 ГРАД СКОПЈЕ – СКОПЈЕ**

1. За претседател и членови на Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје – Скопје се именуваат:

- а) за претседател  
 – Викторија Васева-Димеска, в.д. директор на Уметничка галерија – Скопје,  
 б) за членови  
 – Зора Геческа, републички советник во Владата на Република Македонија,  
 – Милан Ивановски, археолог-советник во Репуб-

ликиот завод за заштита на спомениците на културата.

Од редот на вработените на Заводот  
 – Венко Цветков, виш конзерватор,  
 – Биљана Видоевска, виш конзерватор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2535/2  
 25 мај 1999 година  
 Скопје

Претседател на Владата  
 на Република Македонија,  
 Љубчо Георгиевски, с.р.

1085.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
 ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ  
 НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА – СТРУМИЦА**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Уметничката галерија – Струмица се именуваат:

- а) за претседател  
 – Анета Цумалиева, дипл. економист.  
 б) за членови  
 – Митко Киров, пратеник во Собранието на Република Македонија,  
 – Слободан Косев, пратеник во Собранието на Република Македонија,  
 – Ацо Василев, раководител на ПЕ – Струмица на Управата за јавни приходи.

Од редот на вработените на Галеријата  
– Бранислав Пешиќ, кустос.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2564/2  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1086.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА БИБЛИОТЕКАТА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – СКОПЈЕ

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Библиотеката „Браќа Миладиновци“ – Скопје се именуваат:

а) за претседател  
– Никола Алтиев, виш библиотекар во Библиотеката.

б) за членови  
– Васко Гацовски, пратеник во Собранието на Република Македонија,  
– л-р Тања Камчерева, секретар на ИУБ „Флимент Охридски“ – Скопје,  
– Зоран Анчевски, професор.

Од редот на вработените на Библиотеката  
– Надежда Стефановска, библиотекар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2513/2  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1087.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „КИРО ДОНЕВ“ – РАДОВИШ

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Работничкиот универзитет „Киро Донеv“ – Радовиш се именуваат:

а) за претседател  
– Живко Андонов, плакетар – декоратор во Работничкиот универзитет.

б) за членови  
– Ванчо Василев,  
– Томе Постолов, директор на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ – Радовиш,  
– Спасо Димитров.

Од редот на вработените на Работничкиот универзитет  
– Благој Коцев, раководител.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2566/2  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1088.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за организациите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1. За советник на министерот за надворешни работи се назначува Петар Јовановски, досегашен советник во Министерството за надворешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2662/2  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1089.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за организациите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува Димитар Апостолски, од должноста советник на министерот за надворешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2663/2  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1090.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за организациите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува Валентин Диневски од должноста советник на министерот за надворешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2664/2  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1091.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

1. Се разрешува д-р Драган Даниловски, од должноста потсекретар во Министерството за здравство, поради заминување на друга должност, заклучно со 18.05.1999 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2674/1  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1092.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СТОПАНСТВО

1. Се разрешува Михајло Толевски, од должноста помошник на министерот за стопанство, поради заминување на друга должност, заклучно со 18.05.1999 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2675/1  
25 мај 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1093.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на РМ“ бр. 3/97 и 23/99), министерот за правда донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ И ОСУДЕНИТЕ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ

Со ова решение се врши распоредување на осудени, малолетни, прекршочно-казнети и притворени лица во казнено-поправните и воспитно-поправните установи упатени од страна на надлежниот суд.

I

1. Во Казнено-поправната установа – Казнено-поправен дом Идризово се упатуваат на издржување казна доживотен затвор и казна затвор:

а) Машки лица-повторници, осудени со правосилна пресуда на казна затвор над 6 месеци, односно кога остатокот од казната по пресметниот притвор изнесува повеќе од 6 месеци;

б) Машки лица-примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна затвор повеќе од 2 години односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува повеќе од 2 години;

в) Женски лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор или малолетнички затвор независно од висината на казната. Овие осудени лица казната ја издржуваат во Одделението за женски лица;

г) Машки и женски лица осудени на казна доживотен затвор и

д) Странски државјани и лица без државјанство.

2. Во Казнено-поправната установа – Казнено-поправен дом од отворен вид Струга се упатуваат на издржување на казна затвор:

а) Машки лица осудени за кривични дела од небрежност согласно Кривичниот законик, ако се осудени со правосилна пресуда на казна затвор од 2 до 5 години или ако по пресметаниот притвор им преостанува повеќе од 2 до 5 години од изречената казна;

б) Машки лица-примарни сторители осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 2 години, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 2 години, за подрачјето на основните судови Дебар и Струга и

в) Машки и женски лица прекршочно-казнети од подрачјето на основните судови Дебар и Струга.

3. Во Казнено-поправната установа – Затвор Битола со отворено одделение во Прилеп се упатуваат:

3.1. Затвор Битола:

а) Машки лица-примарни сторители осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 2 години, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 2 години, за подрачјето на основните судови Битола, Кичево и Ресен;

б) Машки лица-повторници, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 6 месеци, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 6 месеци, од подрачјето на основните судови Битола, Кичево, Крушево, Прилеп и Ресен;

в) Машки и женски лица спрема кои е определен притвор од подрачјето на основните судови Битола, Кичево, Крушево, Прилеп и Ресен и

г) Машки и женски лица прекршочно-казнети од подрачјето на основните судови Битола, Кичево и Ресен.

3.2. Отворено одделение во Прилеп:

а) Машки лица-примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 2 години односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 2 години, од подрачјето на основните судови Крушево и Прилеп и

б) Машки и женски лица прекршочно-казнети од подрачјето на основните судови Крушево и Прилеп.

4. Во Казнено-поправната установа – Затвор Гевгелија се упатуваат:

а) Машки лица-примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 2 години односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 2 години, од подрачјето на основните судови Гевгелија, Кавадарци и Неготино;

б) Машки лица-повторници, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 6 месеци, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 6

месеци, од подрачјето на основните судови Гевгелија, Кавадарци и Неготино;

в) Машки и женски лица прекршочно-казнети од подрачјето на основните судови Гевгелија, Кавадарци и Неготино и

г) Машки и женски лица спрема кои е определен притвор од подрачјето на основните судови Гевгелија, Кавадарци и Неготино.

**5. Во Казнено-поправната установа – Затвор Охрид се упатуваат:**

а) Машки лица – примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 2 години односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 2 години, од подрачјето на Основниот суд Охрид;

б) Помлади полнолетни и малолетни машки лица осудени со правосилна пресуда на казна малолетнички затвор;

в) Машки лица-повторници, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 6 месеци односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 6 месеци, од подрачјето на основните судови: Дебар, Охрид и Струга;

г) Машки и женски лица прекршочно-казнети, од подрачјето на Основниот суд Охрид и

д) Машки и женски лица спрема кои е определен притвор од подрачјето на основните судови: Дебар, Охрид и Струга.

**6. Во Казнено-поправната установа – Затвор Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес се упатуваат:**

#### **6.1. Затвор Скопје:**

а) Машки лица-примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 2 години односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 2 години, од подрачјето на основните судови Скопје I, Скопје II и Куманово;

б) Машки лица-повторници, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 6 месеци, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 6 месеци, од подрачјето на основните судови: Велес, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Скопје I и Скопје II;

в) Машки и женски лица прекршочно-казнети од подрачјето на основните судови Скопје I, Скопје II и Куманово и

г) Машки и женски лица спрема кои е определен притвор од подрачјето на основните судови: Велес, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Скопје I и Скопје II.

#### **6.2. Отворено одделение Велес:**

а) Машки лица-примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 2 години односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 2 години од подрачјето на Основниот суд Велес и

б) Машки и женски лица прекршочно-казнети од подрачјето на Основниот суд Велес.

#### **6.3. Отворено одделение Крива Паланка:**

а) Машки лица-примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 2 години односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 2 години, од подрачјето на основните судови: Кратово и Крива Паланка и

б) Машки и женски лица прекршочно-казнети од подрачјето на основните судови: Кратово и Крива Паланка.

**7. Во Казнено-поправната установа-Затвор Тетово се упатуваат:**

а) Машки лица-примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 2 години односно

кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 2 години, од подрачјето на основните судови: Гостивар и Тетово;

б) Машки лица-повторници, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 6 месеци, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 6 месеци, од подрачјето на основните судови: Гостивар и Тетово;

в) Машки и женски лица прекршочно-казнети, од подрачјето на основните судови: Гостивар и Тетово и

г) Машки и женски лица спрема кои е определен притвор од подрачјето на основните судови: Гостивар и Тетово.

**8. Во Казнено-поправната установа-Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица се упатуваат:**

#### **8.1. Затвор Штип:**

а) Машки лица – примарни сторители осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 2 години, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 2 години од подрачјето на основните судови: Берово, Винаца, Делчево, Кочани, Свети Николе и Штип;

б) Машки лица - повторници, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 6 месеци, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 6 месеци, од подрачјето на основните судови: Берово, Винаца, Делчево, Кочани, Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип;

в) Машки и женски лица прекршочно-казнети од подрачјето на основните судови: Берово, Винаца, Делчево, Кочани, Свети Николе и Штип и

г) Машки и женски лица на кои им е определен притвор од подрачјето на основните судови: Берово, Винаца, Делчево, Кочани, Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип.

#### **8.2. Отворено одделение во Струмица:**

а) Машки лица-примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 2 години односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 2 години, од подрачјето на основните судови: Радовиш и Струмица и

б) Машки и женски лица прекршочно-казнети од подрачјето на основните судови: Радовиш и Струмица.

## II

**1. Во Воспитно-поправниот дом Тетово се упатуваат:**

– малолетни машки лица на кои со правосилна одлука им е изречена воспитна мерка упатување во воспитно-поправен дом за територијата на Република Македонија,

**2. Во Воспитно-поправниот дом Скопје се упатуваат:**

– малолетни женски лица на кои со правосилна одлука им е изречена воспитна мерка упатување во воспитно-поправен дом за територијата на Република Македонија. Овој Воспитно-поправен дом функционира во рамките на Женското одделение на КПД Идризово.

## III

Малолетните лица на кои со правосилна одлука им е изречена воспитна мерка упатување во воспитна установа, се упатуваат во Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци во Скопје.

## IV

Мерките на безбедност задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа и задолжително лекување на алкохоличари и наркомани изре-



чена со безусловна казна затвор независно од висината на казната се извршуваат во здравствените организации определени со Правилникот за извршување на мерките на безбедност, упатување на задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена организација и задолжително психијатриско лекување на слобода („Службен весник на СРМ“ бр. 27/80) и Правилникот за извршување на мерката на безбедност задолжително лекување на алкохоличари и наркомани во здравствена организација („Службен весник на СРМ“ бр. 34/80).

Упатувањето заради извршување на мерките на безбедност задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа и задолжително лекување на алкохоличари и наркомани го врши основниот суд надлежен за упатување на осуденото лице, а ако лицето се наоѓа во притвор, основниот суд во чие седиште се наоѓа затворот во следните здравствени организации:

а) Во Болницата за нервни и душевни болести - „Скопје“ - Бардовци, се упатуваат осудени лица од подрачјето на основните судови: Велес, Гостивар, Дебар, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Скопје I, Скопје II и Тетово;

б) Во Болницата за душевни болести - Демир Хисар, се упатуваат осудени лица од подрачјето на основните судови: Битола, Крушево, Охрид, Прилеп, Ресен и Струга и

в) Во Болницата за нервни и душевни болести - Негорци се упатуваат осудени лица од подрачјето на основните судови: Берово, Винница, Гевгелија, Делчево, Кавадарци, Кочани, Неготино, Радовиш, Свети Николе, Струмица, и Штип.

По довршеното лекување на осуденото лице на кое се уште му преостанува за доиздржување казна затвор, но пресметаниот престој во болницата за лекување, се упатува на доиздржување на остатокот од казната затвор во казнено-поправната установа определено со ова решение. Здравствените организации (болници) во кои се лекуваат осудените лица ќе ја извезат казнено-поправната установа во која тие треба да бидат упатени, за да може да ги спроведат на натамошно доиздржување на казната затвор.

## V

1. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за распоредување на осудените и осудените малолетни лица во казнено-поправните установи и воспитно-поправните установи („Службен весник на РМ“ бр. 22/97).

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 09-2792/3

27 мај 1999 година

Скопје

Министер за правда,

д-р Владо Камбовски, с.р.

1094.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97 и 15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 02.06.1999 година, Комисијата издава

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На „Комерцијална Банка“ А.Д. Скопје се дава одобрение за издавање на краткорочни хартии од вредност – втора емисија на сертификати за депозит во вредност од 150.000.000,00 денари.

2. Издавачот на краткорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-167/1

3 јуни 1999 година

Скопје

Претседател на Комисијата,

м-р Борис Стојменов, с.р.

1095.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97 и 15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 02.06.1999 година, Комисијата издава

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На „Комерцијална Банка“ А.Д. Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – трета емисија на акции во вредност од 87.728.647,50 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-168/1

3 јуни 1999 година

Скопје

Претседател на Комисијата,

м-р Борис Стојменов, с.р.

1096.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97 и 15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 02.06.1999 година, Комисијата издава

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На „Балканска Банка“ А.Д. Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – седма емисија на акции во вредност од 123.944.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Комисијата за хартии од вредност при Владата на Република Македонија не препорачува како запишувачи и купувачи на акции од оваа емисија на Банката да се јават лица кои досега немаат инвестирано во Банката.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-126/1

3 јуни 1999 година

Скопје

Претседател на Комисијата,

м-р Борис Стојменов, с.р.



1097.

Врз основа на член 59 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/97 и 15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 02.06.1999 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ**

1. Се поништува решението за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - трета емисија на акции на „СБС-АГРО Банка Интернешенел Македонија“ А.Д. Скопје број 01-115/1 од 02.10.1998 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97 од 14.10.1998 година, во вредност од 3.800.000 ДЕМ или во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на ден 02.10.1998 година во износ од 117.704.855,60 денари.

2. Се задолжува издавачот да ги врати уплатените средства заедно со каматата утврдена во Одлуката за издавање хартии од вредност.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-115/2  
3 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Комисијата,  
м-р Борис Стојменов, с.р.

1098.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/97 и бр. 15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 02.06.1999 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ****ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На „Тутунска Банка“ А.Д. Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – седма емисија на акции во вредност од 59.584.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-178/1  
3 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Комисијата,  
м-р Борис Стојменов, с.р.

1099.

Врз основа на член 80 од Законот за премеј, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

**РЕШЕНИЕ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Пестришино – Општина Пробиштип.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето, установен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2414/1  
7 јуни 1999 година  
Скопје

Директор,  
дипл. правник Горѓи Лазески, с.р.

**Огласен дел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I-СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје I-Скопје, е заведена тужбата на тужителот Ивка Ололовска од Скопје, против тужените Јасмишка Калеовска од Скопје и тужениот Ерол Спанин од Скопје, сега со непозната адреса на живеење во Франција.

Бидејќи второтужениот Ерол Спанин, е со непозната адреса, судот го повикува да во рок од од 15 дена по објавувањето на ова соопштение во службено гласило да се појави пред судот и да ја преземе постапката, се до правосилното окончување на истата. Доколку истиот не се јави пред судот, судот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи на град Скопје.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, IV П.бр.3703/98.

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Башким Сејдиу од Скопје ул.„Панче Неделковски“ бр.28-б, застапуван од полномошникот Татјана Нацева адвокат од Скопје, против тужената Фљорије Сејдиу-Хоца, со непозната адреса. Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините град Скопје од 06.05.1999 година за привремен застапник на тужената е поставено лицето Фани Михајловска, адвокат од Скопје, ул.„Лермонтова“ бр.3 кој ќе ја застапува тужената пред овој суд и ќе ги штити нејзините интереси се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XXII.П.бр.3594/98.  
(17136)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека се води спор за долг по тужбата на тужителот Зоран Костадинов ул.„Козле“ бр.1-Скопје, против тужениот Јован Боровиќ од Скопје, сега со непозната адреса. Вредност на спорот неодредена.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, му е поставен привремен застапник адвокатот Антон Моцант, ул.„К.Ј.Питу“ бр.22-Скопје, кој ќе го застапува се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XI П.бр.996/97.  
(17651)

Пред овој суд во тек е постапка за долг по тужбата на тужителот Атанасов Методија од Кавадарци, ул.„Страшо Пинџур“ бр.1, против тужениот Марин Лазовски, со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” да се јави во судот, или да назначи свој полномошник кој ќе го застапува до правосилното окончување на постапката. Доколку во наведениот рок не се јави, на истиот ќе му биде одреден полномошник од редот на адвокатите односно привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, VIII.П.бр.825/97.  
(18138)

Основниот суд Скопје I-Скопје преку претседателот на советот Лилјана Кацарска во правната работа на тужителот Петрушевски Благоја од Скопје, ул.“Славејко Арсов” бр.4/4 против тужениот Петровиќ Ристо од Скопје, сега со непозната адреса за утврдување право на сопственост на куќа во Скопје на ул.“Славејко Арсов” бр.4/4 на тужениот Петровиќ Ристо му постави привремен застапник во спорот адвокатот Стево Меновски.

Привремениот застапник во оваа постапка ги има сите права и должности на законски застапник кој ќе ги врши се додека тужениот или негов полномошник не се јави пред судот.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XVI.П.бр.2013/98

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

Во просториите на Основниот суд Скопје-II-Скопје на I кат. сала бр 5, на ден 21.06.1999 година во 8 часот ќе се одржи рочиште за продажба на деловна просторија во Скопје на ул.“Методи Митевски” А-2 локал 7 со површина од 34,44 м<sup>2</sup>, заедничка сопственост на предлагачката Дедова Оливера и противничката Трајковска Катница по пат на јавно и усно наддавање.

Пазарната вредност на деловната просторија на горе наведената адреса изнесува 38.534,00 германски марки во противвредност во денари според средниот курс на продажбата, како почетна цена за јавно наддавање.

Сите заинтересирани правни и физички лица се должни до денот на закажаната продажба на име гаранција да депонираат во судскиот депозит износ од 10% од утврдената почетна цена за лицитација.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, ВПП.бр.314/89.  
(17242)

Пред овој суд заведен е спор по тужбата на тужителот Александар Костадин од Охрид, ул.“Питу Гули” бр.31, против тужените Марјан и Атанас Танески од Скопје, ул.“Хо Ши Мин” бр.389 А.

Се повикуваат тужените да се јават во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок да ја достават сегашната адреса на живеење. во рок од 30 дена. Во спротивно, ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува интересите до окончување на постапката или до нивно јавување во судот.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, II П.бр.1901/98 и 1982/98.  
(17442)

Пред Основниот суд Скопје II-Скопје во тек е постапка по тужбата за развод на брак од тужителката Ленче Осењак од Скопје против тужениот Симон

Осењак од Трбовље, Република Словенија, со непозната адреса во странство.

За привремен застапник на тужениот му е поставен адвокатот Ирена Коцарева, која ќе ги застапува интересите на тужениот во постапката.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот лично или преку полномошник и да ја преземе постапката бидејќи истата ќе продолжи преку поставениот застапник.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XI П.бр.841/99.

Пред овој суд е поднесена тужба за развод на брак по тужбата на тужителката Зоја Марковиќ од Скопје, ул.“Атанас Радолов” бр.7-А против тужениот Првослав Марковиќ со непозната адреса на живеење.

Од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје со решение бр.3020-302 од 19.05.1999 година за привремен старател на тужениот е поставен адвокатот Милованка Тренговска од Скопје, ул.“Питу Гули” бр.70 кој ќе се грижи за интересите на тужениот во текот на постапката. Судот го повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во судот. Во спротивно неговите интереси во постапката ќе ги застапува привремено поставениот старател.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, VIII.П.бр.818/99

(18253)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води вонпарнична постапка за физичка делба по предлог на предлагачот Ване Каранфиловски од с.Д.Којнаре против противниците Лилјана Цветковиќ од с. Карпош, Лоза Шпаљевиќ и Анита Шпаљевиќ, со непозната адреса.

Се повикуваат противниците Лоза Шпаљевиќ и Анита Шпаљевиќ во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јават во судот, да достават своја адреса или назначат свој полномошник. Во спротивно судот ќе им постави привремен застапник и тоа Аница Аргировска, стручен соработник при Основниот суд во Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, ВПП.бр.70/98.

(18248)

Во судскиот оглас на Основниот суд во Штип, објавен во “Сл.весник на РМ” бр.21/99 на стр.1394, под бр.11443, наместо зборовите: “тужителот Стаменов Зоран” од Штип треба да стои: “тужителот Зоран Вон Фриелинг од Штип”.

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Рег.бр.82 го запиша во регистарот на политичките партии следното:

Се прифаќа измената и дополнувањето на статутот на политичката партија Либерално-демократска партија, со скратено име “ЛДП”, со седиште во Скопје, бул.“Партизански одреди број 89, усвоен со одлука донесена на првото собрание на партијата одржана на 20.03.1999 година.

Новиот претседател кој ќе ја застапува и претставува Либерално-демократската партија е г-дин Ристо Пенев.

Измените се одбележуваат во судскиот регистар на политичките партии од 17.05.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (17573)

## ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 7017/98, на регистарска влошка 013102?-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Акционерско друштво за урбанизам, архитектура и инженеринг "ЗУАС" - Скопје, булевар "Партизански одред" 89, Скопје.

Дејности: 74.2 - архитектонски и инженерски активности и соодветни технички услуги, 74.20 - архитектонски и инженерски активности и соодветни технички услуги, 74.20/1 - просторно и урбанистичко планирање, 74.30/2 - проектирање, 74.29/3 - инженеринг, 74.20/3 - премер на земјиште, 74.20/5 - други технички активности, 74.3 - техничко испитување и анализа, 74.30 - техничко испитување и анализа, 74.8 - разновидни деловни активности, неспомнати на друго место, 74.82 - услуги на пакување, 72 - компјутерски и сродни услуги, 72.3 - обработка на податоци, 72.30 - обработка на податоци, 72.6, други компјутерски активности, 72.60 - други компјутерски активности, 70 - активности во врска со недвижен имот, 70.1 - активности во врска со недвижен имот во своја сопственост, 70.11 - проширување и продажба на недвижен имот, 70.12 - купување и продажба на сопствен недвижен имот, 70.2 - издавање на сопствен недвижен имот.

Акционерското друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Јовановски Јанко - претседател на управен одбор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (16337)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 705/99, на регистарска влошка бр. 03004606?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги „ФИЦО-КОМПАНИ“ Мишев Драган и др. ЈТД, ул. „Охридска“ бр. 132, Кочани.

Основачи: Мишев Душан и Мишев Драган од Кочани.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.11, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.89, 15.91, 15.98, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.24, 26.25, 36.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.53, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 70.31, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, превоз на стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет на стоки и услуги со Република Бугарија и реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара неограничено и солидарно со ситот свој имот.

Основачите одговараат лично, неограничено и солидарно со ситот свој имот.

Мишев Драган, управител со неограничени овластувања во управувањето и застапувањето во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 705/99. (16834)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 501/99, на регистарска влошка бр. 03004402?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното трговско друштво за производство, трговија и услуги „АЛДИ“ Елизабета Илиевска и др. ЈТД, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 32, Кочани.

Основачи: Елизабета Илиевска и Венко Илиевски од Кочани.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за туѓа сметка, а за обврските на ЈТД во правниот промет соодружниците одговараат лично, неограничено и солидарно со ситот свој имот.

Елизабета Илиевска, управител со неограничени овластувања во застапувањето во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Дејности: 02.02, 01.30, 02.01, 15.13, 15.31, 15.32, 15.41, 15.51, 15.98, 18.21, 18.22, 18.23, 37.10, 37.20, 50.10, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во правниот промет со стоки и услуги, услуги и превоз во меѓународниот транспорт на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стока.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 501/99. (16835)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 760/99, на регистарска влошка бр. 03004601?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „ТЕРМО-ТЕХНИКА“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 5, Кочани.

Содружник: Цветанов Влатко од Кочани.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.51, 29.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 15.81, 15.61, 15.98/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 71.10, 71.21, 71.32, 71.34, 74.30, 55.30/2, 55.40, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.18, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациона продажба, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стока во друмскиот сообраќај.

Цветанов Влатко, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 760/99. (16836)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 385/99, на регистарска влошка бр. 006525, го запиша во трговскиот регистар претворањето на пп во доел на Трговското друштво за трговија, услуги и менувачница Џимче Теофиловски „ФРАНК“ увоз-извоз доел ул. „Трст“ бр. 13-а Битола.

Основач: Димче Теофиловски.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 52.47, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 93.05., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица има полна одговорност.

Управител на друштвото е Јовановски Сотир од Битола.

Основна главнина на друштвото се денарски парични средства во износ од 320.000,00 денари.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 385/99.

(16027)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 153/99, на регистарска влошка бр. 006213, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за превоз, услуги и трговија на големо и мало „МОГИЛА ПРОМЕТ“ Љубе Бошевски и др., доо увоз-извоз с. Могила општина Могила.

Основачи: Бошевски Љубе и Бошевски Пецо.

Дејности: 01.12, 01.30, 01.41, 15.81, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 51.11, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.74, 55.30, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 63.40, 93.05., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител Бошевски Љубе со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото е 3.708 денари во предмети.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 153/99.

(16028)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12751/98, на регистарска влошка бр. 020011107-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги „СНИКС“ Анастасија, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Душко Бојковски“ бр. 4, Скопје.

Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.33, 31.10, 31.50, 31.62, 32.10, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.32,

52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 72.50, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување на трговското друштво во внатрешниот и надворешниот промет е Анастасија Дудеска, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12751/98.

(15631)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11245/98, на регистарска влошка бр. 0200102627-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар упис на СТД на Фризер за жени „НЕНА“ ТП Вена Ставро Никовска, ул. „Градски сид К-166“ број 10, Скопје.

Дејности: 93.02, 52.53.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Вена Никовска, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11245/98.

(15633)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10120/98, на регистарска влошка бр. 0200122707-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало „РУГС“, Сабит, ДООЕЛ, извоз-увоз, ул. „7“ бр. 12, с. Д. Нерези, Скопје.

Дејности: 25.22, 25.24, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.40, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 63.30, 52.74, 28.72, 74.40, 51.11, 51.15, 74.14, 72.30, 65.12/3, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, реекспорт, консигнација, туристички услуги, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, компензациони работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Сабит Рушитов, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10120/98.

(15634)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10779/98, на регистарска влошка бр. 0200117147-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија, туризам и услуги „ДЊЕПАР“ Јусуф, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Петре Георгиев 1-ви крак“ бр. 113, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.33, 74.11, 74.12, 74.20/2, 74.83, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, констигнациона продажба, посредување и застапување, реекспорт, превоз.

ТД во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Управител е Јусуф Јусуфовски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10779/98. (15637)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12747/98, на регистарска влошка бр. 020012913?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија и деловни услуги „САРА-КОМ ТРЕЈД“ Сара ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Мице Козар“ бр. 14, Скопје.

Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување и застапување, транспорт, констигнација, реекспорт.

ТД во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Управител е Зефиќ Сара.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12747/98. (15602)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13015/98, на регистарска влошка бр. 020012916?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, промет, посредување и услуги „УНИЛАЈФ“ Аргон, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „7-ми Јули“ бр. 14, Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.40, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 63.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.11, 55.12, 74.12, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 25.11, 25.12, 15.32, 15.81/2, 15.98/2, 15.93, 36.22, 52.71, 52.73, 52.74, 70.20/4, 70.20/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона и констигнациона продажба, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Мехмед Аргон, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13015/98. (15604)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 490/99, на регистарска влошка бр. 02009559?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за меѓународен транспорт и шпедиција „РОБЕРТ ТРАНС“ Јана, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Киро Димушков“ бр. 206, Скопје.

Основач на друштвото е Јана Јанковска од Скопје.

Дејности: 18.10, 19.20, 19.30, 25.12, 25.13, 25.24, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.21, 60.23, 60.24, 63.40, 52.71, 52.74, 74.84, превоз на патници во меѓународниот сообраќај, превоз на стока во меѓународниот сообраќај, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јана Јанковска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 490/99. (15607)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7392/98, на регистарска влошка бр. 02007866?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието на Друштвото за туризам „КОМПАС ХОЛИДЕЈС“ Венко, ДООЕЛ, Градски трговски центар, Скопје.

Усогласување согласно ЗТД од страна на содружникот Венко Спасов од Скопје.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 21.23, 51.24, 51.15, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.60, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.22, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, констигнациона продажба на странски стоки, комисиони работи, реекспорт, угостителско-туристички услуги, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, сообраќајно агенциски услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет Друштвото одговара со снот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет е Венко Спасов, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7392/98. (15609)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 4017/98, на регистарска влошка бр. 005205, го запиша во трговскиот регистар претворување претпријатие во ДООЕЛ Друштво за производство, промет и услуги Јане Шијакоски „КВАЛИТЕТ КОМЕРЦ“ увоз-извоз – Битола ДООЕЛ, ул. „Христо Ботев“ бр. 87 Битола.

Основач е лицето Јане Шијакоски од Битола, ул. „Север-Југ“ бр. 2/40, со одлука и изјава за претворање од 08.12.1998 година.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21; 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.13, 74.40, 74.70, 74.82, 74.84, 93.01, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во областа на транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка неограничено со полни овластувања, а за своите обврски одговара со целиот свој имот полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Јане Шијакоски – Управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4017/98.

(16029)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 4381/98, на регистарска влошка бр. 01005569? -8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворување претпријатие во ДООЕЛ Друштво за производство и промет на стоки на големо и мало „БИЛЕ-ПРОМ“ извоз-увоз Ване Петковски ДООЕЛ Битола, ул. „Бонде Скерлевски“ бр. 7 Битола.

Основач е лицето Ване Петковски од Битола, ул. „Матија Губец“ бр. 46-а, со одлука и изјава за претворување од 08.12.1998 година.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 24.16, 24.17, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.21, 27.22, 27.44, 27.45, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 29.12, 29.13, 29.14, 29.40, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 34.10, 34.20, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.50, 50.10,

50.20, 50.30, 50.31/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.13, 74.14, 74.70, 74.82, 74.84, 93.01, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во областа на транспортот, продажба на странски стоки од консигнациони складови, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка неограничено со полни овластувања, а за своите обврски одговара со целиот свој имот полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Ване Петковски – управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основна главница 10.100 ДЕМ во предмети

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4381/98.

(16030)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 3704/98, на регистарска влошка бр. 004893, го запиша во трговскиот регистар претворање на пп во ДООЕЛ Трговско друштво за угостителство, трговија Зекман Аднан „ДОЛЕНЦКА“ увоз-извоз с. Доленци ДООЕЛ с. Доленци Битола.

Дејности: 25.22, 20.40, 02.02, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.41, 51.42, 51.43, 51.53, 51.55, 50.30/1, 51.51, 51.70, 51.57, 55.30, 55.30/1, 63.40, 93.05, 55.30/1, 55.12, 55.22, 55.11, 55.21/1, 55.23, надворешно трговски промет, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Зекман Аднан – управител без ограничување.

Основна главнина е 11.100 ДЕМ во предмети.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3704/98.

(16031)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9059/98, на регистарска влошка бр. 020011581? -3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието во Друштво за производство и трговија на големо и мало „МАГ-КОКТА“ Димче дооел експорт-импорт ул. „Моцартова“ бр. 35 Скопје.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.30, 55.30/1, 55.30/



2, 55.21, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.13, 74.14, 74.84, 25.22, 74.12, 20.40, 15.98/2, 15.98/1, 51.17, 51.19, 63.12, 92.72., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски фирми, посредување во прометот со стоки и услуги од странство, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Димче Китески од Скопје - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9059/98. (15490)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12919/98, на регистарска влошка бр. 020012588?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со Законот за трговските друштва на Производно, издавачко и трговско претпријатие „ИН-ФОПРОМ“ п.о. увоз-извоз ул. „Новопроектирана“ бб нас. Влае Скопје.

Скратен назив: „АМИ-ГРАФИКА“ доел увоз-извоз.

Друштвото се основа на основа на Изјава од 22.12.98 година, а основач – содружник е Александар Мишовски од Скопје.

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 19.20, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.23, 22.24, 22.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 36.22, 36.53, 45.11, 45.12, 45.2101, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.2101, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/1, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.61, 92.62., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување во меѓународниот промет со стоки и услуги, комисиони работи.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските спрема трети лица одговара со целиот свој имот.

Александар Мишовски, управител без ограничување во внатрешниот и во надворешно-трговскиот промет.

Од претпријатието истапува Јордан Мишевски на ден 22.12.1998 година, се врши прецизирање на адресата на седиштето ул. „Адолф Циботовски“ бр. 38.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12919/98. (15491)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 37/99, на регистарска влошка бр. 020010676?-

8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со зтд на Друштвото за производство, трговија и услуги „АМБРЕЛА“ Горѓи доел ул. „Бутелска“ бр. 1 Скопје.

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.21, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.72, 31.20, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 33.10/1, 33.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 45.21/1, 45.22, 45.23, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.82, 74.83, 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во внатрешниот промет го застапува Горѓи Петровски - управител без ограничување.

Друштвото во надворешниот промет го застапува Горѓи Петровски - управител без ограничување. За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 37/99. (15492)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9347/98, на регистарска влошка бр. 02007983?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со зтд на Трговското друштво за производство и трговија на големо и мало „ФЕ КОМ“ Зумри доел експорт-импорт с. Палатица – Желино.

Дејности: 45.21/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.4202, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 74.12, 74.20/1, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 93.01, 93.02.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. Лице одговорно за застапување на друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет е Зумри Фетан - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9347/98. (16209)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 187/99, на регистарска влошка бр. 02013115?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за трговија и услуги „ВЕСТ“ Стојан и Стеван доо увоз-извоз ул. „Предраг Јанчески“ број 18 Тетово.

Дејности: 15.81, 15.85, 17.11, 17.12, 17.14, 17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.40, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 19.20, 45.24, 45.32, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.39, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84., други деловни активности неспоменати на друго место, умножување, изработка на фото и други копии, надворешна



трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, изведување на инвестициони работи во странство, застапување на странски фирми, комисиона продажба, продажба на стоки од консигнациони складишта, посредување, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице одговорно за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Стојан Стефановски - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 187/99. (16210)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12335/98, на регистарска влошка бр. 02013265?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со зтд на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „ТЕХНОМОТО“ Славко доел увоз-извоз ул. „ЈНА“ 41/12 Тетово.

Основач: Славко Китановски од с. Блаце.

Управител: Славко Китановски без ограничување.

Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 24.15, 24.20, 36.12, 36.13, 45.21, 31.20, 61.62, 45.32, 45.33, 45.41, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 17.21, 17.22, 17.30, 17.40, 17.54, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12335/98. (16211)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11436/98, на регистарска влошка бр. 02012301?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „НИКИ-93“ Чедо доел увоз-извоз ул. „Вера Которка“ бр. 41 Куманово.

Основач: Чедо Цветановски од Куманово.

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 34.30, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 75.12/3, 70.31, 74.84., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, закуп-лизинг, компензациони работи, посредување во надворешно-трговскиот промет, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, долгорочна производствена кооперација, застапување на странски лица, работи на облагородување на стоките (преработка, доработка и обработка), меѓународен превоз на

стоки и патници, привремен извоз и увоз на стоки, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет Чедо Цветановски управител, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11435/98. (16212)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11221/98, на регистарска влошка бр. 020012463?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги „ДИНАБЕЛ“ Елизабета, ДООЕЛ, експорт-импорт, ГТЦ II кат секција VI локал 22, Скопје.

Претпријатието се усогласува согласно Законот за трговски друштва во Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „ДИНАБЕЛ“ Елизабета, ДООЕЛ, експорт-импорт, Скопје.

Основач на друштвото е Елизабета Омерагик од Скопје.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.71, 52.74, 15.81, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 74.84, 63.40, 50.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, консигнациони работи, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Елизабета Омерагик, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11221/98. (15617)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3779/98, на регистарска влошка бр. 020012569?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за градежништво, трговија и услуги „ПРОМИС“ Данијела, ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Фјодор Достоевски“ бр. 46-а, Скопје.

Претпријатието се усогласува согласно Законот за трговски друштва во Друштво за градежништво, трговија и услуги „ПРОМИС“ Данијела, ДООЕЛ, експорт-импорт, Скопје.

Основач на друштвото е Миновска Данијела од Скопје.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.30, 50.50, 72.30, 72.40, 74.12, 74.84, 63.10, 63.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки во консигнациони складишта, застапување на странски лица, посредување, реекспорт.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Миновски Марко, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3779/98. (15620)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7187/98, на регистарска влошка бр. 02006358?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги „ДЕНИС КОМПАНИ“ 96, Невзат Тотре и др. ДОО, експорт-импорт, ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 87, Скопје.

Претпријатието се усогласува согласно Законот за трговски друштва во Друштво за производство, трговија и услуги „ДЕНИС КОМПАНИ“ 96, Невзат Тотре и др. ДОО експорт-импорт, Скопје.

Основачи – содружници на друштвото се: Невзат Тотре, Ценгис Тотре и Денис Тотре од Скопје.

Дејности: 28.68, 28.72, 28.73, 37.10, 37.20, 28.12, 24.51, 24.52, 24.15, 28.75, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.30, 20.51, 20.52, 21.21, 21.25, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 15.81, 15.33, 15.86, 15.87, 15.98/2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.331, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.30, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 74.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување во промет со стоки и услуги, малограничен промет со републиките Рција, Бугарија, СР Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот.

Денис Тотре, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7187/98. (15621)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1256/99, на регистарска влошка бр. 02012518?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство промет и услуги ГАСО ПРОМЕТ Јонче доосел увоз-извоз с. Конопница Крива Паланка.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 14.11, 14.12, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81, 15.82, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.51, 17.54, 17.71, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 24.11, 29.11, 29.24, 31.61, 36.11, 36.12, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 74.84, надворешна трго-

вија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, превоз на стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај, застапување констигнација во надворешно трговски промет.

Единствен содружник на друштвото е Спасовски Јонче.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, за обврските строени во правниот промет одговара со свој имот.

За управител на друштвото се именува Спасовски Јонче со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1256/99. (16102)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2496/99, на регистарска влошка бр. 02014494?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец колонијал МИКО-ПРОМ Петровски Благоја Миле тп ул. „Маршал Тито“ бр. 114 Крива Паланка.

Основач на трговецот поединец е лицето Петровски Миле од Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 114.

Во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет тп одговара лично со свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот трговски промет е Петровски Миле – управител со неограничени овластувања.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.62.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2496/99. (16105)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1070/99, на регистарска влошка бр. 02012099?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето. ТП ЖИВА ЗГОДА – Бифе-Билијард Лазо Миле Стојковски ул. „Маршал Тито“ бр. 205 Крива Паланка.

Основач е Лазо Миле Стојковски, ул. „Маршал Тито“ бр. 205 Крива Паланка.

Дејности: 55.30/2 услуги на други угостителски објекти – Бифе-Билијард.

Во правниот промет со трети лица, трговецот-подинец, истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, трговецот-подинец одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Лазо Миле Стојковски – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1070/99. (16106)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1909/99, на регистарска влошка бр. 02013133?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на тд. Услужно производно туристичко и трговско друштво ЕУРО-МОБИЛ Абдулнасер и др. доо увоз-извоз Гостивар ул. „Браќа Ѓиноски“ бр. 59.

Основачи се Абдулнасер Сулејмантурк од Гостивар ул. „Борис Кидрич“ бр. 2-3/1 и Агрон Арифид од Гостивар бул. „И.Л. Рибар“ од Гостивар.

Дејности: 20.40, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.45, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.37, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.63, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.74, 55.30/2, 60.22, 60.24, 63.30, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во

прометот на стоки и услуги, реекспорт, консигнација, неограничени овластувања, целосна одговорност.

Абдулнасер Сулејмантурк – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1909/99. (16107)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1762/99, на регистарска влошка бр. 020105467-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на трговско друштво за трговија и услуги „КОПРИНТ“ Нада и други ДОО увоз-извоз Скопје ул. „Божин Николов“ бр. 105.

Основачи на Друштвото е Нада Стојменова од Скопје ул. „Божин Николов“ бр. 105 и Костадинчо Стојменов од Скопје ул. „Божин Николов“ бр. 105.

Дејности на друштвото се: 15.32, 15.51, 15.61, 15.85, 15.87, 15.92, 20.10/2, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.71, 51.72, 51.73, 51.74, 51.75, 51.76, 51.77, 51.78, 51.79, 51.80, 51.81, 51.82, 51.83, 51.84, 51.85, 51.86, 51.87, 51.88, 51.89, 51.90, 51.91, 51.92, 51.93, 51.94, 51.95, 51.96, 51.97, 51.98, 51.99, 60.23, 60.24, 72.30, 72.60, 73.10/2, 74.40, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во своје име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За управителот се именува Нада Стојменова.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1762/99. (16124)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4376/99, на регистарска влошка бр. 020131317-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на трговско друштво за производство, трговија, инжинеринг и услуги „ЕЛЕКТРО-ИНСПЕКТ“ Лазар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Мито Хаџи Василев Јасмин“ број 30/4-11.

Дејности: 22.11, 22.13, 22.15, 22.22, 230.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.62, 32.10, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 51.11, 51.12, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.23, 60.24, 63.30, 70.11, 70.12, 70.32, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи а Управител без ограничувања е Лазар Митровски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4376/99. (16125)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12672/98, на регистарска влошка бр. 020099767-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДОО Трговско друштво „ДЕУС ОПТИК“

ТМ – Горан ДОО експорт импорт Скопје, бул. „Илинден“ бр. 42.

Дејности: 33.10, 33.10/1, ж 33.10/2, 33.40, 33.50, 36.12, 36.22, 36.61, 36.63, 51.24, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, ж 52.12, 52.32, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.73, 52.74, 71.33, 71.34, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 72.50, 73.10/1, 9 80.42.

Надворешно трговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми во областа на промет со стоки и услуги, консигнациона продажба и компензациони работи, реекспорт, посредување во надворешно трговски промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Горан Богдановски – управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12672/98. (16126)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7040/98, на регистарска влошка бр. 020092827-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање Друштво за промет и услуги К. Р. Б. „КОЛДСТОРИЦ“ У.С. интернационал ДООЕЛ Скопје, ул. „Гемидиска“ бр. 40-а.

Трговското друштво се основа со Изјава за основање на трговско друштво во облик на ДООЕЛ од 23. 10. 1998 година дадена од У. С. интернационал од Гарфиелд, 35 Аласка ст, НЈ, САД.

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.21, 21.22, 21.25, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.63, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 560.23, 60.24, 63.11, 63.12, 65.12/3, 74.13, 74.40, 74.84.

Врши комплетен надворешно трговски промет со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, меѓународно сообраќајно агенциски работи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓуграничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во своје име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со свој имот и средства. Управител на друштвото е Блажеска Цветанка од Скопје, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7040/98. (16127)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4933/98, на регистарска влошка бр. 020081037-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво. Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР – С – Гордана и др. доо Куманово ул. „Моша Пијаде“ бр. 30/1-5.

Исполнети се услови за оснивање на Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР – С – Гордана и др. доо Куманово ул. „Моша Пијаде“ бр. 30/1-5. Скрастен назив гласи: СУПЕР – С – доо Куманово.

Оснивачи се Стојчевски Оливер со стан на ул. „Моша Пијаде“ бр. 30/1-5 и Стојчевска Гордана со стан на ул. „Моша Пијаде“ бр. 1/5 и двајцата од Куманово.

Стојчевски Оливер внесува оснивачки влог во висина на 177.600,00 денари а Стојчевска Гордана внесува оснивачки влог во висина на 150.600,00 денари.

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.33, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 20.51, 24.51, 25.21, 25.22, 25.24, 28.73, 31.20, 36.40, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.13, 51.17, 51.21, 51.31, 51.36, 51.37, 51.53, 51.54, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 55.11, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.11, 63.12, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 90.00, 92.34, 92.71, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, кон-сигнациона продажба, реекспорт и посредување, мало-граничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Стојчевска Гордана – управител со неограничени овластувања во внатрешен и надворешен промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4933/98. (16099)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 964/99, на регистарска влошка бр. 02013063?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги и трговија МАРИО, Горан и Фросина, доо н. Карпош, Куманово ул. „22“ бр. 15.

Оснивачи се Спасиќ Горан и Спасиќ Фросина ул. „22“ бр. 15 н. Карпош, Куманово.

Дејности: 50.50, 51.11, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 80.41, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување и реекспорт, комисиона и консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, услуги на меѓународна ипедниција, меѓународен превоз на стоки во друмски сообраќај, меѓународен превоз на патници во друмски сообраќај, изведување на градежно занаетчиски работи во странство, работи на облагородување на стоките (преработка и обработка).

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Спасиќ Фросина управител, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 964/99. (16100)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5568/98, на регистарска влошка бр. 02005853?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на тп. Трговец поединец МАЦЕ трговија на мало Словенка Стоил Стојановиќ тп ул. „4“ бр. 46 с. Д. Коњарс, Куманово.

Дејност: 52.62.

Управител е Словенка Стоил Стојановиќ, со неограничени овластувања.

Лично одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5568/98. (16100)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 769/99, на регистарска влошка бр. 02010429?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на тп. Трговец поединец БОКИ-МИКИ Трговија на мало Оливера Благоја Апостоловиќ тп с. Алгуња, Старо Нагоричане.

Дејност: 52.11.

Управител е Оливера Благоја Апостоловиќ со неограничени овластувања.

Лично одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 769/99. (16101)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9286/98, на регистарска влошка бр. 020010757?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на тп. ТП ДОЦИ - Сендвичара Долант Казим Зекиров ул. „Никола Тесла“ бб Крива Паланка.

Основач е Долант Казим Зекиров, ул. „Јане Сандански“ бб Крива Паланка.

Дејности: 55.30/1 ресторани и гостилници (без соби за сместување), и 55.30/2 услуги на други угостителски објекти (сендвичара).

Во правниот промет со трети лица, трговецот-поединец, истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Долант Казим Зекиров – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9286/98. (16102)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11636/98, на регистарска влошка бр. 02009795?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на трговец-поединец ТП на Автопревозник „САЊА“ ТП Крумислав Стојан Јаневски с. Инџиково ул. „Финска-3“ бр. 19 Скопје.

Дејност: 60.24 – превоз на стоки во друмскиот сообраќај, 60.23 – превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 60.22 – такси превоз, 60.21 – превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски.

Управител Крумислав Јаневски с. Инџиково ул. „Финска-3“ бр. 19 Скопје.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11636/98. (16144)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8972/98, на регистарска влошка бр. 02007238?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на трговец поединец на ТП за превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски „ДРАГАН ТРЕЈД“ Драган Никола Пршевски Скопје, ул. „Благоја Стефковски“ бр. 63.

Дејност: 60.21 – превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично, со целиот свој имот.

Драган Приревски – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8972/98. (16145)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4403/99, на регистарска влошка бр. 020013371?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на додел на Друштво за електро енергетско инженерство „ЦЕСОН ХАЈНАН С.Н.Т. Ентерпрајзе Корпорейшн“ додел увоз-извоз Скопје ул. „Бахам Моис“ бр. 6 Скопје.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.81, 15.31, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/2, 17.24, 17.25, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.11, 52.12, 52.63, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.26, 52.27, 52.33, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.38, 51.31, 51.34, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.54, 51.61, 51.64, 51.65, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 74.20/2, 55.40, 74.20/3, 29.11, 29.40, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 33.20, 33.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 74.84; надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона продажба, продажба на стоки во консигнациони складишта.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства, лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Јуанг Баојун – управител, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4403/99. (16146)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4087/99, на регистарска влошка бр. 02013337?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на друштво на Трговско друштво за производство трговија и услуги „КРЕАТИВ-ХОЛЦ“ Алфред и Мирјана доо Скопје ул. „Пушкинова“ бр. Б-6/2-20.

Во внатрешниот промет Друштвото ќе ги врши следните дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 26.1, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/1, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.39, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 71.32, 71.34, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 93.05, 60.23, 63.30, 63.40; во надворешно-трговскиот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: – надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешно-трговскиот промет на стоки и услуги, меѓународен транспорт и меѓународна ипедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта, реекспорт, малограѓански промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет Друштвото одговара со свој имот.

Управител на Друштвото е Лорбер Алфред – без ограничувања.

Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4087/99. (16148)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9927/98, на регистарска влошка бр. 02008609?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Прометот на мало со овошје и зеленчук „СУПЕР КВАЛИТЕТ“ Илија Петар Атески, ТП, ул. „Христо Смирненски“ бр. 29, Скопје.

Основач: Илија Петар Атески

Дејност: 52.21 – трговија на мало со овошје и зеленчук.

Во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот имот.

Управител без ограничување е Илија Петар Атески.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9927/98. (16115)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10300/98, на регистарска влошка бр. 020012237?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ согласно ЗТД на Друштвото за производство, промет и услуги „ТРЕН ЦВЕТ“ Цветко, увоз-извоз, ул. „Томе Арсовски“ бр. 19в, Скопје.

Дејности: 01.21 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.86, 15.91, 15.95, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 34.20, 34.30, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 92.33, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешно-трговскиот промет, меѓународен транспорт на стока, услуги на меѓународен транспорт на стока, меѓународна ипедиција, реекспорт, продажба на странска стока на консигнациони складишта.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Тренковски Цветко – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10300/98. (16116)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6412/98, на регистарска влошка бр. 02007119?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги „Т-21“ Дејан, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Бриселска“ бр. 7/3-10, Скопје.

Основач на друштвото е Дејан Јовановски од Скопје, со л.к. бр. 1276323 и мб. 2408972450185 од МВР Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.41, 51.42, 51.70, 51.71, 15.81/1, 15.82, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/2, 60.24, 60.22, 55.30, 55.40.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-

рени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сит свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Дејан Јовановски – управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6412/98. (16117)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8706/98, на регистарска влошка бр. 020106792-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија на мало и услуги „ТИМ“ Горица и Ване, увоз-извоз, ДОО.

Содружници во Друштвото се Ацковска Горица и Ацковски Ване од Скопје.

Основачкиот влог е во предмети чија вкупна вредност изнесува 367.600,00 денари или во ДЕМ 11.861 ДЕМ според средниот курс на НБМ.

Дејности: 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.63, 52.1, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.3, 52.32, 52.33, 52.3, 55.30/1, 55.30/2, 55.4, 70.31, 74.8, 74.81, 74.84, посредување и реекспорт, малограничен промет со соседните држави, комисиона продажба, консигнациона продажба.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување на Друштвото во внатрешен и надворешен промет е Ацковска Горица, управител без ограничување.

Како овластен потписник на жиро сметка на Друштвото се јавува и содружникот Ацковски Ване.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8706/98. (16118)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 169/99, на регистарска влошка бр. 1-29600-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришење од судски регистар „ТЕРМОИНЖЕНЕРИНГ“ Претпријатие за инженеринг услуги и производство, ц.о. Скопје ул. Бул АВНОЈ бр. 46/1-5 Скопје поради припојување кон Претпријатие за производство услуги и промет БАРСА-ЕЛЕКТРИК ц.о. увоз-извоз Скопје ул. Скопска бр. 81 а Скопје со рег. влошка бр. 1-17386-0-0-0.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 169/99. (16069)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 168/99, на регистарска влошка бр. 1-17386-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојување на Претпријатие за производство, услуги и промет „БАРСА ЕЛЕКТРИК“ ц.о. увоз-извоз Скопје ул. „Скопска бр. 81-а Скопје припојување на Термоинженеринг Претпријатие за инженеринг услуги и производство, ц.о. Скопје ул. Бул. АВНОЈ бр. 46/1-5 Скопје кон Претпријатие за производство, услуги и промет „БАРСА ЕЛЕКТРИК“ ц.о. увоз-извоз Скопје ул. Скопска бр. 81-а.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 168/99. (16070)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 375/99, на регистарска влошка бр. 1-133-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промена на директор на Основното училиште „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ул. „Венијамин Мачуковски“ бр. 4 Скопје. Се брише Душан Китаноски, се запишува Илија Трпчевски.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 375/99. (16071)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 456/99, на регистарска влошка бр. 1-32-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар Промена на лице „Завод за заштита на спомениците на културата на град Скопје – Скопје“ на ул. Макарие Фрчковски 8 Скопје. Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен промет: да се брише Васил Иљов в.д. директор, а да се запише Лидија Дамјановска-Апостољоска в.д. директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 456/99. (16072)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2228/98, на регистарска влошка бр. 1-69763-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирање на претпријатие настанато со поделба претпријатие за производство и промет на женска и машка конфекција и кожна галантерија „ФОКАБО – 1“ д.о.о. Скопје, ул. „Јани Лукровски“ бр.3. Ова претпријатие е настанато со поделба на Претпријатието за производство и промет на женска и машка конфекција и кожна галантерија „ФОКАБО“ д.о.о. Скопје.

Дејности: 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.231, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.56, 52.41, 52.42, 52.43, 74.40, 74.84, 93.01, 93.05. Дејности во надворешно-трговскиот промет се надворешна трговија со непрехрабени производи, неограничени овластувања. Целосна одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Фоте Каранфилов, директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2228/98. (16073)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1746/98, на регистарска влошка бр. 1-6832-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришење на претпријатие за производство, трговија на големо и мало „МЕГ-ПРОМЕТ“ експорт импорт ц.о. Скопје ул. „Руди Чајавец“ бр. 6 Скопје поради поделба на претпријатие за производство, трговија на големо и мало „МЕГ-ПРОМЕТ 1“ експорт импорт д.о.о. ул. „Руди Чајавец“ бр. 6 со рег. влошка 1-69765-0-0-0 и претпријатие за производство, трговија на големо и мало „МЕГ-ПРОМЕТ 2“ експорт импорт д.о.о. ул. „Руди Чајавец“ бр. 6 рег. влошка 1-69766-0-0-0 Скопје.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1746/98. (16074)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1747/98, на регистарска влошка бр. 1-69766-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирање на претпријатие за производство, трговија на големо и мало „МЕГ-ПРОМЕТ 2“ експорт импорт д.о.о. ул. „Руди Чајавец“ бр. 6 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1747/98. (16075)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 464/99, на регистарска влошка бр. 020130602-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар Друштво за промет и услуги „НОВЕЛ“ – Богоја, ДООЕЛ, експорт-импорт Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ б.б.

Назив на друштвото:

Друштво за промет и услуги „НОВЕЛ“ – Богоја, ДООЕЛ, експорт-импорт Скопје.

Седиште на Друштвото:

ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“

Основа:

БОГОЈА ВЕЛЈАНОСКИ од Скопје, ул. „Александар Бујнов“ бр. 21, со лк. бр. 1356170 и МБ 1909950450004.



Дејности во внатрешниот промет: 45.11, 45.12, 45.32/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.56/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05.

Дејности во надворешниот трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во одблста на прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона продажба, консигнациона продажба.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Функцијата управител во внатрешниот и надворешниот трговски промет ќе ја врши лицето: БОГОЈА ВЕЛЈАНОВСКИ – Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 464/99. (16128)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 839/99, на регистарска влошка бр. 02009360?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на трговско друштво за трговија, промет и услуги „САЈ-БЕРФОН“ Никола и др. ДОО Скопје ул. „Ташко Караџа“ бр. 3-III/2.

Дејности: 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.47, 51.56/1, 51.63, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 5.47, 52.48, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 560.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 64.20, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.20/2, 74.20/3, 74.12, 74.40, 74.84.

Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител на друштвото: ХОРВАТОВИК НИКОЛА – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 839/99. (16129)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2369/99, на регистарска влошка бр. 02011234?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на трговец-поединец ТП Авто-такси „ИБ – ТРЕЈД“ ТП Исмаил Рамадан Бакија ул.Ж „Топанска“ бр. 21 Скопје.

Дејности:

60.22 – такси превоз

60.21 – превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски

60.23 – превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен

60.24 – превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Управител Исмаил Бакија од Скопје ул. „Топанска“ бр. 21.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2369/99. (16130)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1920/99, на регистарска влошка бр. 02012520?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на трговец-поединец ТП Превоз на патници „ДАЦ-КО-МЕРЦ“ ТП Горѓи Панче Димовски ул. „Франц Прешерн“ бр. 10 Скопје.

Дејности: 60.21 – превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски

60.22 – такси превоз

60.23 – превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен

60.24 – превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Управител Горѓи Димовски од Скопје ул. „Франц Прешерн“ бр. 10.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1920/99. (16131)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 196/99, на регистарска влошка бр. 02012634?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на трговец-поединец ТП Автопревозник „ЈАГОДА“ ТП Селвет Меџит Адеми с. Сарај ул. „Маршал Тито“ бр. 12 Сарај.

Дејности:

60.24 – превоз на стоки во друмскиот сообраќај

60.23 – превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен

60.22 – такси превоз

60.21 – превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски.

Управител Селвет Адеми од с. Сарај ул. „Маршал Тито“ бр. 12 Скопје.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 196/99. (16132)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 257/99, на регистарска влошка бр. 1-40865-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Јавна здравствена организација „ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА-ВЕЛЕС“ ул. „Лазо Осмаков“ бр. 14 Скопје.

Се брише д-р Вера Ристова, се запишува д-р Томе Томов. ВД директор на ЈЗО Завод за здравствена заштита – Велес.

Пречистениот текст да гласи: д-р Томе Томов – ВД директор на ЈЗО Завод за здравствена заштита – Велес.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 257/99. (16063)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 433/99, на регистарска влошка бр. 1-38972-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејности и усогласување со национална класификација на дејности на Претпријатие за инженеринг, промет и услуги „ФАЛКОН ПРОЈЕКТ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје Бул. „Јане Сандански“ бр. 41/4-3 Скопје.



Претпријатието се проширува со следните дејности: 52.72, 52.72/1.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 433/99. (16064)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П.Трег. бр. 301/99, на регистарска влошка бр. 020047927-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишување на надворешно трговско работење на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје ул. „11 Октомври“ бр.34.

Запишување на надворешнотрговско работење платен промет и кредитни работи со странство во свое име и за своја сметка, во свое име и за сметка на трети лица како и во име и за сметка на трети лица.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П.Трег. бр. 301/99. (16065)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 445/99, на регистарска влошка бр. 1-52749-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основачи и разреш. на директор на Производно трговското претпријатие „ЖАРВИЛ“ експорт импорт доо Скопје ул. „Климент Охридски“ бр. 13/3-4 го менува називот и седиштето и во иднина ќе гласи Претпријатие за промет и услуги „ТОДИНИ“ доо Скопје ГТЦ II Секција 2.

Од претпријатието истапува основачот Петковиќ Вилма а пристапуваат основачите Угуровска Будимка и Тодоровиќ Саша од Скопје со одлука од 20.04.1999 год.

Од претпријатието се брине Вилма Петковиќ директор без ограничување а се запишува Тодоровиќ Саша директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 445/99. (16066)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 295/99, на регистарска влошка бр. 1-62405-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Приватната здравствена организација-ординација по општа стоматологија „ДЕНТАЛ-ПРОТЕТИКА“ п.о. Скопје, ул. „Севастополска“ бр. 22.

По ново ќе биде седиштето Приватната здравствена организација-ординација по општа стоматологија „ДЕНТАЛ-ПРОТЕТИКА“ п.о. Скопје ул. „Панче Нелковски“ бр. 55/2.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 295/99. (16067)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 55/99, на регистарска влошка бр. 020073057-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското друштво за производство и трговија „САРА-КОЛАНТ“ Вили дооел увоз-извоз Скопје ул. „Финска“ бр. 216 Скопје.

Дејноста се проширува со – 17.71, 17.72.

Пречистениот текст гласи: 17.54, 17.71, 17.72, 50,10, 50,30, 50.30/1, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.46, 62.47, 52.48, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 53.30, 63.40, 70.Ж11, 70.12, 70.20, 72.10, 74.13, 74.40, 74.84.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 55/99. (16068)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2845/99, на регистарска влошка бр. 020130807-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО, на Трговско друштво за производство, трговија и услуги „ФЕР-КОМ“ ИСМАН ДООЕЛ увоз-извоз с. Арачиново.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 15.11, 15.12, 15.13, 15.3, 15.32, 15.51, 15.42, 15.45, 15.61, 15.81, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.87, 15.98, 20.10, 20.30, 20.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 45.21, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.48, 52.62, 55.30/1, 60.22, 65.12/3, 93,01, 74.84; надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет; малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Друштвото е Исман Ферати, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2845/99. (16134)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6932/98, на регистарска влошка бр. 0200105257-1-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното трговско друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги „ВЕРАГО“ Раде и Весна Давитковски јтд увоз-извоз, ул. „Маршал Тито“ бб Крива Паланка.

Дејности: 15.81, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.35, 15.98, 36.22, 36.50, 36.61, 36.63, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.4202, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.1203, 74.84., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет со соседните држави.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара непосредно со целокупниот свој имот и солидарно со сите други содружници. Весна Давитковска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6932/98. (16205)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1670/99, на регистарска влошка бр. 020133537-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство и промет на мебел, опрема, алати и автоделови „АВТОПРОГРЕС ТЕМИН“, Автопрогрес, извоз-увоз дооел ул. „Илинденска“ бб Тетово.

„АВТОПРОГРЕС ТЕМИН“ доо за производство и промет на мебел, опрема, алати и автоделови, увоз-извоз Тетово, го менува својот назив во Друштво за производство и промет на мебел, опрема, алати и автоделови „АВТОПРОГРЕС ТЕМИН“, Автопрогрес, извоз-увоз дооел - ул. „Илинденска“ бб Тетово и се усогласува со Законот за трговски друштва со изјава за основање донесен на 25.11.1998 година и именува органи на управување.

Содружник на Друштвото с „АВТОПРОГРЕС“ АД - ул. „Илинденска“ бб Тетово.

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40/9, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.71, 29.72, 31.50, 33.10/1, 33.10/2, 34.10, 34.20, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.40, 36.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.63, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.83, 80.22, 80.42., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешно-трговскиот промет на стоки и услуги, меѓународен транспорт и меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони склади, малограничен промет и сл., реекспорт.

Неограничени овластувања, целосна одговорност. Лице овластено за застапување се брине Тофиловски Радојко - директор, со неограничени овластувања, се запишува Трпески Златко - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1670/99. (16206)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1641/99, на регистарска влошка бр. 02013138?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието во Друштво за трговија на големо и мало угостителство, туризам и услуги „ДРАГА-ЛИНА“ Наташа и Душко доо увоз-извоз ул. „Гоце Делчев“ број 152 Тетово.

Дејности: 15.81, 18.21, 18.22, 18.23, 18.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.20, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 29.71, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.24, 51.31, 51.34, 51.23, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.54, 51.53, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 63.30, 63.40, 74.84., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнација, реекспорт, туристички услуги, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Наташа Симоска - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1641/99. (16207)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9339/98, на регистарска влошка бр. 02007823?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговското друштво за трговија и услуги „БОШ КОМПАНИ“ Благоја дооел експорт-импорт ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 404/15 Тетово.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.13, 52.42/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.20, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.81, 74.12, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Настовски Благоја - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9339/98. (16208)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 287/99, на регистарска влошка бр. 1-18423, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице на Претпријатието за угостителство и туризам „БИСЕР“ д.о.о. – Струга п.о. Хотел „Бисер“ с. Калиште Струга.

Му престанува овластувањето за застапување на претпријатието на лицето Данило Бакрачевски-директор и се брине од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување е Качевски Виктор – директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 287/99. (16432)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 133/99, на регистарска влошка бр. 001663, го запиша во судскиот регистар разрешувањето на управителот на Друштво за проектирање, производство, трговија и услуги „ФОРМИ“ Јорго дооел увоз-извоз ул. „Бонде Скерлевски“ бр. 10/2 Битола.

Лицето Богоевски Петар Панде се разрешува од управител, а останува единствен управител Шундовски Миха Јорго.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 133/99. (16433)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 315/99, на регистарска влошка бр. 1-17880, го запиша во судскиот регистар „БИТОЛА ПРОМЕТ - БИЗНИС“ доо за трговија на големо и мало увоз-извоз со п.о. Битола.

Бришење од судскиот регистар на „БИТОЛА ПРОМЕТ-БИЗНИС“ доо за трговија на големо и мало увоз-извоз со п.о. Битола поради припојување кон „БИТОЛА ПРОМЕТ-МАЛОПРОДАЖБА“ доо за трговија на големо и мало увоз-извоз со п.о. Битола.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 315/99. (16434)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 201/99, на регистарска влошка бр. 3-110, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето за застапување на Фонд за локални патишта на Општина Старавина.

Промена на овластено лице за застапување е Зоран Трајковски – вршител на должност в.д. директор без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Му престануваат овластувањата за застапување на Тодор Гулевски и се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 201/99. (16435)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5718/98, на регистарска влошка бр. 02005779?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштво за производство, трговија и услуги

„БЕК“ Беџет доел увоз-извоз ул. „Алберт Станиќ“ бр. 5 – Скопје.

Основач е Беџет Алији ул. „Севастополска“ бр. 22 Скопје.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 26.22, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.62, 26.63, 26.70, 28.12, 36.11, 36.12, 36.13, 19.10, 19.20, 19.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.71, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки.

Друштвото се основа на неопределено време.

Управител е Беџет Алији од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5718/98. (16275)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7038/98, на регистарска влошка бр. 020095067-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштво за производство и трговија „ТУ-ГАЈС“ Роберт и др. д.о.о. ул. „Гемидиска“ бр. 40-а – Скопје.

Трговското друштво се усогласува со договор за основање на претпријатије како трговско друштво во облик на д.о.о. склучен на ден 20.10.1998 година помеѓу Блажевски Роберт од Скопје и Блажевски Крсте од Гарфислд САД.

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.23, 18.24, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.63, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 60.23, 60.24, 65.12/3, 74.13, 74.40, 74.84, врши комплетен надворешно трговски промет со прехранбени и непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување и посредување, реекспорт, консигнација, меѓуграничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со снот свој имот и средства.

Управител на друштвото е Блажевски Роберт од Скопје, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7038/98. (16276)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9902/98, на регистарска влошка бр. 020134207-4-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на „КАРАОРМАН“ Акционерско друштво за трговија, угостителство и услуги извоз-увоз ц.о. ул. „Никола Вапцаров“ бр. 13-а – Скопје.

Дејности: 51.53, 51.54, 51.55, 51.62, 51.57, 51.56, 51.52, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.40/1, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 20.10/1, 20.30, 20.40, 24.62, 28.73, 28.74, 31.20, 31.62, 37.10, 45.31, 45.32, 74.1,

74.11, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, застапување во надворешно трговскиот промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, извоз-увоз на стоки и услуги во малограничниот промет со сите земји: Р Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ. Инвестициони работи во странство: склучување договори за долгорочна производствена кооперација, реекспорт, консигнација, продажба на стоки од консигнациони складишта; комисиони, туристички агенции, туристички бироа, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, јавни царински складишта, компензациони работи, лизинг.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување во друштвото во внатрешен и надворешен промет е Велјановски Крсте, дипл. ек., претседател на управен одбор и генерален директор.

Износот на основната главнина е 17.384.835,00 ДМ во денарска противвредност 454.287.010,00 денари од кои 14.533.451,00 ден. во денарска противвредност 379.766.686,00 ден. акционерски капитал и се исплатени во целост, 2.423.676 ДМ во денарска противвредност 63.335.258,00 ден. се отстапени на агенцијата за приватизација и 427.708 ДМ во денарска противвредност 11.176.822,00 ден. отстапени на фондот за ПИОМ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9902/98. (16277)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10248/98, на регистарска влошка бр. 020144647-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за проектирање и производство на челични конструкции и опрема и изведување на инвестициони работи во странство „ФАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ увоз-извоз, „ФАКОМ-АД“, доел, Бул. „Александар Македонски“ бр. 5 – Скопје.

Дејности: 27.22, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 34.20, 34.30, 35.11, 35.12, 35.43, 35.50, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.14, 51.15, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.44, 52.46, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 70.20, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.60, 73.10, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, изведување инвестициони работи во странство, надворешна трговија за прехранбени производи, надворешна трговија за непрехранбени производи, застапување странски фирми и физички лица, посредување во надворешно трговски промет, комисиони работи, консигнациони работи, туристички работи во странство, продажба на стоки од консигнациони складишта, меѓународна шпедиција, реекспорт, привремен увоз, односно извоз на стока заради производство и пружање услуги, меѓународен транспорт на стока и патници, сообраќајно агенциски работи, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција и Албанија, изведување градбени работи од ниско високо градба во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Овластен застапник во внатрешниот и надворешниот промет е Владимир Михајлов управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10248/98. (16278)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 332/99, на регистарска влошка бр. 020012640?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за угостителство и трговија „Б.Е.М.В.М.“ Благој д.о.о.е.л. увоз-извоз Кавадарци, ул. „Киро Крстев“ бр. 74.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.40, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.62, 55.30/12, 55.30, 52.12, 52.11, 55.30/1, 60.24, 60.23, 60.21, 63.30, 63.40, 28.40, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 28.72, 74.83, 74.11, 70.31, 74.14, 74.13, 01.41/3, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.30, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.13/2, 01.12/2, 01.13, 02.01, 02.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стока во друмскиот сообраќај, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со трети лица одговара со целиот свој имот.

Мешков Благој е управител без ограничување како во внатрешниот така и во надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 332/99. (15513)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 8613/98, на регистарска влошка бр. 020012899?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за промет и услуги „ИНТ ПРОМЕТ“ Иван и други д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „3-та Македонска бригада“ бб, Управна зграда, Р. Кончар соба бр. 2.

Се врши промена на седиштето од бул. „Јане Сандански“ бр. 34/2-6 на ул. „3-та Македонска бригада“ бб Управна зграда Р. Кончар Скопје, соба 2.

Дејности: 45.312, 45.32, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 51.11, 51.15, 63.40, 74.40, 74.12, 72.30, 72.60, 74.20/2, 74.20/33, 74.84, 37.10, 37.20, 65.12/3.

Се прифаќа терминологијата од ЗТД на фирмата гласи: Друштво за промет и услуги „ИНТ ПРОМЕТ“ Иван и други д.о.о. експорт-импорт Скопје.

Во друштвото пристапува како основач Тонковиќ Иван од Скопје.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Се разрешува директор и застапник Тонковиќ Наташа.

За управител на друштвото без ограничување се именува Тонковиќ Иван од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8613/98. (15514)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 12347/98, на регистарска влошка бр. 020012882?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД и основањето трговско друш-

тво како ДООЕЛ на Друштвото за промет и услуги „ЗИМС“ Зора Трајкова д.о.о.е.л. увоз-извоз Скопје, ул. „Михаил и Ефтихиј“ бр. 31.

Друштвото е основано со изјава за основање од 15.12.1998 год., а основач е Зора Трајкова од Скопје.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.85, 17.40/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.45/2/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.55, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 52.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.32, 74.83, 74.84, 92.321/1, 92.51/1, 74.12, 74.13, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, консигнација, комисиона продажба, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Трајкова Зора, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12347/98. (15515)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 11678/98, на регистарска влошка бр. 020011272?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство промет, услуги и туризам „СЕРА КОМПАНИ“ Сефер д.о.о.е.л. увоз-извоз с. Долно Свиляре, Кондово.

Друштвото е усогласено со Изјава од 21.12.1998. Сопружник на друштвото е Исаки Сефер од с. Долно свиляре, Кондово.

Дејности: 55.12, 55.11, 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 55.21/1, 55.52, 55.30/2, 55.30/1, 63.30, 51.24, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.55, 51.36, 51.35, 50.30/1, 50.30/2, 50.10, 509.40/1, 51.66, 51.51, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.57, 63.40, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 50.30/1, 50.40/1, 74.82, 74.83, 74.84, 70.31, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешнотрговско работење, комисиони, консигнациски работи, меѓународен транспорт со патници, агенциски работи, услуги во транспортот, туристички услуги, меѓународен транспорт со разна стока, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет го застапува Аметовска Неџмије, управител без ограничување.

Целосна одговорност.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11678/98. (15516)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 2545/99, на регистарска влошка бр. 020014455?-8-03-000, го запиша во судскиот регистар основањето на Друштвото за производство, преработка, трговија и услуги „ПАН“, Александар експорт-импорт

ДООЕЛ ул. „Булевар Гевгелија“ комплекс бр. 2 Гевгелија.

Основач: Петрушев Александар од Богданци.

Дејности: 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 27.21, 28.75, 28.22, 28.62, 28.71, 28.72, 28.75, 28.22, 28.62, 28.12, 28.21, 34.30, 35.41, 31.62, 33.20, 33.30, 31.20, 28.61, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 33.10/1, 28.75, 29.24, 35.50, 36.14, 36.63, 31.62, 33.20, 24.16, 24.17, 25.21, 25.20, 20.15/2, 20.40, 20.30, 2.21, 21.25, 21.22, 21.23, 21.24, 17.60, 17.71, 17.54, 17.53, 17.40/2, 18.24, 15.81/1, 15.82/1, 15.81/2, 15.31, 16.32, 15.33, 15.89, 15.87, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.41, 15.51, 15.52, 15.88, 15.89, 15.86, 15.92, 15.93, 15.94, 15.91, 15.89/2, 37.10, 37.20, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.22/2, 60.22, 60.23, 60.4, 71.10, 71.21, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.5, 52.6, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.6, 52.33, 52.48, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.2/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.25, 51.22, 51.21, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.52, 51.42/1, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 65.12/3, 63.12, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 51.12, 51.3, 51.14, 51.5, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 70.31, 63.40, 74.12, 71.31, 71.32, 71.33, 71.4, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од констигнациони складови на странски стоки, лизинг работи, превоз на стоки во друмскиот сообраќај, реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Петрушев Александар - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2545/99. (16095)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3364/99, на регистарска влошка бр. 02014505?-3-03-000, го запиша во судскиот регистар основање на друштво со ограничена одговорност Друштво за производство, трговија и услуги „ЕУРОПОРТА Д.С.“ Давид и друг ДОО увоз-извоз с. Богородица – Гевгелија.

Друштвото се основа со договор за основање на ДОО во сопственост на странски физички лица бр. 02-1/1 од 11.01.1999 год.

Основач: Давид Констан Сик од Атина ул. Д. Павлу бр. 1 Евангелос Перлианис од Атина ул. Аристотелус бр. 1 Р. Грција.

Износ на основна главнина 30.000 ДЕМ во денарска противвредност,

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 24.41, 24.42, 24.51, 24.52, 25.21, 25.4, 28.11, 28.2, 28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.45, 29.56, 31.62, 33.10, 33.20, 33.30, 33.40, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.19, 51.43, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.65, 51.70, 52.32, 52.33, 52.46, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, констигнациони работи, комисиони работи, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Р. Грција, СР Југославија, Бугарија и Албанија,

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Лица овластени за застапување е Давид-Констан Сик управител со неограничени овластувања.

Евангелос Перлианис - управител со неограничени овластувања за застапување во внатрешниот промет а со ограничени овластувања за застапување во надворешниот промет до 1,000 ДЕМ, според среден курс на НБМ на месечна основа и над тој износ во согласност со собирот на содружниците.

Слободан Атанасов управител со ограничени овластувања за застапување до 1.000 ДЕМ, според среден курс на НБМ а над тој износ во согласност со собирот на содружниците.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3364/99. (16096)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2229/99, на регистарска влошка бр. 020012727?-6-09-000, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговец-поединец „АРИ И ТОМ“ Сендвичара ТП Аристотел Горги Исиров ул. „Првомајска“ бр. 1/1 Валандово.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2.

Управителот Аристотел Исиров од Валандово на ул. Првомајска бр. 1/1.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2229/99. (16097)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11806/98, на регистарска влошка бр. 020011219?-6-01-000, го запиша во судскиот регистар основање на Трговец-поединец „НЕВЕНАЕЛМИ“ Трговија на мало Кирова Невенка ул. „Маршал Тито“ бр. 11-1/2 Валандово.

Дејности: 52.62, 52.42, 52.43, 52.12.

Управител Кирова Невенка од Валандово.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11806/98. (16098)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10883/98, на регистарска влошка бр. 020011348?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување Друштво за производство и трговија „ВИМАС“ Васе ДООЕЛ Скопје ул. „Никола Тесла“ бр. 18-2/34.

Единствен содружник е Васе Деспотовски од Скопје ул. „Никола Тесла“ бр. 18-2/34.

Во внатрешниот промет Друштвото ќе ги врши следните дејности: 15.32, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.22, 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 22.15, 22.22, 25.22, 25.24, 28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 50.10, 50.30, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, ж 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.41, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, ж 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.654, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 5.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.21, 562.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 74.13, 77.14, 74.40, 74.84, основна дејност: 52.11, 52.12.

Во надворешно трговскиот промет Друштвото ќе ги врши следните дејности: увоз и извоз на прехранбени и непрехранбени производи, посредување и застапување

во прометот на стоки и услуги, застапување на странски лица, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет Друштвото одговара со снот свој имот.

Управител на Друштвото е Васе Деспотовски – без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10883/98. (16305)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2609/99, на регистарска влошка бр. 0200144547-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување Друштво за промет и услуги „ПРИМЕКО-КОМПАНИ“ Зоран и Љупчо ДОО експорт-импорт Скопје ул. „Гемидиска“ бр. 22.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.234, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.63, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.34, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Се брише: Златко Митревски – директор без ограничување.

Се запишува: Љупчо Николовски – управител без ограничување

Љупчо Николовски – управител без ограничување во внатрешен промет

Се брише: Златко Митревски – директор без ограничување

Се запишува: Љупчо Николовски – управител без ограничување.

Љупчо Николовски – управител без ограничување во надворешен промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2609/99. (16306)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7681/98, на регистарска влошка бр. 020013292?-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување Акционерско друштво за услуги и застапување во правниот промет „СИБА ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ Скопје ул. „Скупи“ бб.

Усогласување на претпријатието согласно ЗТД.

Назив: Акционерско друштво за услуги и застапување во правниот промет „СИБА ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ул. „Скупи“ бб Скопје.

Седиште: улица „Скупи“ бб – Скопје.

Основачи: Славко Младеновски од Скопје ул. „Бул. Црвена армија“ број 8 и МБ 1104956450059 и Биљана Младеновска од Скопје ул. „Бул. Црвена Армија“ број 8 со МБ 0703961455015.

Дејности: 05.01, 05.02, 10.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.62, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 5.82/2, 15.81/2, 15.82/1, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.98, 5.98/1, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88,

15.98, 5.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 255.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.51, 26.52, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, ж 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.563, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 653.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 73.10/2, 73.20/1, 73.20/2, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.84, 91.11, 91.3, 91.33.

Дејности во надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, консигнациона продажба, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, реекспорт, туристички услуги, меѓународни агенциски работи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, организирање на меѓународни саеми.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства. Овластено лице за застапување во внатрешен и надворешен промет и лицето МЛАДЕНОВСКИ СЛАВКО – Директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7681/98. (16307)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11798/98, на регистарска влошка бр. 020012867?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД Друштво за промет на големо и мало „ЕЛТЕХ“ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. „Железничка“ бр. 31.

Назив: Друштво за промет на големо и мало „ЕЛТЕХ“ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Седиште: ул. „Железничка“ бр. 31 Скопје.

Управител: Јаневски Борче, од Скопје.

Содружник: Јаневски Борче од Скопје.

Дејности: 52.11, 52.14, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 5.47, 52.26, 52.12, 52.72/2, 52.74, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.46, 51.70, 51.35, 51.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.57, 45.21/1, 45.31, 45.32, д 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 74.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 29.71, 29.72, 20.10, 20.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 33.30, 74.84, 45.11, 45.12.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешно трговскиот промет, застапување на странски фирми со консигнација.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11798/98. (16308)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8843/98, на регистарска влошка бр. 02009456?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Друштво за трговија на големо и мало „ЕКО-ТЕКСТИЛ“ Цемаил и Енес ДОО експорт-импорт Скопје ул. „Покриена чаршија“ бр. 59.

Зголемување на основната главнина на друштвото.

Се врши промена на седиштето од ул. „Анлска“ бр. 2 на ул. „Покриена чаршија“ бр. 59.



Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за трговија на големо и мало „ЕКО-ТЕКСТИЛ“ Цемаил и Енес ДОО експорт-импорт Скопје.

Се врши уоголасување на дејностите од ЕКД во НКД и тоа: 45.11, 45.21/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 1.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.51, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 51.11, 51.13, 51.15, 63.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.12, 72.30, 72.60, 71.32, 19.30, 25.22, 25.23, 21.21, 17.30, 17.22, 19.20/15, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Лице овластено за застапување: Цемаил Качапор – управител без ограничување. Во друштвото пристапува Енес Качапор од Скопје, ул. „Аилска“ бр. 2. Целосна одговорност, неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8843/98. (16283)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6075/98, на регистарска влошка бр. 02006857?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Друштво за трговија производство и угостителство „РОМА КОМЕРЦ“ Новица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. „Љубо Петровиќ“ бр. 25.

Дејности што ќе ги врши друштвото: 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 28.73, 28.74, 28.21, 30.02, 33.10/1, 29.71, 28.72, 25.22, 25.21, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.40, 20.30, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 17.40, 17.54/2, 18.23, 18.22, 18.21, 18.40/1, 17.40/2, 17.51, 18.24, 19.30, 19.20, 15.81, 15.85, 15.84, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 15.98/1, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 51.41, 52.42, 512.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 541.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 50.20, 18.10, 25.10, 15.11, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 25.12, 15.23, 36.63, 93.02, 93.01, 74.70, 81, 92.33, 92.34, 93.62, 92.72, 93.04, 93.05, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

За управител на Друштвото се именува: Андонова Снежана.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6075/98. (16284)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7025/98, на регистарска влошка бр. 02006850?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Друштво за производство услуги и трговија „ТЕМС“ Миле ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. „Марновска“ бр. 56.

Дејности што ќе ги врши друштвото: 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 31.61, 33.30, 29.71, 29.72, 31.20, 52.45, 51.54, 28.21, 28.40, 28.52, 52.74, 52.72, 52.72/1, 52.72/2,

31.10, 31.40, 31.61, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24.

Надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Србија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За Управител на Друштвото се именува: Милошев Јордан.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7025/98. (16285)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12629/98, на регистарска влошка бр. 02013121?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, промет и услуги „ГОС“ Софија и Симон ДОО Скопје, ул. „Атинска“ бр. 12.

Содружници: Софија Гоцо и Симон Гоцо од Скопје. Управител: Софија Гоцо.

Основна главнина: 310.000,00 денари или 10.000 ДЕМ. парични средства.

Дејност: 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.44/1, 52.4402, 51.45, 521.46, 51.47, 51.53, 51.5, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 52.62, 52.72, 52.74, 55.30, 60.24, 63.12, 63.40, 63.12/3, 512.30, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.30/5, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, продажба од стоки во консигнациони складови, реекспорт, превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12629/98. (16286)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11289/98, на регистарска влошка бр. 02012309?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Авто школа „РЕЛИ“ ц.о. Скопје, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. Б-7 локал 8.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 02.01, 02.01, 15.31, 15.32, 15.33, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 22.14, 22.31, 22.32, 22.33, 29.71, 29.72, 33.10/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 36.50, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 71.10, 71.21, 72.10, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 80.41, 80.42, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со соседните земји, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународна ипелдиција.



Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските страни во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Стојадин Петковиќ, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 11289/98. (16259)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 2295/99, на регистарска влошка бр. 02012615?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „ШЕИК“ Шефкет д.о.о.е.л. експорт-импорт Скопје, ул. „Македонско косовска бригада“ бр. 5/6.

Основач е Шефкет Хајрадиновиќ од Скопје, ул. „Македонско косовска бригада“ бр. 5/8.

Дејности: 02.01, 02.02, 14.11, 14.12, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.51, 15.52, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/2, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 24.66, 25.12, 25.13, 25.14, 26.12, 26.21, 26.25, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.82/1, 26.82/2, 26.71, 26.72, 35.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 52.74, 55.11, 55.12/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.03, 93.04, 93.05.

Лице овластено за застапување во внатрешниот трговски промет и НТР е Шефкет Хајрадиновиќ, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 2295/99. (16260)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 4599/98, на регистарска влошка бр. 02006769?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги „ДЕНИ ПРОМ“ Даниела Алексовска д.о.о.е.л. увоз-извоз, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 108 Скопје.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.12, 52.25, 52.41, 52.43, 52.48, 52.47, 52.26, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.70, 74.84, 60.22, 60.24.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските страни во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Даниела Алексовска, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 4599/98. (16261)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 10959/98, на регистарска влошка бр. 02009316?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар

усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „ФИШ“ Јорданка и др. д.о.о. увоз-извоз Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 112/2-15 Скопје.

Основачи содружници се Јорданка Ердџанова, Ленче Коггинс и Стевица Димовска од Скопје.

Дејности: 01.11, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 02.01, 02.02, 02.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 28.51, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.67, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.72/1, 52.74, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.40, 65.12/3, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет друштвото со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските страни во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Застапник на друштвото е Васка Томовска, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 10959/98. (16262)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10872/98, на регистарска влошка бр. 02012236?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за промет, инженеринг, проектирање и монтажа „РО-КОМ“ Цвете, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Момин Поток“ бб, Скопје.

Единствен содружник: Тодоровска Цвете од Скопје.

Дејности: 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.11, 51.12, 51.12, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 60.21, 50.40/2, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 70.31, 74.82, 74.83, 74.20/2, 74.20/3, 27.21, 28.22, 28.30, 71.28, 28.12, 29.13, 36.50, 36.61, 36.62, 36.40, 63.12, 01.11/1, 01.11/2, 74.84, 01.11/3, 01.12/1, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складшта, изведба на инвестициони работи во странство, услуги во меѓународен промет со стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски фирми, физички лица и правни лица, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

За управител на друштвото се именува лицето Тодоровска Зорка, без ограничување од Скопје.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет друштвото ќе го застапува управителот, Тодоровска Зорка, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10872/98. (16272)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2223/99, на регистарска влошка бр. 020111587-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието во Друштво за производство, трговија и услуги „ТЕСЛА“ Христаќи, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Демир Трајко“ бр. 41, Скопје.

Дејности: 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.40/4, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 71.10, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.47, 51.70, 51.45, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.26, 52.33, 52.50, 50.30/2, 50.40/2, 74.12, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 52.74, 52.72/1, 52.72/2, 72.50, 31.50, 31.62, 32.10, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски лица во Македонија, работи за посредување за надворешниот трговски промет, увоз-извоз на стоки и услуги во малограничниот промет со соседните земји, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници, туристичко агенциски услуги, завршни и занаетчиски работи во градежништвото.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Христаќи Јаревски – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2223/99. (16273)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5627/98, на регистарска влошка бр. 020086257-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија на големо и мало, увоз-извоз „САТО ПРОМЕТ“ Душан, ДООЕЛ, ул. „Дрезденска“ бр. 15-3, лок. 2 – Скопје.

Се врши усогласување со Законот за трговски друштва и упис во трговскиот регистар. Новиот назив на Друштвото е: Друштво за трговија на големо и мало, увоз-извоз „САТО ПРОМЕТ“. Основач е Станковски Душан од Скопје, ул. „1550“ бр. 84 б, со л.к. 1400627 и ЕМБР 1306945450016, со влог во вредност од ДЕМ 10.900 во денарска противвредност 337.900.

Дејности: 22.21, 51.11, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.47, 52.48, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во меѓународен промет со стоки и услуги, застапување странски фирми, комисиони работи и компензации.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-

рени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Се брине Станковски Душан, директор без ограничување, а се запишува Станковска Александра, управител без ограничување која ќе го претставува и застапува друштвото во правниот промет во земјата и странство.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5627/98. (16274)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3395/99, на регистарска влошка бр. 020144567-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговското друштво за производство, промет и услуги „СЕНИ“ Арсим ДООЕЛ, увоз извоз ул. „Климент Охридски“ 4 с. Стајковци Скопје.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.11, 51.13, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.51, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 63.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешниот трговски промет, комисиона и консигнациона продажба, изведување на градежни работи во странство, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Арсим Реџеми – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3395/99. (16256)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2426/99, на регистарска влошка бр. 020132837-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало „КРИСО“ Горданка ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Славка Димкова“ бр. 55 Скопје.

Содружник: Горданка Димовска од Скопје.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.21, 15.39, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.44/4, 74.40, 74.84, 20.30, 45.42, 45.43, 45.45, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, надворешна трговија со прехранбени производи и непрехранбени производи, комисиона и консигнациона продажба, застапување, посредничтво и реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Димовска Горданка, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2426/99. (16257)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 180/99, на регистарска влошка бр. 020126357-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Производно, услужно, трговско претпријатие „МАГ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Исаија Мажовски“ бр. 25 Горче Петров, Скопје.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.71, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 33.20, 33.30, 36.63, 40.20, 45.22, 45.1, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.21, 51.24, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.72, 52.72/1, 52.74, 74.13, 74.14, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, услуги на застапување и посредување.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Горѓи Мишков, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 180/99. (16258)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9277/98, на регистарска влошка бр. 02011034?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар претварање на Друштвото за производство, трговија и услуги, „ШОТА“, Авдилазиз и Абдулрахим, доо, увоз-извоз с. Отла општина Липково.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 01.41, 15.51, 15.61, 15.81/1, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 60.40, 60.40/2, 63.11, 63.12, 74.12, 74.84, 93.05; надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, застапување на странски лица во Македонија, компензациони работи, посредување во надворешно-трговскиот промет, малограничен промет со: СРЈ, Бугарија, Грција и Албанија, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, привремен извоз и увоз на стоки, лизинг, агенциски услуги на транспортот, услуги во меѓународниот превоз на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка; За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет: Авдилазиз Незири, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9277/98. (16213)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12599/98, на регистарска влошка бр. 02012596?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар друштвото со ограничена одговорност едно лице на Друштвото за производство, промет и услуги „ФОК-СИ“ Делчо додел извоз-увоз Куманово, ул. „Сава Ковачевиќ“ 48-2/13.

Дејности: 01.11/1, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 14.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.89, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.14, 22.15, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 33.10, 36.14, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/4, 50.50,

51.19, 51.21, 51.23, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.40, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34. надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, меѓународен транспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Делчо Младеновски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12599/98. (16215)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12497/98, на регистарска влошка бр. 02011292?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар друштво со ограничена одговорност едно лице на Друштвото за производство, промет и услуги „ГРАФО ПРОМ“ Ацо додел извоз-увоз Куманово, ул. „Гоце Делчев“ к1 3/13.

Дејности: 01.11/1, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 14.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.89, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.14, 22.15, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 33.10, 36.14, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.19, 51.21, 51.23, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.40, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34. надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, меѓународен транспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Ацо Јовановски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12497/98. (16217)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8707/98, на регистарска влошка бр. 02011949?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за промет и услуги „БОБИ-92“ Роберт додел Скопје, с. Миладиновци.

Дејности: 15.33, 15.86, 15.89, 37.10, 37.20, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.53, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21.

Друштвото во платниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во платниот промет со трети лица, друштвото одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Роберт Блажевски – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 8707/98. (16313)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 556/99, на регистарска влошка бр. 03004457-1-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за превоз и услуги „ШЕНК“ Томе Тасев и Драги Андонов, ЈТД, Г. Подлог.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Република Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото за превоз и услуги настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува Томе Тасев, управител без ограничувања.

Друштвото во надворешниот промет ќе го застапува Томе Тасев, управител без ограничувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 556/99. (16830)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II – Скопје, со решение II.Рег. зг.бр. 193/99 од 31.V.1999 година, во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот на Асоцијација на жени предприемачи на Македонија "АРНА", Скопје.

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Асоцијација на жени предприемачи на Македонија "АРНА", со седиште на ул. "Првомајска" бб, Скопје.

Дејноста на Асоцијацијата е: промовирање на концептот на претприемаштвото помеѓу жените, особено жените од рурални средини како би стекнале храброст и самодоверба за што полесно да ги совладаат традиционалните стегнати принципи на сопствената средина и во практичниот живот, а со тоа да ги решаваат сите проблеми за покреативно вклучување во претприемаштвото, организирање едукативни семинари, трибини, курсеви за потенцијалните и постојните претприемачки, обука на обучувачи - едукатори од сверата на маркетингот, финансиското работење, менаџментот преку организирање на работилници и повеќедневни семинари, давање информации со кои располага Асоцијацијата за меѓусебно поврзување на жените претприемачи во РМ и поврзување со жени од такви Асоцијации во други држави, создавање најразлични стимулации за развој на претприемаштвото и што поголемо вклучување на жената преку семинари и трибини и други форми на обука, смотри и изложби, изработка на проекти и деловни планови.

Со денот на запишувањето во Регистарот, Асоцијацијата на жени претприемачи на Македонија "АРНА" се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (17701)

Основниот суд Скопје II – Скопје со решението Рег. зг.бр.143/99 од 07.05.1999 година во регистарот на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Сојузот на спорт и рекреација на инвалиди на Кисела Вода - Скопје со седиште на ул."Иван Козаров"бб.

Дејноста на Сојузот на спорт на рекреација на инвалиди во Кисела Вода е од спортски карактер - Спортско рекреативна активност на инвалидите на подрачјето на Општина Кисела Вода.

Со денот на запишување на регистарот Сојузот на спорт и рекреација на инвалидите во Кисела Вода - Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (18106)

Се запишува основање на Тениски клуб "Кичево" од Кичево, во регистарот на Здружение на граѓани и фондации.

Здружението ќе се занимава со организирана активност за унапредување на тенискиот клуб, собирање на граѓани кои појавуваат желба за тениски спорт, континуирано стручно усовршување на своите членови, организирање на тениски на спортски средби и турнири, да работи на популаризација на тенискиот спорт, да организира школа за тенис за сите возрасти и друго.

Седиштето на здружението е во домот на АРМ во Кичево.

Здружението ќе дејствува на територија на Општина Кичево.

Здружението ќе го застапува и претставува Благоја Јолески.

Од Основниот суд во Кичево, згф.бр.32/99 од 02.06.1999 година.

Од Основниот суд во Кичево. (18225)

Се запишува основање на Здружение на граѓани Шотокан карата клуб "Сенсен - Те" од Кичево во регистарот на Здружение на граѓани и фондации - Кичево.

Здружението се основа со цел за обезбедување на постојан развој и напредок на шотокан карате спортот, развивање на меѓусебна соработка и спортски натпревари, перманентно дејствување за развој на способни, хумани и активни карате спортисти, организирање јавни спортски натпревари, грижа за ширење на шотокан карате спортот, да се работи на стручно издигање и усовршување на членството и друго.

Седиштето на Здружението е во Кичево на ул. "Индустриска" бб.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Кичево.

Здружението ќе го претставува и застапува претседателот Спиро Китаноски.

Од Основниот суд во Кичево Згф.бр.31/99 од 25.05.1999 година. (18226)

Основниот суд во Велес со решението Згф.бр.62/98 го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Кошаркарскиот клуб "Жито Вардар" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територија на општина Велес, а седиштето на Здружението е на ул."Моша Пијаде" бр.2 во Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 12.01.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (18227)

Основниот суд во Велес со решението Згф.бр.25/99 го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Културно уметничко друштво “Стоби” - Градско, со скратено име КУД “Стоби” - Градско.

Здружението ќе дејствува на територија на општина Градско, а седиштето на здружението е во Градско.

Здружението е со својство на правно лице од 31.03.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (18228)

Основниот суд во Велес со решението ЗГФ бр. 58/99 го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Друштвото за проучување и заштита на птиците во Македонија Велес со скратено име ДПЗПМ - Велес.

Здружението ќе дејствува на територија на општина Велес, а седиштето на здружението е на ул. “Благој Ѓорев” бр.34, УСО Гимназија “Кочо Рацин” во Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 12.05.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (18229)

Основниот суд во Велес со решението Згф.бр.47/99 го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здружението на Планинарското друштво “Клепа” од Велес со скратено име ПСД “Клепа” од Велес.

Здружението ќе дејствува на територија на општина Велес, а седиштето на Здружението е на ул. “Славко Давчев” бр. 8 од Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 22.02.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (18230)

Основниот суд во Велес со решение Згф.бр.49/99 го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Еколошко - Макробиотичко друштво “ГЕА” - Друштво за заштита на животната средина и употреба на здрава исхрана - Велес со скратено име ЕКО - Макробиотичко друштво “ГЕА” - Велес.

Здружението ќе дејствува на територија на општина Велес, а седиштето на Здружението на ул. “Велешка бригада” во Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 16.04.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (18231)

Основниот суд во Велес со решението ЗГФ бр.35/99 го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здружението карате клуб “Бушидо” од Велес.

Здружението ќе дејствува на територија на општина Велес, а седиштето на здружението е на ул. “Љубен Весов” бр. 49 во Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 16.04.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (18232)

Основниот суд во Велес со решението ЗГФ бр.21/99 го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Друштвото на историчарите од Велес.

Здружението ќе дејствува на територија на општините Велес, Чашка, Извор, Градско и Богомила, а седиштето на здружението е на ул. “Димитар Влахов” бб, во хотел “Вила Зора” - Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 03.02.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (18233)

Основниот суд во Велес со решението ЗГФ бр.18/99 го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации клубот на писатели “Кочо Рацин” од Велес.

Здружението ќе дејствува на територија на општина Велес, а седиштето на здружението е во Центарот за детско творештво на ул. “Алексо Демниевски” бр.11 во Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 19.03.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (18234)

Основниот суд во Прилеп во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 106 за 1999 година го запиша основањето на Карате клуб „ФО-РУМ“ од Прилеп. Основни цели и задачи на Карате клубот се поттикнување омасовување и развој на карате спортот, развивање и унапредување на системот на натпревари и да се грижи за соработка со други клубови од Република Македонија и надвор од неа.

Седиштето на карате клубот „Форум“ е во Прилеп на ул. „Ленин“ бр. 117.

Лице овластено за застапување и претставување на клубот е Милан Тоцев – претседател на клубот.

Од Основниот суд во Прилеп. (17400)

Се запишува пререгистрирање на Еколошкото друштво „Студенцима“ од Кичево, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации.

Здружението се грижи за заштита на животната средина, како услов за опстанок на природата и човековиот род, и како услови за зачувување на нејзината рамнотежа, обезбедување на природното право на секој човек на здрава животна средина, свесна, планска човекова дејност - постојана борба за постојана здрава животна средина, посредување во ширењето на сите еколошко-релевантни информации, залагање на рационално користење на необновливите извори на суровини, енергија и потрошни добра и др.

Седиштето на Здружението е во Кичево ул. „Маршал Тито“ бр. 257.

Здружението ќе делува на територијата на општина Кичево.

Здружението ќе го застапува и претставува Ивица Николоски.

Од Основниот суд во Кичево. (17401)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 6/99 Здружение на граѓани со име Работничко културно уметничко друштво „Бучим“ – Радовиш кое е основано заради омасовување и развој на народниот, изворниот и фолклорен мелос на македонскиот народ.

Здружението ќе дејствува на територијата на Радовиш, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш.

Од Основниот суд во Радовиш (17173)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 107 за 1999 година се запишува основање на здруженија на граѓани со име карате клуб „Шампион“ од Прилеп.

Основни цели и задачи на клубот се поттикнување, омасовување и развој на карате спортот, развивање и унапредување на системот на натпревари и соработка со други клубови од Републиката и надвор од неа.

Седиштето на клубот е во Прилеп на ул. „Орде Чопела“ бр. 1.

Лице овластено за застапување и претставување на клубот е Олгица Башеска - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (17157)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 105 за 1999 година се запишува упис на основање на Здруженија на граѓани со име Регионално здружение на социјалните работници на општините Прилеп, Крушево и Македонски Брод.

Основни цели на Здружението се разгледување на прашања од областа на социјалната политика и социјалната заштита, развивање и унапредување на методите на социјалната работа, прашања од интерес на социјалните работници, ширење на мрежата, на организации и служби од областа на социјалната заштита и социјалната заштита, организира советувања, предавање, семинари, курсеви и други работи за унапредување и афирмирање на доброволната социјална работа.

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. „Стеван Апостолоски“ бб.

Лице овластено за застапување и претставување е Николоски Стеван – претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (17158)

Основниот суд Скопје II – Скопје со решение I. Рег. ЗГ.бр. 39/99 од 10.V.1999 година во Регистарот за здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Хуманитарната организација „Хомос“ – Скопје, Република Македонија, со скратена ознака која гласа Х.О. „Хомос“ Скопје со седиште на Х.О. „Хомос“ на ул. „Вашингтонска“ бб Скопје, а со дејствување на подрачјето на Република Македонија и надвор од неа.

Основните цели и задачи на Х.О. „Хомос“ Скопје се состојат во залагање на развој на хуманитарната свест кај своето членство и сите останати луѓе, грижа за напуштени незгрижени деца, односно деца без родители младици, хендикепирани лица, стари и изнемоштени, самохрани мајки преку организирано сместување или издржување на истите, помагање со лекови и други медицински помагала, помагање со храна, облека и слично и остварување на соработка со други организации, здруженија и асоцијации на културен план и хуманитарен план од Македонија и од светот.

Хуманитарната организација „Хомос“ од Скопје ќе ја претставува и застапува во правниот промет претседателот Емин Целал од Скопје со денот на запишувањето во регистарот, Хуманитарната организација „Хомос“ од Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (17148)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег. згф. бр. 116/99 од 20.05.1999 година, го запиша следното:

1. Во регистарот на Здружение на граѓани и фондации под Рег. бр. 116/99 се запишува Здружение на граѓани-друштво на екологисти – со скратено име „ДЕТ“, со седиште во Тетово, на ул. „ЈНА“.

2. Работата и активноста на друштвото ќе се однесува на:

Заштита на животна средина, изградување на правилен однос на човекот кон својата средина и природата, обезбедување на здрава природна средина и друго.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на друштвото на екологисти е подрачјето на општина Тетово.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице, и може да почне со работа од 20.05.1999 година.

Од Основниот суд во Тетово. (17397)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. Згф. бр. 132/99 од 27.05.1999 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово под Рег. Згф. бр. 132/99 се запишува школошкото друштво „Боговинско езеро“ од с. Боговиње.

Работата и активностите на здружението се следење на школошката состојба на општина Боговиње, преземање на активности и покренување на иницијативи за зачувување и унапредување на животната средина, преземање мерки за зачувување на шумите и другите шумски богатства и слично.

Седиштето на здружението е во с. Боговиње и истото ќе делува на подрачјето на општина Боговиње.

Од Основниот суд во Тетово. (17402)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. Згф. бр. 65/99 од 27.05.1999 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово под Рег. Згф. бр. 65/99 се запишува Културното уметничко друштво „Фан Ноли“ од с. Требош.

Работата и активностите на здружението е организирање и развивање на културата и уметноста, репрезентирање на културно уметнички вредности во рамките на општината и Републиката, стручно издигнување и усовршување на членовите на друштвото и слично.

Седиштето на здружението е во с. Требош и истото ќе делува во с. Требош.

Од Основниот суд во Тетово. (17403)

Основниот суд во Тетово објавува дека во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 37/99 е запишан Летачки клуб „Дуботеч“ од Тетово.

Работата и активностите на здружението се развивање и унапредување на летачкиот спорт, спортското летање и омасовување на рекреативното летање со ултра лесни летала, унапредување и школување на стручни кадри во областа на летањето со ултра лесни летала, организирање на разни натпревари од областа на летачкиот спорт и слично, утврдено во член 9 од Статутот од 4.01.1999 година.

Седиштето на здружението е во Тетово ТЦ „Базар“ бр. 16-а, а истото ќе делува на подрачјето на Тетово и Република Македонија.

Од Основниот суд во Тетово. (17404)

Се запишува во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 68/99 од 19.05.1999 година Здружение на граѓани Едриличарски клуб „З-М“ Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: развивање на едриличарскиот спорт, спортски и натпреварувачки дух, со посебна грижа за здравјето и спортското натпреварување на младите.

Седиштето на здружението е во населба „Свети Стефан“ во Охрид, каде и дејствува.

Лице овластено за застапување на здружението е претседателот Младен Маркоски.

Од Основниот суд во Охрид. (17398)

Се запишува во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 14/99 од 19.05.1999 год. Атлетски клуб „Охрид“ од Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: развој на атлетиката во Охрид, со организирање на атлетски натпревари за сите категории натпреварувачи, како и организирање тренажен процес и подготовки на членовите на клубот.

Седиштето на здружението е на спортско рекреативниот центар „Билјанини извори“ во Охрид, каде и дејствува.

Лице овластено за застапување на здружението е претседателот Трпко Угриноски.  
Од Основниот суд во Охрид. (17399)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ. бр. 26/99 од 10.2.1999 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, здружението под назив: Фудбалски клуб „Негорци“ од с. Негорци, со седиште во с. Негорци.

Иницијатори за основање на здружението се:

1. Павле Митров од с. Негорци,
2. Ангел Узунов од с. Негорци,
3. Илија Ников од с. Негорци,
4. Димитар Марков од с. Негорци,
5. Петар Ташков од с. Негорци.

Основна дејност на друштвото е омасовување и развој на фудбалскиот клуб, особено на помладите категории на лица, организирање општински сојуз, регионални и повисоки квалитетни лиги и меѓународни натпревари од официјален пријателски карактер.

Лице овластено за застапување на здружението е Павле Митров од с. Негорци, претседател со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Гевгелија. (17391)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ. бр. 24/99 од 01.3.1999 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации следното здружение: Фудбалски клуб „Кожуф“ од Гевгелија, ул. „Први мај“ бб.

Иницијатори за усогласување на здружението се:

1. Икономов Димитар од Гевгелија,
2. Муровски Ташко од Гевгелија,
3. Трајков Алекса од Гевгелија,
4. Олушев Горги од Гевгелија,
5. Алексиев Борче од Гевгелија.

Основна дејност на здружението е омасовување и развој на фудбалскиот спорт, особено со помладите категории: кадети, кадетки, младинци, сениори и сениорки, како и учество и организација на државни – меѓународни натпревари и јакнење на другарството во клубот.

Лице овластено за застапување на здружението е Икономов Димитар од Гевгелија.

Подрачјето на дејствување на ова здружение е територијата на општина Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (17392)

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 30/99 од 9.2.1999 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации здружението:

Културно-уметничко друштво „Васил Делев“ од Гевгелија, ул. „М. Тито“ бб.

Иницијатори за усогласување на здружението се:

1. Пакетов Благој од Гевгелија,
2. Чакаров Илија од Гевгелија,
3. Митров Ристо од Гевгелија,
4. Јанчев Бошко од Гевгелија,
5. Горгиев Анаштир од Гевгелија.

Основна дејност на друштвото е да го истражува, негува, збогатува и афирмира народното творештво на македонскиот народ, помагање на своите членови во изучување на народните песни, ора и слично, развивање на театарска, сликарска и книжевна уметност, јакнење на соработката со други друштва од државата, учество на разни стручни собири и други цели и задачи предвидени во чл. 6 од Статутот на Здружението.

Лице овластено за застапување на друштвото е Пакетов Благој од Гевгелија, претседател со неограничено овластување.

Од Основниот суд во Гевгелија. (17393)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ. бр. 38/99 од 15.3.1999 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации следното здружение:

Здружение на екологиети „Зрак“ – Богданци, ул. „М. Тито“ бб во Богданци.

Иницијатори за усогласување на здружението се:

1. Илија Тумбов од Богданци,
2. Виолета Пачарзлиева од Богданци,
3. Мирко Радевски од Богданци,
4. Ристо Стамнов од Богданци,
5. Санда Петрушева од Богданци.

Основна дејност на здружението е следење на еколошката состојба на потесното и поширокото подрачје на општина Богданци, преземање активности за редовно следење на загаденоста на воздухот, почвата, водата со цел за санирање на негативните влијанија и др.

Лице овластено да го застапува здружението е Анита Попова од Богданци.

Подрачјето на дејствување на ова здружение е територијата на општина Богданци.

Од Основниот суд во Гевгелија. (17394)

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 33/98 од 9.2.1999 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации здружението: Фудбалски клуб „Вардарски“ од Богданци, со седиште во Богданци.

Иницијатори за усогласување на здружението се:

1. Чучанов Костадин од Богданци,
2. Дачев Горги од Богданци,
3. Поцев Стојан од Богданци,
4. Караколев Драги од Богданци,
5. Карапеев Кољо од Богданци.

Основна дејност на друштвото е омасовување и развој на фудбалскиот спорт на сите категории на лица.

Лице овластено да го застапува клубот е Чучанов Костадин од Богданци.

Од Основниот суд во Гевгелија. (17395)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ. бр. 65/99 од 5.4.1999 година го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации, следното здружение: Еколошко здружение „Еко“ од с. Стојаково, со седиште во с. Стојаково.

Иницијатори за основање на здружението се:

1. Аврамчев Васил од Стојаково,
2. Арнаудова Славица од Стојаково,
3. Воданов Стојан од Стојаково,
4. Поп-Илиева Жаклина од Стојаково,
5. Стамков Розета од Стојаково.

Основна дејност на здружението е заштита на животната средина, обезбедување на хигиена во населеното место и пошироко, соработка со граѓаните и организациите од локално и меѓународно ниво и др.

Лице овластено да го застапува здружението е Воданов Стојан од с. Стојаково.

Подрачјето на дејствување на ова здружение е територијата на с. Стојаково и пошироката околина.

Од Основниот суд во Гевгелија. (17396)

Основниот суд Скопје II – Скопје, со решение II РЕГ. ЗГ. 40/99 од 17.5.1999 година во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното: Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Спортско рекреативно риболовно друштво „ОКТА“ – Скопје, со седиште во АД – „ОКТА“ – Скопје, с. Миладиновци.

Дејноста на Спортско рекреативно риболовно друштво „ОКТА“ – Скопје е: рекреирање на членовите, развивање и унапредување на спортскиот риболов, успешно спортување, заштита на водите и рибниот



фонд, порибување на водите, заштита и унапредување на човековата околина и нивната средина.

Со денот на запишувањето во регистарот, Спортското рекреативно риболовно друштво „ОКТА“ – Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (17230)

Основниот суд во Гевгелија го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации следното здружение: Општинско здружение на жени „Свилена Буба“ – Богданци, ул. „М. Тито“ бб во Богданци. Скратено име на Здружението е: ОЗЖ „Свилена Буба“ – Богданци.

Иницијатори за усогласување се: Паункова Јованка, Пачаразлиева Виолета, Србова Јордана, Попова Љуба и Узунова Санда, сите од Богданци.

Основна дејност на Здружението е да создава услови и организиран пристап на постојана интензивна општествена активност на жените, како и да следи, проучува и иницира прашања што бараат општествено разрешување, а непосредно се поврзани со унапредувањето на општествено-економската положба на жените.

Лице овластено да го застапува здружението е Паункова Јованка од Богданци. Подрачјето на дејствување на здружението е територијата на општина Богданци.

Од Основниот суд во Гевгелија. (17385)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ. бр. 48/99 од 7.05.1999 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации следното здружение: Шаховски клуб „РЕМИ“ – Гевгелија, ул. „Лена Ковачева“ бр. 5, Гевгелија.

Иницијатори за усогласување се: Гелебешев Тодор од Гевгелија, Пајдакова Радмила од Гевгелија, Минчев Блажо од с. Миравци, Карамитров Ристо од с. Прдејци, Атанасова Софија од Гевгелија.

Основна дејност на здружението е да прибира и организира членови од редот на пионери, младинци и други граѓани, развој на спортските и морални особини на граѓаните, развој на демократските односи и соработка со соодветни спортски и други организации, учество на натпревари во земјата и странство и друго.

Лице овластено да го застапува здружението е Гелебешев Тодор од Гевгелија.

Подрачјето на дејствување на ова здружение е територијата на општина Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (17378)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ. бр. 20/98 од 7.5.1999 година, го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации следното здружение: Доброволно противпожарно друштво – Марвинци, со седиште во с. Марвинци.

Иницијатори за усогласување се: Танчев Илија, Танчев Дејан, Попов Дејан, Ристов Крете и Танчев Горѓе, сите од Марвинци.

Основна дејност на друштвото е да ја следи и анализира положбата во противпожарното друштво и да презема мерки за унапредување на истото, да овозможи вклучување на граѓаните во работата на друштвото, да развива активности за заштита од пожари, да соработува со локалните власти, претпријатија и средства за јавно информирање и друго.

Лице овластено да го застапува друштвото е Танчев Илија од Марвинци.

Подрачјето на дејствување на друштвото е територијата на с. Марвинци.

Од Основниот суд во Гевгелија. (17388)

Основниот суд во Гевгелија го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации следното здружение: Културно-уметничко друштво „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија, ул. „Димитар Влахов“ бб.

Основни цели и задачи на друштвото се: да го истражува, негува и афирмира народното творештво, да организира настани во градот, општината и државата, да организира семинари, предавања и други стручни собири, да соработува со други друштва и друго.

Иницијатори за усогласување на друштвото се: Митко Мурцев од Гевгелија, Никола Варелов од Гевгелија, Горѓе Јованов од Негорци, Алекса Трајков од Гевгелија, Буров Здравко од Гевгелија.

Лице овластено да го застапува друштвото е Никола Варелов од Гевгелија.

Подрачјето на дејствување на друштвото е територијата на општина Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (17389)

Основниот суд во Гевгелија, во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша Здружението: Сојуз на борците од Народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945 – Општински одбор – Гевгелија, со седиште во Гевгелија, ул. „М. Тито“ бб. Скратен назив е ОО на СБМ, Гевгелија.

Иницијатори за основање се: Ванчо Петров, Андон Чавдаровски, Олга Колева, Благој Јанкулов и Кирил Кајтазов од Гевгелија.

Основна дејност на здружението е заштита на Статусот на борците, одбрана на основните придобивки од НОАВМ, боречко-инвалидска заштита, соработка со други организации и друго.

Лице овластено да го застапува здружението е Ванчо Петров од Гевгелија.

Подрачјето на дејствување на здружението е територијата на општина Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (17390)

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 66/99 од 05.V.1999 година, го запиша следното:

Се утврдува дека програмата в статутот на здружението на граѓани, Клуб за боди билдинг и спортска рекреација "Олимпик", со својство на правно лице од 14.11.1994 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Се запишува Клуб за боди билдинг и спортска рекреација "Олимпик", со скратен назив "Олимпик", со седиште во Куманово на ул. "Благоја Стефковски - Гојчо" бр. 23, застапувано од претседателот Зоран Стефановски, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 109.

Од Основниот во Куманово (17405)

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 90/99 од 05.V.1999 година, го запиша следното:

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани. Здружение на сметководители, финансии и ревизори од Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 29, со скратен назив Здружение на СФР од Куманово, застапувано од претседателот, г-ѓа Зника Пешевска, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, при Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 110

Здружението на сметководители, финансии и ревизори од Куманово, со седиште во Куманово, се здобива

со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот на 05.05.1999 година.

Од Основниот во Куманово. (17406)

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 89/99 од 29.IV.1999 година, го запиша следното:

Се запишува Здружение на граѓани со дијабетес на Општина Куманово, со седиште во Куманово во Медицински Центар, застапувано од претседателот г-дин Павле Бојковски, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 107.

Здружението на граѓани со дијабетес на Општина Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот на 29.04.1999 година.

Од Основниот во Куманово. (17407)

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 37/99 од 22.III.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Радиоаматерски клуб "Никола Тесла" - Куманово, со скратен назив РКНТ, со седиште во Куманово, со својство на правно лице од 05.09.1995 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Се запишува Радиоаматерски клуб "Никола Тесла" - Куманово, со скратен назив РКНТ, со седиште во Куманово, ул. "Тане Георгиевски" бб (во објект на Народна техника Куманово) застапувано од претседателот г-дин Љубомир Ангеловски, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под Рег. 94.

Од Основниот во Куманово. (17408)

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 11/98 од 09.IV.1999 година, го запиша следното:

Се запишува Сојуз на здруженија на земјоделски производители, со скратен назив С.З.З.П. со седиште во Куманово на ул. "Доне Божинов" бр. 24, застапувано од претседателот г-дин Александар Стојановски, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 100.

Сојузот на здруженијата на земјоделски производители, со седиште во Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот на 09.04.1999 година.

Од Основниот во Куманово. (17409)

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 35/99 од 05.V.1999 година, го запиша следното:

I. Се менува седиштето на Здружение на граѓани и фондации "СОС - Телефон за жени и деца жртви на насилство", па наместо ул. "Народна Револуција" бр.12, седиштето во иднина ќе биде на ул. "Драгојло Диндиќ" бр. 5, во Куманово.

II. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани "СОС - Телефон за жени и деца жртви на насилство", со скратен назив "СОС - Телефон", со седиште во Куманово, со својство на правно лице од 06.10.1997 година се во согласност со законот за здруженија на граѓани и фондации.

III. Се запишува "СОС - Телефон за жени и деца жртви од насилство", со седиште во Куманово, ул. "Драгојло Диндиќ" бр. 5, со скратен назив "СОС - Телефон", застапувано од претседателот г-ѓа Младена Јакимов-

ска во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 73

Од Основниот во Куманово (17410)

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 84/99 од 18.V.1999 година, го запиша следното:

Се запишува Фондација за развој на мали и средни претпријатија - Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Доне Божинов" бб, застапувано и претставувано од претседател на Управен одбор г-дин Борис Протик во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 112.

Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија - Куманово, со седиште во Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот на 18.05.1999 година

Од Основниот во Куманово. (17411)

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 87/99 од 15.IV.1999 година, го запиша следното:

Се запишува Еколошкото друштво "Натира", со седиште во с. Отља, општина Липково, застапувано од претседателот г-дин Бајрам Селејмани, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под Рег.бр. 102.

Еколошкото друштво "Натира" со седиште во с. Отља се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот на 15.04.1999 година.

Од Основниот во Куманово. (17412)

## ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.541/99 од 20.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги, промет и посредништво "Бисер Компани" д.о.о. експорт-импорт од Скопје ул."Томе Арсовски" бр.46 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-165400.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17353)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.387/99 од 01.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Бач-Пром" ц.о. експорт-импорт од Скопје ул."Бојмија" бр.6 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-85728.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, бул."Јане Сандански" бр.50/3-4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18047)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.522/99 од 20.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало, застапување и посредување "Химеск" експорт-импорт д.о.о. од Скопје ул."Московска" бр.9 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-25760.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18064)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.432/99 од 06.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Издавачко-новинска, трговска, ексклузивна агенција "Интеа-Прес" извоз-увоз д.о.о. од Скопје ул."Владимир Комаров" бр.16/3/14 од Скопје, со жиро сметка 40100-603-18470.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17354)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.384/99 од 02.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "Рикели" експорт-импорт д.о.о. од Скопје бул."АВНОЈ" бр.14-3/4 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-188547.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17351)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.537/99 од 13.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Калисто" д.о.о. од Скопје бул."Јане Сандански" бр.7/1-4, Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Касниоски Т. Игне, ул."Торонто" бр.28 и тел.335-349.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16671)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.369/99 од 30.03.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "С М-96" експорт-импорт д.о.о. од Скопје ул."Роберт Кох" бр.3/1/5 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-389131.

За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓоргоноски, бул."Црвена Армија" бр.10/1-2 и тел.339-610.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16351)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.303/99 од 23.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "Венид" д.о.о. увоз-извоз од Скопје ул."Алексо Демниевски" бр.76 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-367216.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, бул."Јане Сандански" бр.50/3-4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18049)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.629/99 од 07.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "Зизи-С.А." д.о.о. увоз-извоз од Скопје ул."Волгоградска" бр.3/17 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-57850.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски, ул. "Торонто" бр.28 и тел.335-349.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17465)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.338/99 од 23.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Скеп-Ком" д.о.о. увоз-извоз од Скопје ул."3" бр.174 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-369600.

За ликвидатор се определува лицето Касниоски Игне, ул. "Торонто" бр.28 и тел.335-349.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17461)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.642/99 од 07.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "KMS" извоз-увоз д.о.о. од Скопје бул. "АВНОЈ" бр.64 од Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски, ул. "Торонто" бр.28 и тел.335-349.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17458)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението на поранешниот Окружен стопански суд во Скопје II Л.бр.178/95 од 21.06.1995 година е отворена постапка за ликвидација над должникот Приватно претпријатие за производство, трговија на големо и мало и услужни дејности "Мак-Минас" ПО Скопје, ул. "Пушкинова" бр.11 Б-3 3/7 - Скопје, со жиро сметка 40100-601-139377.

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје оваа постапка се води под нов број Л.бр. 181/96.

За ликвидационен управник е определена Јасминка Мицева од Скопје, ул. "Торги Скрижевски" бр.14, телефон 177-860.

Се повикуваат доверителите на ликвидационниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд во два примероци со докази. Се повикуваат должниците на ликвидационниот должник да ги намират своите обврски према истиот без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за ден 30.06.1999 година во 8,30 часот во барака бр.4, соба бр.4 пред овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16400)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.158/98 од 19.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно трговско претпријатие "Минимонт" ц.о. Скопје, ул."Д.Тасковик" бр.36, со жиро сметка 40110-601-316291.

За ликвидатор се определува лицето Спасовска Горица, ул."Душан Тасковик" бр.36 и тел.277-980.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16768)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.7/98 од 11.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Агенција за посредување, реклама и пропаганда "Омни-принт" д.о.о. од Скопје ул."Дане Крапчев" бр.15, со жиро сметка 40120-601-361623.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16158)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.440/99 од 29.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги ц.о. експорт-импорт "СА-КУ Комерц" од Куманово, ул. "Данко Драганов" бр.6, со жиро сметка 40900-601-5652.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски, ул."Трета М.У.Б." бр.67-ц/9 и тел.417-041 и 31-724.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16087)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.474/99 од 14.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "Виена" експорт-импорт д.о.о. Гевгелија, ул."Маршал Тито" бр.126, со жиро сметка 41610-601-11235.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, ул."Крсте Мисирков" бр. 9/10 и тел.237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16193)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.349/99 од 06.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "Санивал" извоз-увоз п.о. Куманово, ул."Пиншкиќка" бр.4-2/15, со жиро сметка 40900-601-39016.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски, ул."Христо Чернопеев" бр.1-а и тел.177-801.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16363)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.460/99 од 04.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, промет и услуги "МИП-Комерц" експорт извоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул."Илија Ристовски" бр.12, со жиро сметка 40100-601-110515.

За ликвидатор се определува лицето Драган Трпевски, ул."Христо Чернопеев" бр. 1-а и тел.177-801.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16366)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.305/99 од 09.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и извоз-извоз "Инфо-Инжинеринг" од Скопје, ул."Железничка" бр. 12, со жиро сметка 40100-601-137047.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски, ул."Христо Чернопеев" бр.1-а и тел.217-133.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16370)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.561/99 од 12.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало "АС-Експорт" п.о. извоз-увоз - Скопје, ул."Ангел Винички" бр. 6, со жиро сметка 40120-601-76940.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, од Скопје, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16377)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.543/99 од 12.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и текстилно производство "Сортекс" п.о. експорт-импорт - Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 8/22, со жиро сметка 40110-601-245856.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, од Скопје, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16379)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.426/99 од 20.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Шуко-Промет" извоз-извоз ц.о. Скопје, ул."Маршал Тито" бр. 6/29, со жиро сметка 40120-601-294795.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски, од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36, тел. 435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16403)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.654/99 од 14.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало "Нестор" ц.о. увоз-извоз Скопје, ул."Елисе Поповски" бр. 37, со жиро сметка 40100-601-183075.

За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓорѓиоски од Скопје, ул."Црвена Армија" бр.10/1-2, тел.339-610.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16416)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.667/99 од 18.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен трговски промет на големо и мало "Билјана-Тања" д.о.о. Скопје, ул."Модес Мусорски" бр.21, со жиро сметка 40110-601-90709.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, ул."Крсте Мисирков" бр. 9/10 и тел.237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16419)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.700/99 од 18.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие на големо и мало "Б И М" ц.о. увоз-извоз - Скопје, ул."Боро Петрушев" бр.21, со жиро сметка 40100-601-106066.

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија од Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 54 и тел.741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со

пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16441)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.451/99 од 15.03.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "Печурка-Промет" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Блажо Орландиќ" бр.16 а, со жиро сметка 40100-601-323144.

За ликвидатор се определува лицето Марјана Димитровска, ул."Ј.Лукровски" бр. 10/44 и тел.126-004.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16640)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.428/99 од 15.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "Мустафа комерц" од Скопје, ул."Че Ге Вара" бр.35, со жиро сметка 40100-601-268865.

За ликвидатор се определува лицето Нестор Димовски, ул."Франце Прешерн" бр. 4 и тел.343-726.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17130)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.445/99 од 12.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Југо-Комерц" д.о.о. експорт-импорт - Скопје, с.Кучевиште, со жиро сметка 40100-601-156392.

За ликвидатор се определува лицето Огненовски Љубе од Скопје ул."Братфорска" бр.2-7/23, тел.382-281.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17134)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.696/99 од 21.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт, промет и услуги "Шеко" експорт-импорт д.о.о. Скопје, с.Љубош бр.13, со жиро сметка 40100-601-333415.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, ул."Крсте Мисирков" бр. 9/10 и тел.237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17147)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.493/99 од 26.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Бадар-Промет" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул."Радишанска" бр.55, со жиро сметка 40100-601-57268.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, ул."Крсте Мисирков" бр. 9/10 и тел.237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17344)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.474/98 од 14.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Модул-5" д.о.о. од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 90/4-4, со жиро сметка 40100-601-135037.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, ул."Крсте Мисирков" бр. 9/10 и тел.237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17345)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.689/99 од 26.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "Бел Камен" увоз-

извоз д.о.о. Скопје, ул."Антон Попов-9" бр.19, со жиро сметка 40110-601-285357.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул."АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17355)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.663/99 од 26.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "Национал-КМ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, бул."АВНОЈ" бр.20/3-21, со жиро сметка 40100-601-96861.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17356)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.750/99 од 26.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и промет на големо и мало "Цаци Комерц" експорт-импорт ц.о. Скопје, ул."Бутелска" бр.10, со жиро сметка 40100-601-170418.

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија од Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 54.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17357)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.541/99 од 20.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги, промет и посредништво "Бисер Компани" д.о.о. експорт-импорт од Скопје ул."Томе Арсовски" бр.46 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-165400.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-



вувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17353)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.387/99 од 01.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало “Бач-Пром” ц.о. експорт-импорт од Скопје ул.”Бојмија” бр.6 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-85728.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, бул.”Јане Сандански” бр.50/3-4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18047)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.522/99 од 20.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало, застапување и посредување “Химеск” експорт-импорт д.о.о. од Скопје ул.”Московска” бр.9 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-25760.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул.”АВНОЈ” бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18064)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.432/99 од 06.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Издавачко новинска, трговска, ексклузивна агенција “Интеа-Прес” извоз-увоз ц.о. од Скопје ул.”Владимир Комаров” бр.16/3/14 од Скопје, со жиро сметка 40100-603-18470.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петревски, бул.”АВНОЈ” бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17354)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.384/99 од 02.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие “Рикели” експорт-импорт д.о.о. од Скопје бул.”АВНОЈ” бр.14-3/4 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-188547.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул.”АВНОЈ” бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17351)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.537/99 од 13.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало “Калисто” ц.о. од Скопје бул.”Јане Сандански” бр.7/1-4, Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Касниоски Т. Игне, ул.”Торонто” бр.28 и тел.335-349.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16671)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.369/99 од 30.03.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги “С М-96” експорт-импорт д.о.о. од Скопје ул.”Роберт Кох” бр.3/1/5 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-389131.

За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓоргоноски, бул.”Црвена Армија” бр.10/1-2 и тел.339-610.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16351)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.303/99 од 23.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија “Ве-

нид“ ц.о. увоз-извоз од Скопје ул.“Алексо Демниевски” бр.76 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-367216.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, бул.“Јане Сандански” бр.50/3-4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18049)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.629/99 од 07.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие “Зизи-С.А.” ц.о. увоз-извоз од Скопје ул.“Волгоградска” бр.3/17 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-57850.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касноски, ул.“Торонто” бр.28 и тел.335-349.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17465)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.338/99 од 23.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги “Скеки-Ком“ д.о.о. увоз-извоз од Скопје ул.“3” бр.174 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-369600.

За ликвидатор се определува лицето Касноски Игне, ул.“Торонто” бр.28 и тел.335-349.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17461)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.642/99 од 07.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало “KMS” извоз-увоз д.о.о. од Скопје бул.“АВНОЈ” бр.64 од Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касноски, ул.“Торонто” бр.28 и тел.335-349.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со

пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17458)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.344/99 од 23.03.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз “Натурал Хербс АНД Флорес” д.о.о. од Скопје, ул.“Партизански одреди” бр.21а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-221273.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул.“АВНОЈ” бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17350)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.418/99 од 13.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги “Конте” ц.о. експорт-импорт од Скопје, бул.“Илинден” бр.74 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-151237.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул.“АВНОЈ” бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17352)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.446/99 од 22.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги “Тхеновел” експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул.“Р.Чајавец” бр.14/1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-143761.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, бул.“Јане Сандански” бр.50/3-4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18048)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.455/99 од 29.03.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги “Сидора” д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул.с.Љубанци, со жиро сметка 40100-601-193596.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул.“АВНОЈ” бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18062)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.753/99 од 31.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет, производство и услуги “Деликатес 96” ц.о. од Скопје, ул.“Места” бр.50 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-112941.

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија, ул.“Рузвелтова” бр.54 и тел.741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17601)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.621/99 од 10.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало “Грос Промет” ц.о. експорт-импорт од Скопје, нас. Железара, бр.Б-11-1 влез 1, локал бр.4 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-26859.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, бул.“Јане Сандански” бр.50/3-4 и тел. 452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17630)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.502/99 од 10.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие “Прима Роза Кооп” д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул.“Димо Хади Димов” бр.23 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-242716.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, бул.“Јане Сандански” бр.50/3-4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17632)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.434/99 од 27.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Молеро фарбарска задруга “Пролет” ц.о. Скопје, ул.“Гуро Ѓоновиќ” бр.32 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-19116.

За ликвидатор се определува лицето Раде Стефановски, ул.“Пелистерска” бр.1-Ш/7 и тел.376-272.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17636)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.657/99 од 27.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за поправки и одржување на електротехнички машини и други електротехнички апарати и уреди “КО-ИГ” ц.о. од Скопје, ул.“Корушка” бр.26 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-103961.

За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓорѓоновиќ, од Скопје, бул.“Црвениа Армија” бр.10/1-2 и тел.339-610.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17816)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.381/99 од 31.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет “Скоимпекс-ЛМ” д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул.“Тоце Делчев” бб со жиро сметка 40100-601-193487.

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче, ул.“Лисец” бр.23 и тел.439-654.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17883)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.159/98 од 22.03.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија транспорт, туризам и увоз-извоз “Демос - Комерц” д.о.о. од Скопје, ул.”Востаничка” бр.148 со жиро сметка 40100-601-117906.

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче, ул.”Лисец” бр.23 и тел.439-654.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17884)

### НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште-нива, построено на КП бр.2386/9, култура нива, класа 5, место викано “Гранчица”, КО Д.Соње, сопственост на Јовановски Благоје од Скопје со стан во н.Мацари, ул.”Благоја Стефков” бр.4/2, за цена од 130.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул.”Костурска” бр.18-5/1 - Скопје. (16675)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Ваташа, Кавадарци, КП-2806, план -011, скица 036, место викано “Катуниште”, кат. култура-шума кат.класа-4, површина 3772 м<sup>2</sup>. Наведениот имот е запишан во имотен лист број 2228 од кој сопственикот Димитар Кујунџиев поседува 25/60, од кои продава 17/120 (седумнаесет стодваестини) идеален дел по цена од 32.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул.”Блажо Алексов” бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во “Службен весник на РМ”. Во спротивно, го губат правото на првенство.

(17368)

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 1 (вон), КП-4555, план -009, скица 009, место викано “Голи газ”, кат. култура-лозје кат.класа 4, површина

1686 м<sup>2</sup>. Наведениот имот е во сопственост на Панчо Митков од Кавадарци видно од имотен лист број 2179 а цената на продажба изнесува од 34.400,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул.”Блажо Алексов” бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во “Службен весник на РМ”. Во спротивно, го губат правото на првенство.

(17369)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Сирково, Кавадарци, КП 2183, план 64, скица 506, место викано “Под село”, кат. култура-нива кат.класа 3, површина 735м<sup>2</sup>. Наведениот имот е во сопственост на Миле Нациќ видно од поседовен лист број 745, по цена од 28.550,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул.”Блажо Алексов” бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во “Службен весник на РМ”. Во спротивно, го губат правото на првенство.

(16418)

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 1 (вон), КП-8331, план 015, скица 015, место викано “Умата”, кат.култура-лозје, кат.класа 3, површина 4180 м<sup>2</sup>. Наведениот имот е во сопственост на Златко Ѓорчев од Кавадарци видно од имотен лист број 3547, а цената по која што се продава имотот изнесува 155.500,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул.”Блажо Алексов” бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во “Службен весник на РМ”. Во спротивно го губат правото на првенство.

(17172)

Се разменува недвижен имот кој претставува: К.П. бр.877, нива на м.в.“Нишинце” трета класа, во површина од 6266 м<sup>2</sup>, К.П.бр.1594/1, лозје на м.в.“Тробиште”, 6 и 4 класа во вкупна површина од 3318 м<sup>2</sup>; К.П. бр.2291 нива на м.в.“Суви Брест” 4 класа во површина од 3237 м<sup>2</sup>, по П.Л. бр.322 на КО Пирок, сопственост на Амити Хасип од с.Пирок-Тетово, СО К.П.1700 што претставува нива двор и објект на м.в.“Тробишта” во вкупна површина од 3871 м<sup>2</sup>, К.П.1701 нива на м.в.“Тробишта” 3 и 4 класа во вкупна површина од 3117 м<sup>2</sup>, К.П. бр.1714 ливада на м.в.“Тробишта”, 4 класа во површина од 2292, по П.Л. бр.1439 на КО Пирок, сопственост на Хамити Насуф, Хамити Рамадан, Хамити Кенан и Хамити Зеќије сите од с.Пирок - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето

на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Ариф Ибраими, ул."ЈНА" бр.41/А во Тетово. (17375)

Се продава земјиште - овошна градина сопственост на Ѓорѓиевски Јашко Дане од с.Конопница, Крива Паланка, со дел на posed 1/1, Имотот е построен во имотен лист бр.1580 за КО Конопница, Крива Паланка и тоа КП.7681, пл.24, ск.23, м.в. Чифлик, овошна градина, класа 3, големина 596 м<sup>2</sup>, вкупно 596 м<sup>2</sup>, се продава по цена од 119.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат до нотарот - Хакија Чоловик, ул."Маршал Тито" број 75/1-7, Крива Паланка. (17379)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Курија, парцела број 278/2 во место викано "Над село" - нива со површина од 10120 м<sup>2</sup>, во Катастарска општина Курија, сопственост на Вешков Лазо од Кавадарци, ул."Ј.Мицев" бр.1 по цена од 112.230,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотар Бинов Гело, ул."Маршал Тито" бр. 138, Неготино. (17381)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Прждево. Парцела број 1248 во место викано "Барите", нива со површина од 2219 м<sup>2</sup>, во Катастарска општина Прждево.

Сопственост на Лазова Лилјана од Неготино, ул."Маршал Тито" бр.79, цена на продажба 20.130,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотар, Бинов Гело, ул."Маршал Тито" број 138, Неготино. (16420)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Прждево. Парцела број 1247 во место викано "Барите" нива со површина од 2379 м<sup>2</sup>, во Катастарска општина Прждево. Сопственост на Димов Лазар од Неготино, ул."Енгелсова" бб, цена на продажба 21.580,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците чие земјиште се граничи со земјиштето што се

продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито" бр. 138, Неготино. (16421)

Се продава недвижен имот кој се наоѓа на КП бр.243 пл./ск 4/11 на место викано "Лак", ливада, кл.2, во површина од 1057 м<sup>2</sup>, кп.бр.1284, пл./ск7/12, на мв."Село", ливада, пасиште во површина од 768 м<sup>2</sup>, КП. бр.1368, пл./ск.7/11, на мв."Аре Алјес", пасиште, кл. 3, во површина 794 м<sup>2</sup>, евидентиран во поседовен лист бр.250 за КО-Грешница, сопственост на Неџмедин, Шемшедин Алиу и Селим Сељими од Кичево, за купопродажна цена од 15.000 ДМ.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање на депозитот во висина на износот на продажната цена да ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул."Санде Штерјоски" бр. 13, Кичево. (16706)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1) нива на м.в. "Летиште", класа 4, површина 1876 м<sup>2</sup>, КП 59, план 3, скица 10, КО Каратманово, 2) нива во м.в. "Татулти", класа 3, површина 4111 м<sup>2</sup>, КП 386, план, скица 13, КО Каратманово. Нивата под реден број 1 се продава по цена од 64.000,00 денари, а нивата под реден број 2 се продава по цена од 160.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со наведените земјоделски земјишта од овој оглас во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотар Љубомир Доневиќ, ул."Пионерска" бр. 15, Свети Николе. (16719)

Се продава земјоделско земјиште на КП.бр.778/3 на м.в. "Курски ормани", нива 2 класа во површина од 2650 м<sup>2</sup>, на КО Шемшово, за цена од 370.000,00 денари сопственост на Емурли Афет од с. Шемшово - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Наџи Зекири, ул."ЈНА" бр. 41 во Тетово. (17162)

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура нива, во место викано "Минчеец" на КП бр.4473 во вкупна површина од 3153 м<sup>2</sup>, класа 4 за КО Прилеп 2, заведени во поседовен лист бр.28, сопственост на Радеска Лепосава со стан на ул."Гисте Ристески" бр.40 во Прилеп, по цена од 42.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. „Сотка Горѓиоски“ бб. (17163)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 1565, план 2, место викано „Балиндолски пат, класа 1, со површина од 1200 м<sup>2</sup>, во КО Гостивар, сопственост на Рамадани Абдураим од Гостивар, за цена од 124.500,00 денари и тоа 38/120 идеален дел од КП бр. 1565-2 за К.О. Гостивар.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Весна Василеска, ул. „Б.Гиноски“ бб, Гостивар. (17594)

Се продава земјоделско земјиште 1/8 (една идеална осмина) од 2/4 (две идеални четвртини) од недвижниот имот нива на К.П. 87 дел на место викано „Село“ во површина од 1293 мкв заведен во поседовен лист бр. 21 на К.О. Железно, ул. „Свети Кирил“ во село Благоче од Ресен, по цена од 50.000,00 (педесетилјадиденари).

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава по наведените к.п. во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр. 67, Ресен.

Се продава недвижен имот означен како К.П. бр. 3913/2, на место викано „Челебица“, нива, со површина од 1625 м<sup>2</sup>, за КО Мешеишта, за цена од 10.000,00 денари, сопственост на Стојан Секулоски од село Мешеиште, Охрид.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чии земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Васил Кузманоски, ул. „Македонски Проветители“ бр. 5, Охрид. (16424)

Се продава недвижен имот означен како К.П. бр. 5283, на место викано „Редеш“, лозје, со површина од 2484 м<sup>2</sup>, за КО Мешеишта, за цена од 10.000,00 денари, сопственост на Стојан Секулоски од село Мешеишта, Охрид.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето

што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Васил Кузманоски, ул. „Македонски Проветители“ бр. 5, Охрид. (16423)

Се продава дел од недвижен имот означен како К.П. бр. 1866/7, на место викано „Село“, овошна градина, со површина од 476 м<sup>2</sup>, за КО Мешеишта, за цена од 270.000,00 денари, сопственост на Благоуна Панкувент од Охрид ул. „Момчило Јорданоски“ бр. 77.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Васил Кузманоски, ул. „Македонски Проветители“ бр. 5, Охрид. (16704)

Се продава земјоделско земјиште – нива заведена во имотен лист број 2926, за КО Варош, класа 2, површина од 3043 м<sup>2</sup>, број на парцела 3623, место викано „Д. Шилево“, сопственост на Ангелески Благоја, а купопродажната цена изнесува 65.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците како и сопствениците чии земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. „Андон Слабејко“ број 8, Прилеп. (16715)

Се продава земјоделско земјиште К.П. бр. 746, на место викано „Ливаѓе“, нива 3 класа, со површина од 2283 м<sup>2</sup>, и на исто место под К.П. бр. 747 со површина 681 м<sup>2</sup> или вкупна површина од 2964 м<sup>2</sup>, во КО Цешиште, опишано по П.Л. бр. 20, за цена од 212.000,00 денари, сопственост на Тодоровски Борис од Скопје ул. „А. Винички“ бр. 1, и Тодоровски Илија од Скопје – преку полномошник Тодоровски Борис.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Агрон Чутра, ул. „Атанас Илиќ“ бб, Дебар. (16723)

Се продава 1/4 од земјоделско земјиште К.П. бр. 11, на место викано „Илевци“, култура ов. градина, 5 класа, со површина од 2311 м<sup>2</sup>, и на исто место под К.П. бр. 12, култура пасиште 5 класа, со површина 1753 м<sup>2</sup> или вкупна површина од 4064 м<sup>2</sup>, во КО Мал Папрадник, опишано по П.Л. бр. 297, за цена од 456.000,00 денари, сопственост на Мустафоски Дурмиш Садо од с. Бајрамовци, Дебар, преку полномошник Ризвановски Асан Нузи од с. Бајрамовци, Дебар.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Агрон Чутра, ул. „Атанас Илиќ“ бб, Дебар. 17159)

Се продава земјоделско земјиште дозје, трета класа, сопственост на Спироски Ристо во мв „Долна Црква“, во површина од 396 м<sup>2</sup>, на К.П. бр. 732, за КО Волино.

Се повикуваат сите соседи чии земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска, од Охрид, ул. „Македонски Просветители“ - 8 (мезанин). (17380)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 11/69, место викано „Долни ливади“, класа 5 класа-ливада, со површина од 350 м<sup>2</sup>, во КО Дебреше, сопственост на Гиноски Игнов Ецо, за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Весна Василеска, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 66 во Гостивар. (17171)

Се продава земјоделско земјиште на КП.бр. 7965/1 на м.в. „Клуково“, нива 4 класа во површина од 1862м<sup>2</sup> на КО Тетово, за цена од 74.480,00 денари, сопственост на Јусуфи Акиќ од с. М.Речица – Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41, во Тетово. (17377)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 859/1, план 6, скица 15, место викано „Наово“, класа 4 со површина од 1578м<sup>2</sup> и нива построена на КП број 861, план 6, скица 14, место викано „Наово“, класа 4, со површина од 1200 м<sup>2</sup>, во КО Идризово, сопственост на Кокаревски Стојан од Скопје, ул. „Рокомија“ бр. 35, за цена од 777.840,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. „Беласица“ бб, Скопски саем, Скопје. (17348)

Се продава 9/16 идеален дел од земјоделско земјиште-нива построена на КП број 1266/1, план 5, скица 8, место викано „Жегровец“, класа 4, со вкупна површина од 1000 м<sup>2</sup>, во КО Радишани, сопственост на Димитриевска Радмила од Скопје, ул. „Бутелска“ бр. 2/15, за купопродажна цена од 240,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. „Беласица“ бб, Скопски саем, Скопје. (16462)

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП бр. 1307, ПЛ бр. 14/65 МВ „Вром“ нива кл. 2, во површина од 1490 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ.бр. 76 за КО Зајас, сопственост на Абдиу Скендер, со продажна цена од 37.2500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иса Ајдини, ул. „Гоце Делчев“ бб, Кичево. (16422)

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП.бр. 194/95 ПЛ.бр. 5/19 мв „Село“ нива кл. 5, во површина од 439 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ.бр. 292 за КО Осој, сопственост на Николоски Ванчо и КП.бр.194/6 со пл.ск. 7/19 „Село“ пат со П=239 м<sup>2</sup>, сопственост на 1/4 на Николоски Ванчо, со продажна цена од 170.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иса Ајдини, ул. „Гоце Делчев“ бб, Кичево. (16725)

Се врши продажба на нива од 7 класа, со површина од 500 м<sup>2</sup>, што се наоѓа на КП 844/3, план 4, скица 11, на м.в. „Долно Поле“, КО Морани, сопственост на Милица Ѓоргиевска од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Сарџовска во Скопје, ул. „Иван Козаров“ бр. 24 лок. 23 (ДТЦ „Стара рампа“). (16565)

Се врши продажба на земјиште и тоа: шума од 4-та класа, со површина од 16.007м<sup>2</sup>, што се наоѓа на КП 313, план 5, скица 10, и неплодно земјиште со површина од 5.401м<sup>2</sup>, што се наоѓа на КП 314/1, план 5, скица 10, двете на м.в. „Гогошева леска“, на КО Патишка Река, сопственост на Етем Ејуповски од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.



Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Сарчовска во Скопје, ул. „Иван Козаров“ бр. 24 лок. 23 (ДТЦ „Стара рампа“). (16678)

Се продава земјоделско земјиште-нива 4/14 (четири четринаесетинки) од КП бр. 307/3 на МВ „Гладница“, нива 4 класа целата во површина од 4351м<sup>2</sup>, план Уп.бр. 1101-2034/1 од 27.07.1998 г., опишана по ПЛ бр. 690 на КО Боговиње, сопственост на Имери Рамиза Ејуп и Имери Рамиза Рахим од с. Боговиње, за вкупна цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска“ број 76, Тетово. (17370)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 1808 на МВ „Коларица“, нива 4 класа во површина од 3590м<sup>2</sup>, план Уп.бр. 1103-1424/1 од 18.05.1999 г., опишана по ПЛ бр. 129 на КО Слатино, сопственост на Сулејмани Шакира Мехмед од с. Слатино, за вкупна цена од 718.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска“ број 76, Тетово. (17371)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 710 на МВ „Село“, пасиште 5 класа во површина од 1144м<sup>2</sup>, опишана по ПЛ бр. 494 на КО Сиричино, сопственост на Велковски Велков Стојслав од с. Сиричино, за вкупна цена од 220.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска“ број 76, Тетово. (17372)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 830/2 на МВ „Режика“, нива 5 класа во површина од 3085м<sup>2</sup>, план Уп.бр. 1103-996/1 од 4.05.1998 г., опишана по ПЛ бр. 621 на КО Саракино, сопственост на Емини Реџепа Сафи од с. Бродец, за вкупна цена од 255.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска“ број 76, Тетово. (17373)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 722 на МВ „Полјаков мост“, нива 3 класа во површина од 763м<sup>2</sup>, план Уп.бр. 1103-1169/1 од 19.04.1999 г., опишана по ПЛ бр. 81 на КО Раотинце, сопственост на Тасевска Блага и Симјановски Славко Дракче, за вкупна цена од 130.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска“ број 76, Тетово. (17374)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 2130 на МВ „Под Брегови“ нива 2 класа во површина од 2274м<sup>2</sup>, план Уп.бр. 1103-1221/1 од 22.04.1999 г., опишани по ПЛ бр. 41 на КО Стенче, сопственост на Максимовска Благородна од Скопје, ул. „Јадранска“ бр. 18, за вкупна цена од 450.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска“ број 76, Тетово. (17160)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 733 на МВ „Папратница“, нива 2 класа во површина од 1557м<sup>2</sup>, и КП бр. 734 на МВ „Порошница“ нива 2 класа во површина 1617 м<sup>2</sup>, план УП.бр. 1103-1206/1 од 21.04.1999 г., опишани по ПЛ бр. 542 на КО Требош, сопственост на Густеми Акифа Нухи од Тетово, блок 82 зг. БЦ/42, за вкупна цена од 650.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска“ број 76, Тетово. (17161)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП бр. 64/2, план 2, скица 2, место викано „Падините“, класа 6, со површина од 2361м<sup>2</sup>, во КО Здуње, сопственост на Бајрами Веби Садри, с. Здуње, за цена од 128.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. „Б. Гимоски“ 66 во Гостивар. (17376)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр.611/1, на место викано „Сува Чешма“, означена како кат.култура-лозје, класа втора, со вкупна површина од 165 м<sup>2</sup>, за КО Лескоец, по поседовен лист бр. 399, сопственост на Шибакоски Тихомир од Охрид, за цена од 57.750,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Дескоска Гордана, ул. „Македонски просветители“ бр.8 во Охрид. (17382)

Се продава земјоделско земјиште КП. 47/24 Ко Вучи Дол, нива класа 7 м.в. „Цуцулест Камен“ со површина од 215 м<sup>2</sup>, поседовен лист бр. 10, сопственост на Стефковски Петар, ул. „31“ бр. 2, с.Волково – Скопје, за цена од 634 ден. по м<sup>2</sup>.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.

Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ленка Мицајкова, општина Карпош, ул. „Дрезденска“ 15, л. 10, Скопје (17284)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП. бр. 3729 во м.в. „Огледник“, нива 4 класа во површина од 2718 м<sup>2</sup>, заведена во имотен лист бр. 156 за КО Старо Нагоричане, сопственост на Гуровски Никола од Скопје, ул. „В.Комаров“ бр.12-4-23.

Се повикуваат соседите чие земјоделско земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. „Ленинова“ б.б. (16709)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 4662, во м.в. „Црквица“, нива од 3 класа во површина од 3775 м<sup>2</sup>, заведена во имотен лист бр. 264 за КО Старо Нагоричане, сопственост на Цветановиќ Душан од Куманово, ул. „Милан Лисица“ бр.18.

Се повикуваат соседите чие земјоделско земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. „Ленинова“ б.б. (16711)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 6434, во м.в. „Бранченица“, нива од 5 класа во површина од 11038 м<sup>2</sup>, заведена во имотен лист бр. 471 за КО Старо Нагоричане, сопственост на Спасиќ Трајче од с.Старо Нагоричане, Куманово.

Се повикуваат соседите чие земјоделско земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. „Ленинова“ б.б. (16713)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 3/4 (идеални три четвртини) од КП. бр. 609, план 3, скица 2, во м.в. „Котлева воденица“, нива 2 класа во површина од 2373 м<sup>2</sup>, заведена во поседовен лист бр. 515 за КО Доброшане, сопственост на Митевски Благоја од Куманово, ул. „Драган Стопаревиќ“ бр.1.

Се повикуваат сосопственикот и соседите чие земјоделско земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. „Ленинова“ б.б. (17383)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: Производно услужно и трговско претпријатие на големо и мало "Б.Ф. - ПОЛО 1" извоз - увоз п.о. Куманово. (17677)

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие за транспорт и трговија "РАПИД" ц.о. увоз - извоз Куманово. (17684)

### Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.976099 на име Снежана Стојковска, ул.Г.Гаковик бр.54, Скопје. (7944/98)

Пасош бр.354789/94 издаден од УВР - Скопје на име Утевски Влатко, ул.С.Пужелка бр.5-б, Скопје. (17566)

Пасош бр.982462/97 издаден од УВР - Куманово на име Арифџи Јетон, ул.В.Петковска бр.17, Куманово.

Пасош бр.0034342 издаден од УВР - Скопје на име Драган Радосављевиќ, ул.П.Одреди бр.151/22, Скопје.

Пасош бр.0907513/96 издаден од УВР - Скопје на име Димоска Зорница, ул.Д.Киседа бр.27/1 13, Скопје.

Пасош бр.554319/95 издаден од УВР - Скопје на име Фахредин Бектеши, ул.К.Абрашевиќ бр.90, Скопје.

Пасош бр.750782/95 издаден од УВР - Скопје на име Хаџи Наков Димитар, ул.Кеј 13 Ноември бр.18/19, Скопје. (17661)

Пасош бр.056120/93 издаден од УВР - Скопје на име Биљана Рашиќ, ул.Јуриј Гагарин бр.47, Скопје. (17666)

Пасош бр.768106/95 на име Будоски Цвете, ул.Е.Кардељ бр.46, Струга. (17670)

Пасош бр.976309 на име Ацковски Боге, Зелениково, Скопје. (17672)

Пасош бр.0937639/97 на име Сејфули Мусафер, с.Жеровјане, Тетово. (17674)

Пасош бр.540219/94 издаден од УВР - Скопје на име Халим Абдуловиќ, с.Блаце, Скопје. (17681)

Пасош бр.647831 на име Танчов Ванчо, ул.Борис Поп Димитров бр.36/6, Струмица. (17682)

Пасош бр.612221 на име Димческа Весела, ул.Винковачка бр.50, Охрид. (17683)

Пасош бр.1144358 на име Мустафи Насер, с.Урвич, Тетово. (17687)

Пасош бр.0382912 на име Билјана Живојиновиќ, ул.Солунска бр.67, Делчево. (17691)

Пасош бр.217873 на име Исоски Исмаил, с.Мислодежда, Струга. (17694)

Пасош бр.80825 на име Илјази Цветат, с.Калишта, Струга. (17696)

Пасош бр.74041 на име Ацески Гоце, с.Лескоец, Охрид. (17700)

Пасош бр.7170189 издаден од УВР - Скопје на име Перовска Јованка, ул.С.Ковачевиќ бр.60, Скопје.

Пасош бр.934984 на име Османов Јусин, Р.Пат бр.197, Штип. (17741)

- Пасош бр.0872848 на име Атанасова Зора, ул.М.Тито бр.117-3/8, Неготино. (17785)
- Пасош бр.767811 на име Абдулај Санија, с.Зајес, Кичево. (17787)
- Пасош бр.1002081 на име Томик Зоран, ул."82" бр.61/24, Тетово. (17790)
- Пасош бр.372558 на име Мустафи Селајдин, с.Короншта, Струга. (17845)
- Пасош бр.998288 на име Шенган Шазиман, ул.Н.Русиноски, Охрид. (17848)
- Пасош бр.022106 на име Идризи Фуад, ул.Полог бр.12, Тетово. (17853)
- Пасош на име Мустафа Шасине, ул.Михаило Ралевиќ бр.48, Тетово. (17857)
- Пасош бр.227551 на име Стојческа Виолета, ул.Панче Попоски бр.85, Гостивар. (17859)
- Пасош бр.638067/95 издаден од УВР - Скопје на име Гроздановска Елена, ул.11 Октомври бр.16/33, Скопје.
- Пасош бр.1074004/98 издаден од УВР - Велес на име Беровиќ Есат, с.Г.Оризари, Велес. (17888)
- Пасош бр.738102 на име Мустафи Мендух, с.Симичане, Тетово. (17913)
- Пасош бр.07259 на име Шабани Теута, с.М.Речница, Тетово. (17916)
- Пасош бр.432532/94 издаден од УВР - Скопје на име Раденкова Тања, бул.Ј.Сандански бр.85/1-16, Скопје.
- Пасош бр.988642/97 издаден од УВР - Куманово на име Асипи Љуљете, ул.Т.Мендол бр.44, Куманово.
- Пасош бр.436529/94 издаден од УВР - Скопје на име Кипријановска Снежана, бул.В.С.Бато бр.67/2-19, Скопје. (17945)
- Пасош бр.603844/95 издаден од УВР - Скопје на име Радуновиќ Лилјана, ул.О.Револуција бр.3, Скопје.
- Пасош бр.991831/97 издаден од УВР - Скопје на име Ајредини Нафи, с.Студеничани, Скопје. (17969)
- Пасош бр.982752/97 издаден од УВР - Куманово на име Јашари Башким, с.Ваксинце, Куманово. (17974)
- Пасош бр.977688/97 издаден од УВР - Скопје на име Здравковска Александра, ул.Првомајска бр.8/13, Скопје. (18001)
- Пасош бр.0400287/94 на име Зекири Фанизахе, с.Пирок, Тетово. (18032)
- Пасош бр.583793 на име Салхи Мемет, Тетово.
- Пасош на име Мициќ Искра, с.Јегуновце, Тетово.
- Пасош бр.391622/94 издаден од УВР - Скопје на име Христова Христина, ул.Маркс и Енгелс бр.10/8-10, Скопје. (18054)
- Пасош бр.456676/94 издаден од УВР - Гостивар на име Ислами Агрон, с.Градец, Гостивар. (18058)
- Пасош бр.1173473/99 издаден од УВР - Скопје на име Алексо Божаров, ул.Бапчор бр.14/7, Скопје. (18066)
- Пасош бр.0864798 издаден од УВР - Скопје на име Трајчевски Раде, ул.Б.Стевковски бр.1/1-6, Скопје.
- Пасош бр.946013/96 издаден од УВР - Скопје на име Лашков Владимир, ул.Д.Туцовиќ бр.38, Скопје.(18085)
- Пасош бр.388618/94 издаден од УВР - Скопје на име Лашкова Катерина, ул.Д.Туцовиќ бр.38, Скопје.(18086)
- Пасош бр.782295/96 на име Џафери Агим, с.Франгово Струга. (18089)
- Пасош бр.738102 на име Мустафи Мендух, с.Синичане, Тетово. (18090)
- Пасош бр.1021963 на име Куриу Теута, ул.180 бр.11/15, Тетово. (18091)
- Пасош бр.0988308 на име Богатинов Душко, Раклиш, Радовиш. (18092)
- Пасош бр.031686/93,издаден од УВР - Скопје на име Постоловски Јордан бул. АСНОМ бр.4/16,Скопје.
- Пасош бр.031536/93,издаден од УВР - Скопје на име Постоловска Јелица бул. АСНОМ бр.4/16,Скопје.
- Пасош бр.1121826/98,издаден од УВР - Скопје на име Постоловски Ванчо бул. АСНОМ бр.4/16,Скопје.
- Пасош бр.1088856/98,издаден од УВР - Скопје на име Постоловски Гоце, бул. АСНОМ бр.4/16,Скопје.
- Пасош бр.0131085/93,издаден од УВР - Скопје на име Валентина Крстиќ, ул. "И. Манолов"бр.193-б,Скопје.
- Пасош бр.539899/94,издаден од УВР - Скопје на име Беким Адеми, ул. "Ресенска" бр.8/1-1,Скопје. (18102)
- Пасош бр.168664, издаден од на име Илијев Бранко, ул. "Б.Кидрич",Штип. (18139)
- Пасош бр.977414/97,издаден од УВР - Скопје на име Спиرو Јанкуловски,ул."Н. фронт" бр.7/2-40,Скопје.
- Пасош бр.1206234/99,издаден од УВР - Скопје на име Куртовик Џенета, ул. "Ц. Димов" бр.100,Скопје.
- Пасош бр.032819/93,издаден од УВР - Скопје на име Јашари Џелал, ул."Кримска" бр.23,Скопје. (18146)
- Пасош бр.0453694,издаден од на име Арифов Раѓи, ул."Гроздан Трифунов" бр.24,Кочани. (18192)
- Пасош бр.0501395, издаден од на име Думбалоски Златко, ул."А.Македонски" бр.189,Прилеп. (18194)
- Пасош бр.702715/95,издаден од УВР - Скопје на име Симоновски Владимир,ул."Т.Караџа"бр.21/1-6,Скопје.
- Пасош бр.403353/94,издаден од УВР - Гостивар на име Идризи Севдали,ул."Д.Тодоровски"бр.48,Гостивар
- Пасош бр.909321/96,издаден од УВР - Скопје на име Трајчевски Дебрица, ул."Школарова"бр.2/2-10,Скопје.
- Пасош бр.993022,издаден од на име Хаџи Минтос Мазлиша,ул."Митко Беќирски" бр.34,Кочани. (18224)
- Пасош бр.059934, издаден од УВР - Гостивар на име Серафимоски Цветко, ул. "ЈНА" бр.282,Гостивар.
- Пасош бр.1138199/98,издаден од УВР - Куманово на име Мицивер Јусуфи, с. Отља,Куманово. (18255)
- Пасош бр.0413546, издаден од УВР - Кавадарци на име Тамара Паунова, ул. "7 Септември" бр.17,Кавадарци. (18265)
- Пасош бр.1075596/98,издаден од УВР - Куманово на име Салхи Имер, с. Опае,Куманово. (18266)
- Пасош бр.1124332/98,издаден од УВР - Скопје на име Арбен Алими, с. Арачиново,Скопје. (18271)
- Пасош бр.1038228/92,издаден од УВР - Скопје на име Муамет Каили, ул. "8"- Арачиново,Скопје. (18272)
- Пасош бр.853957/96,издаден од УВР - Куманово на име Белили Раѓи, ул. "Б. Шабани" бр.26 а,Куманово.
- Пасош бр.1060679/97,издаден од УВР - Скопје на име Андоновски Звонимир, бул. "АСНОМ"бр.42/3,Скопје.
- Пасош бр.354041/94,издаден од УВР - Скопје на име Соколче Владов, ул."Чаирска" бр.104,Скопје. (18371)
- Пасош бр.601030/95, издаден од УВР - Скопје на име Петровски Блаже, ул. "Вамбел - 2"бр.5/2-12,Скопје.
- Пасош бр.1199654/99,издаден од УВР - Тетово на име Бабиќ Игор, ул. "М. Тито" бр.1,Тетово. (18379)
- Пасош бр.842576/96, издаден од на име Георгиевска Билјана,ул."К.Востание" бр.2/4-10,Скопје. (18411)
- Пасош бр.454784,издаден од на име Пеев Крсте, с.Јосифово,Валандово. (18412)
- Пасош бр.405189, издаден од на име Азизи Зулкани, с.Требош,Тетово. (18413)
- Пасош бр.523996,издаден од на име Домазетоска Аспасија,нас.Плтишгта бр.20,Струга. (18414)

- Пасош бр.372354, издаден од на име Домазетоска Наташа, нас.Плтишта бр.20, Струга. (18415)
- Пасош бр.523999, издаден од на име Домазетоски Илче, нас.Плтишта бр.20, Струга. (18416)
- Пасош бр.182812, издаден од на име Ирфан Денјари, с.Озорниште, Тетово. (18488)
- Пасош бр.827048, издаден од на име Фекри Фејзули, с.Раковец, Тетово. (18489)
- Пасош бр.393107/94, издаден од УВР - Скопје на име Муслијев Назим, ул. "М. Ацев" бр. 13, Скопје. (18493)
- Пасош бр.540058/94, издаден од УВР - Скопје на име Светозар Накиќ, ул. "И.Р. Лола" бр.42/2-6, Скопје.
- Пасош бр. 0216992 на име Сакип Дамани, Дебар.
- Пасош бр. 0297558 на име Ибраими Бурим, Дебар.
- Пасош бр.0209714/94, издаден од УВР - Скопје на име Попов Благоја, ул. "Ресенска" бр.2/1-1, Скопје. (18524)
- Чекови од тековна сметка бр.11113660 чек од бр. 4698030 и 4698046 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Глигоров Глигор, Скопје. (17642)
- Чекови од тековна сметка бр.99013-15 чек од бр. 745896 до 745910 и 631280 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Спасовски Воислав, Скопје.
- Чекови од тековна сметка бр.5968690 чек бр.3710689 и 3710700 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Здравкоски Никола, Скопје. (17690)
- Чекови од тековна сметка бр.63008-46 чек бр.4263328 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Перовска Јорданка, Скопје. (17710)
- Чекови бр.798267-798269, 798274, 799609-799612 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Каранфилоска, ул.Браќа Ѓиноски бр.2/8, Гостивар.
- Чекови од тековна сметка бр.1556/76 чек бр.1154641, од 1154643 до 1164650. 1164242 до 1164245 на име Поп Кочев Митко, ул.М.Тито бр.82, Нов Дојран. (17793)
- Чекови од тековна сметка бр.4141440 чек бр.2713561, 2713562, 2713596, 2713925 и 2713308 издадени од Поштанска штедилница Скопје на име Свеќаровска Марија, Прилеп. (17947)
- Чекови од тековна сметка бр.10001020 чек бр.216901 до 216909 издаден од Земјоделска банка Скопје на име Кацарова Цветанка, Скопје. (17952)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Лепосава Николовска, Скопје. (17603)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Славчо Неделковски, Скопје. (17668)
- Работна книшка на име Румај Ремзи, Кичево. (17722)
- Работна книшка на име Савески Златко, Струга.
- Работна книшка на име Сејдиу Сабија, Куманово.
- Работна книшка на име Алиу Имер, Куманово. (17733)
- Работна книшка на име Петровиќ Тони, Куманово.
- Работна книшка на име Зоран Јанковски, Охрид.
- Работна книшка на име Патоски Златко, Прилеп.
- Работна книшка на име Димитриевска Блашка, Куманово. (17749)
- Работна книшка на име Мемешоски Зекирија, Прилеп. (17809)
- Работна книшка на име Сретко Мишевски, Тетово.
- Работна книшка на име Бајрами Гајур, Гостивар.
- Работна книшка на име Зорка Арсоска, Гостивар.
- Работна книшка на име Тасевски Сребрен, Охрид.
- Работна книшка на име Блажеска Оливера, Охрид.
- Работна книшка на име Трајков Антонио, Гевгелија.
- Работна книшка издаден од Скопје на име Унеркова Магдалена, Скопје. (17865)
- Работна книшка на име Петров Горанчо, Велес.
- Работна книшка на име Димитар Фуновски, Битола.
- Работна книшка на име Стојановски Станојко, К.Паланка. (17898)
- Работна книшка на име Куртиши Фехим, Гостивар.
- Работна книшка на име Цапкуноска Д.Снежана, Прилеп. (17935)
- Работна книшка на име Глигоровски Сашо, Битола.
- Работна книшка на име Трајковски Драги, Св.Николе. (17937)
- Работна книшка на име Коцева Славница, Велес.
- Работна книшка издаден од Скопје на име Зекир Севдије, Скопје. (17991)
- Работна книшка издаден од Скопје на име Рамадан Бајрам, Скопје. (18040)
- Работна книшка на име Стојановска Татјана, с.Јанчиште, Тетово. (18050)
- Работна книшка на име Сидоровски Љупчо, Прилеп.
- Работна книшка на име Санти Целадин, Куманово.
- Работна книшка на име Ислими Зеќирија, Куманово.
- Царински сертификат бр.69 за возило СК - 712 ФД издаден од Царинарница-Скопје на име "ТИНА - СТАР", Скопје. (17515)
- Сервисна книшка за Југо темпо бр.5488 издаден од Мак ауто - Куманово на име Павловска Фанија, Скопје. (17521)
- Пасош бр.514176 на име Агим Мемети, с.Учормиште, Тетово.
- Решение уп.бр.12-51 издадено од СО Центар - Скопје на име Владо Тренески, Скопје. (17450)
- Воена книшка на име Венхор Алија, Тетово. (17982)
- Свидетелство за 2 одд. на име Мемети Фетимир, Тетово. (17990)
- Чековна картичка бр.9729/50 на име Горан Иванов, Штип. (17925)
- Чековна картичка бр.130838-61 издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Елизабета Атанасовска, Скопје. (17930)
- Чековна картичка бр.77621-07 чек од бр.4598294 до 4598309, 3719596, 3719599, 4598290 и 4598291 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ефтимова Рајна, Скопје. (17931)
- Свидетелство на име Синани Скендер, Тетово. (17757)
- Свидетелство на име Јосески Климе, Струга. (17759)
- Свидетелство за 3 одд. на име Рушидов Фета Дилавер, с.Чашка, Велес. (17760)
- Свидетелство за 1 одд. на име Рушидов Фета Дилавер, с.Чашка, Велес. (17762)
- Свидетелство за 2 одд. на име Рушидов Фета Дилавер, с.Чашка, Велес. (17764)
- Свидетелство за 4 одд. на име Рушидов Фета Дилавер, с.Чашка, Велес. (17765)
- Свидетелство на име Пупаловиќ Мирјана, Прилеп.
- Свидетелство на име Бајрами Сејдели, Гостивар.
- Свидетелство за 8 одд. на име Абдули Сеад, Гостивар.
- Свидетелство на име Фаик Адил, Гостивар. (17774)
- Свидетелство за 8 одд. на име Стоиловски Дејанчо, Кочани. (17838)
- Свидетелство од 2 до 4 одд. на име Севим Исмаили, Куманово. (17839)
- Свидетелство за 1 год. на име Севим Исмаили, Куманово. (17840)
- Свидетелство на име Зафиров Трајче, Штип. (17841)
- Свидетелство за 5 одд. на име Османи Ферди, Тетово.
- Свидетелство за 5 одд. на име Кадриу Камил Азрет, Гостивар. (17867)

- Свидетелство за 1 одд. на име Исмаили Афише, Гостивар. (17868)
- Свидетелство за 8 одд. на име Јакупи Шенгул, Гостивар. (17870)
- Свидетелство за 1 год. на име Бесник Мерсели, Гостивар. (17871)
- Свидетелство и диплома на име Рамизи Нухи, Тетово.
- Свидетелство на име Хасани Фердане, Тетово. (17874)
- Свидетелство за 8 одд. на име Реџеџи Халил, Тетово.
- Свидетелство за 2 год. на име Бојковски Драге, К.Паланка. (17878)
- Свидетелство за 1 год. на име Бојковски Драге, К.Паланка. (17880)
- Свидетелство на име Станоевска Сања, Делчево.
- Свидетелство на име Лефкова Бисерка, Кочани.
- Свидетелство на име Камили Лирие, Прилеп. (17891)
- Свидетелство за 8 одд. на име Мучоски Мукерем, Мак.Брод. (17892)
- Свидетелство на име Костова Гордана, Куманово.
- Свидетелство на име Косовиќ Наташа, Куманово.
- Свидетелство на име Ристовски Горанчо, Велес.
- Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "П.П.Његош" - Скопје на име Незирова Мирвет, Скопје. (17934)
- Свидетелство на име Милошески Мирко, Мак.Брод.
- Свидетелство на име Милески Бобан, Мак.Брод.
- Свидетелство на име Маленкоски Рубинчо, Прилеп.
- Свидетелство на име Алексовска Слободанка, Прилеп. (17970)
- Свидетелство за 6 одд. на име Станислав Савевски, Кратово. (17971)
- Свидетелство на име Исмаил Берзани, Тетово. (17972)
- Свидетелство на име Гилимирс Ибраими, Тетово.
- Свидетелство за 8 одд. на име Исени Ајше, Тетово.
- Свидетелство за 1 год. на име Сипиќ Сања, Куманово
- Свидетелство на име Светлана Андоновиќ, Куманово
- Свидетелство за 8 одд. на име Митев Спасе, Берово.
- Свидетелство на име Енвер Рамадан, с.Студеничани, Скопје. (18026)
- Свидетелство за 5,6,7 и 8 одд. издаден од ОУ "Цветан Цимов" Скопје на име Адеми Едина, Скопје. (18038)
- Свидетелство на име Давчев Сашко, Штип. (18057)
- Свидетелство за 5 одд. на име Ефтимова Тања, Радовиш. (18059)
- Свидетелство за 5 и 7 одд. издаден од ОУ "Панајот Ѓиновски" Скопје на име Расим Ерол, Скопје. (18060)
- Свидетелство за 5 одд. издаден од ОУ "Панајот Ѓиновски" Скопје на име Расим Еркан, Скопје. (18061)
- Свидетелство за 6 одд. на име Даниел Митровски, К.Паланка. (18068)
- Свидетелство 1 год. на име Ангеловска Јагода, К.Паланка. (18070)
- Свидетелство на име Алексиќ Елизабета, Куманово.
- Свидетелство за 1 год. на име Митева Славица, Делчево. (18072)
- Свидетелство за 2 год. на име Јованов Тихомир, Кочани. (18073)
- Свидетелство на име Исамоски Рефик, Струга. (18074)
- Свидетелство на име Василески Илија, Тетово. (18075)
- Свидетелство на име Незафате Демири, Тетово.
- Свидетелство на име Шурете Алити, Тетово. (18078)
- Свидетелство на име Панајоту Ристе, Тетово. (18079)
- Свидетелство на име Шабани Амет, Тетово. (18080)
- Свидетелство на име Мемиши Јетан, Тетово. (18081)
- Свидетелство на име Боболкова Кети, Прилеп. (18082)
- Свидетелство на име Петрова Јулија, Прилеп. (18083)
- Свидетелство на име Шаќире Асани, Тетово. (18084)
- Индекс на име Соколоски Димитар, Прилеп. (17939)
- Диплома за 4 клас на име Кировски Пеми, Велес.
- Диплома на име Стоименов Јонче, Винаца. (17753)
- Диплома на име Стерјоски Раде, Тетово. (17754)
- Диплома на име Маневски Виктор, Куманово. (17835)
- Диплома за 4 год. на име Асани Еминдурах, Гостивар.
- Диплома на име Касими Блерим, Куманово. (17940)
- Диплома на име Даути Лората, Струга. (17941)
- Диплома издаден од ЕМУЦ "Никола Тесла" Скопје на име Мустафа Исмет, Скопје. (17992)
- Диплома на име Костадиновски Глигор, Берово.
- Диплома на име Давчев Сашко, Штип. (18056)
- Парична картичка бр.5910 6000.0321 1492 - важи до 31.10.2000 год. издаден од Стопанска банка АД Скопје филијала Гостивар на име Верска Каранфилоска, бул.Браќа Ѓиноски бр.2/8, Гостивар. (17801)
- Магнетна картичка бр.40100-603-16847 издадена од ЗПП - Скопје на име "Дац - комерц", Скопје. (18004)
- Избирачка легитимација бр.14653716-01-01 издадена од Скопје на име Софија Попова, ул.М.Х.Јасмин бр.42/49, Скопје.
- Царинско ТИР уверение за возило КУ-493-БА со важнос до 12-05-01999 год. издаден од Царинарница - Скопје на име Бис транс, Куманово. (17842)
- Решение бр.11-679/1 на име Талеси Раде, Д.Хисар.
- Чекови од бр 2409590 до 2409608, од тековна сметка бр.54735-89, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име .Каркинска Донка, Скопје. (18096)
- Чекови од бр.2440100 до 2440104, 2342488, 2342489, 2342493 и 2342496, од тековна сметка бр.36392-61, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Вучков Зоран, Скопје. (18198)
- Чекови од бр.3186185 до 3186193, од тековна сметка бр.78426-20, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име .Крстевска Анка, Скопје. (18242)
- Чекови од бр.4323593 до 4323606, од тековна сметка бр.40591-03, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојановска Драгана, Скопје. (18269)
- Чек бр.788177, 78179-788186, 762616, издадени од Стопанска Банка АД Скопје - Филијала Штип на име Арески Велјан, ул."Кеј Вардар" бр.2/1-4, Гостивар.
- Работна книшка на име Кемал Беадиновски, Скопје.
- Работна книшка на име Христовски Бојан, Скопје.
- Работна книшка на име Борче Грозданов, Скопје.
- Работна книшка на име Иванов Дарко, Скопје. (18211)
- Работна книшка на име Маја Крстиќ, Скопје. (18239)
- Работна книшка на име Африм Сали, с. Крушопек, Скопје. (18249)
- Работна книшка на име Фадил Љачи, Скопје. (18263)
- Работна книшка на име Велковска Александра, Скопје. (18267)
- Работна книшка на име Стојановска Наташа, Скопје.
- Работна книшка на име Ацевска Драгица, Скопје.
- Работна книшка на име Халил Бериша, Скопје.
- Работна книшка на име Андреески Зоран, Скопје.
- Работна книшка на име Сулејмани Неџати, Скопје.
- Работна книшка на име Драги Ангеловски, Крива Паланка. (18418)
- Работна книшка на име Фана Богдановска, Битола.
- Работна книшка на име Зендели Зендел, Скопје.
- Работна книшка на име Пандилоска Славица, Тетово.
- Работна книшка на име Србиноски Влатко, Македонски Брод. (18505)

Работна книшка на име Јанков Гошо, Радовиш.  
 Воена книшка на име Даме Богдановски, Скопје.  
 Воена книшка бр. 015444, издаден од на име Чакарески  
 Милчо, Струга. (18509)  
 Чековна картичка бр. 10549/78, на име Кафтањовска  
 Риса, Штип. (18441)  
 Свидетелство за VIII одделение, издадено од О.У.  
 "Климент Охридски" Скопје на име Митова Мирјана,  
 Скопје. (18105)  
 Свидетелство за V одделение на име Бетим Цафери,  
 Тетово. (18141)  
 Свидетелство за VIII одделение на име Велков  
 Стојанчо, Радовиш. (18153)  
 Пасош бр. 0160578 на име Рамик Сабухуди, ул. "4"  
 бр. 12, с. Љубош, Скопје.

### БИЛАНСИ НА УСПЕХОТ

Врз основа на член 565 став (4) од Законот за трговските друштва, Акционерското друштво „Макпетрол“ – Скопје, на I редовно годишно Собрание на акционерите, одржано на 22.5.1999 година, го усвои

#### Билансот на успехот за 1998 година

	во 000 ден.
Вкупни приходи	11.166.766
Вкупни расходи	11.121.919
Добивка пред оданочување	44.847
Даноци и придонеси од добивката	12.922
Нето добивка по оданочување	31.925
– за резерви	4.789
– за дивиденди 2% на ПНОМ	3.636
– за дивиденда на акционерите	23.478

„Макпетрол“ А.Д. – Скопје

### ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Книгоиздателство за уметничка литература „Македонска книга“ – Скопје

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.05.1999 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бб, во време од 9 часот до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ОП Ветеринарна станица „Напредок“ – Гевгелија

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.05.1999 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „7-ми Ноември“ бр. 75 во Гевгелија, во време од 7 до 13 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Јавното претпријатие Ветеринарна станица „Здравје“ – Делчево

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисија на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.05.1999 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 3 во време од 7 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Општественото претпријатие за издавање учебници и наставни средства „Просветно дело“ – Скопје

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 24.05.1999 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 15 – Скопје, во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на Јавното претпријатие во општествена сопственост Ветеринарна станица – овластена ветеринарна инспекција – Штип

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.05.1999 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. „Пиринска“ – 11 во време од 07 до 14 часот.

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-63/99

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-63/99 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.
- 1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за изведба на Систем за Далечински Надзор и Управување од Дистрибутивниот Диспечерски Центар на „Електродистрибуција Струмица“ во Струмица, а во согласност со Проектната задача.
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

#### 2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА – ИЗВЕДБАТА

- 2.1. Обем на изведбата е добивање на понуди за:
  - Изработка на потребната проектна документација.
  - Испорака на HW и SW платформа на Системот за Далечински Надзор и
  - Управување (СДНУ) на Подрачниот систем за управување на дистрибутивниот регион на Струмица.
  - Монтажни работи, поврзувања, испитување и пуштање во погон на СДНУ.
  - Обука на корисникот.
- 2.2. Комплетната техничка документација „Проектна задача“, „Идеен проект за приклучување на ТС „Струмица 1“, ТС „Струмица 2“, ТС „Сушица“ кон ТСУ со електроенергетските објекти на „ЕСМ“, „Техничка спецификација на опрема и работи за прилагодување на ТС „Струмица 1“, ТС „Струмица 2“, ТС „Сушица“, РП „Карбино“, и ХЕ „Турија“, „Функционални барања за прилагодување на објектите“, и „Функционални барања за RTU и SCADA“, заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „Орце Николов“ бб, 91000 Скопје, нова зграда, соба 107, од 11 до 13 часот. Контакт телефон 222-443 и 149-049.
- 2.3. При подигање на Проектната задача и останатата техничка документација, понудувачот е должен да достави уплатница на вредност од 1000,00 денари, уплатени на жиро-сметка 400100-601-5012 со назнака за отворен повик бр. 01-63/99 ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на изведувачот на работите и евентуалните подизведувачи.
- 3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на набавката - изведбата, а во склад со Проектната задача.
- 3.3. Понудата треба да ги содржи единечните и вкупните цени за HW и SW компоненти (според Техничките спецификации и предвидениот обем на работи).
- 3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- 3.5. Понудата треба да ги прифати роковите за извршување на работите наведени во техничките спецификации.
- 3.6. Понудата треба да има рок на важност.

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки (оригинални документи или заверени копии верни на оригиналот).

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

4.3.1. Понудувачот треба да достави референтна листа за досегашни работи од ваков вид.

4.3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка опременост за изведување на ваков вид работи.

4.3.3. Понудувачот треба да достави доказ за кадровска опременост за изведување на ваков вид работи.

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

#### 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

- 5.1. Цена на изведбата 30%
- 5.2. Начин на плаќање 15 %
- 5.3. Референци - реализирани СДНУ со Електроенергетски системи 30%
- 5.4. Техничка и кадровска опременост 15%
- 5.5. Усогласеност со барањата на Инвеститорот 10%

#### 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 24.06.1999 година во 11,00 часот, во просторите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98) и Одлука бр. 05-2939/1 од 01.06.1999 година, Комисијата за јавни набавки на Министерството за правда на Република Македонија објавува

#### ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 4/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

##### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач на јавниот повик бр. 4/99 е Министерството за правда на Република Македонија, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 9, Скопје.



– Предмет на јавниот повик број 4/99 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за прибирање на понуди за изведба на алуминиумски и стаклорезачки работи на фасада за објект: Зграда на правосудни органи – висок дел – Скопје.

– Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност.

– Отворање на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

## 2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

– Комисијата за јавни набавки на Министерството за правда на Република Македонија има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација, врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката и од кои ќе се побара понуда.

– Понудувачите кои се бават со дејноста – предмет на јавниот повик, своето учество на јавниот повик да го пријават со документација со која ќе го докажат следното:

- техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавни набавки);
- економско-финансиски бонитет (член 22 од Законот за јавни набавки);
- расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката;
- менаџерска способност;
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката;
- дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејност;
- имаат документ за регистрација за вршење на нивната дејност;
- во случај понудувачот да вклучи подизведувачи потребно е да достави список за истите;
- референтна листа на понудувачот и на подизведувачот.

Исполнување на горенаведените услови се докажува со документи (оригинален примерок или фотокопија заверена кај нотар) и податоци кои се приложуваат кон пријавата за понуда.

Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој ќе оцени дека доставените документи во врска со претквалификациите се лажни и неточни или некомплетни.

## 3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– Понудувачите кои пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик.

– Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

– Рок за прием на документацијата изнесува 10 дена.

– Документацијата се доставува до набавувачот Министерство за правда на Република Македонија ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 9, Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање во архивата на набавувачот.

– Ограничениот повик трае 10 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во весникот „Нова Македонија“.

– Увид во проектот и тендерската документација е можен секој работен ден во просторите на Јавното

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Подрачна единица Скопје, барака број 3, соба број 310, од 9 до 11 часот.

## 4. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, објавува

### ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 6/99 СО ПРЕТХОДНО ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на барањето е Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ул. „Никола Вапцаров“, бр. 7, Скопје.

1.2. Предмет на јавниот повик, број 4/99 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на јавната набавка на услуги.

1.3. Услугите се состојат од:

– вршење на финансиска, сметководствена и правна контрола на законитоста и правилноста на постапката, врз основа на член 106 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“, бр. 38/93, 48/93 и 21/98);

– вршење на длабинско снимање (due diligence) за одредени претпријатија по барање на Агенцијата;

– консултантско-експертски услуги за продажба на акциите и уделите на Агенцијата;

– изработка на проценки на вредноста на претпријатијата во согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93, 48/93 и 21/98) и Методологијата за проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал;

– обука на проценители за проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал, согласно член 4 од Правилникот за издавање овластување на проценители за проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал.

Услугите ќе се извршуваат сукцесивно во текот на годината според потребите на набавувачот. Набавката може да се подели.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат сите правни и физички лица.

#### II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Комисијата за јавни набавки на Агенцијата на Република Македонија има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација, врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката и од кои ќе побара понуда.

2.2. Понудувачите, своето учество на јавниот повик можат да го пријават за извршувањето на предметот на набавката согласно со член 35 од Законот за јавни набавки. Покрај документацијата наведена во член 35 од

Законот за јавни набавки, понудувачите треба да достават и:

- податок за бројот на вработени овластени ревизори и проценители со општо овластување;
- да се достави кратко резиме за секој овластен ревизор и проценител, за нивната квалификација и искуство вклучувајќи академско образование и квалификации, членство во професионални ревизорски, сметководствени и проценителски здруженија, детали за искуството во работа на ревизији, сметководство и проценки;
- листа на поголеми тековни и поранешни клиенти со видот на дадените услуги на секој клиент;
- податоци за ангажирање и искуство во процесот на приватизација и ревизија.

### III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

3.1. Понудувачите треба да приложат документи и податоци кон пријавата во согласност со член 35 од Законот за јавни набавки и глава II, точка 2.2. од овој повик. Исполнување на горе наведените услови се докажува со документи (оригинален примерок или копија заверена кај нотар) и податоци кои се приложуваат кон пријавата за понуда.

3.2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

3.3. Рокот за доставување на понудите е 10 дена од денот на објавувањето во „Нова Македонија“ и „Службен весник на РМ“.

3.4. Документацијата се доставува до набавувачот на следната адреса: Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ул. „Никола Вапцаров“, бр. 7, Скопје, Комисија за јавни набавки.

### IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Документацијата која не ќе биде доставена во утврдениот рок и онаа која не е изработена според барањата на повикот и Законот за јавни набавки нема да се разгледува.

#### Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 25 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и член 48 и член 51 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Книгоиздателството за уметничка литература „Македонска книга“ – Скопје, објавува

### ЈАВЕН ПОВИК

1. Предмет на јавниот повик е прибирање понуди за запишување 3588 повластени акции во вредност од 358.779 ДМ.

2. Право на купување акции под повластени услови имаат работниците кои во претпријатието работеле најмалку две години пред донесувањето на Одлуката за трансформација, лица чиј работен однос престанал во претпријатието и кои во него непрекинато работеле најмалку две години и пензионираниите работници кои во претпријатието непрекинато работеле најмалку две години.

3. Запишувањето на акции под повластени услови ќе се врши во просториите на дирекцијата на претпријатието од 9 до 14 часот секој работен ден во рок од 8 дена од денот на објавувањето.

Работнички совет

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Акционерското Друштво за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ – Скопје објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 83/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, МОНТАЖА И ПУШТАЊЕ ВО РАБОТА НА ОПРЕМА ЗА НАПОЈУВАЊЕ СО ДИСТРИБУТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА БАЗНИ СТАНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### 1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: Акционерско Друштво за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ во државна сопственост, ул. „Орце Николов“ бб Скопје.

1.2. Предмет на набавката: набавка, монтажа и пуштање во работа на опрема за напојување со дистрибутивна електрична енергија за базни станици во Република Македонија.

1.3. Вид и количина:

Дадено во Тендер документацијата.

Тендер документацијата може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – Скопје во Секторот за инвестиции соба број 216, секој работен ден од 10 до 12 часот. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендер документацијата е неповратен износ од 50 ДЕМ во денарска противвредност пресметано по средниот курс на Народна банка и тоа на жиро сметка 40100-601-409621 или на девизна жиро сметка преку Комерцијална банка Скопје – 40100-620-10-25/50522-1950, ЕДБ 403027339649 – Стопанска банка Скопје.

Само понудувачите кои ќе купат тендер документација ќе имаат право да поднесат понуди.

Со избраниот најповолен понудувач ќе се склучи рамковен договор.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

	максимални бодови
– Цена	60 %
– Квалитет	10 %
– Бонитет	10 %
– Услови на плаќање	10 %
– Рок на изведба	5 %
– Референтна листа	4 %
– Кадровска опременост	4 %
– Техничка опременост	4 %

1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.6. Рок на поднесување на понудите: до 23.06.1999 година до 12,00 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.7. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26 од 12.06.1998 година).

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата може да се достави за целиот предмет на набавката или за дел од набавката.

2.2. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции дадени во понудата, изразени во денари или ДЕМ.

2.3. Понудувачите во придружната документација на понудата задолжително треба да достават тендер гаранција во износ од 4.000 ДЕМ.

2.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружната документација:

– документ за бонитет од носителот на платниот промет чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со правилник.

Странското правно лице, кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат – извештај за бонитетот издаден од професионално репрезентативно тело, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

– доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24, точка а) и – извод односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност, согласно член 24, точка б) од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи понудувачите треба да ги достават во оригинален примерок или доколку се фотокопии, истите треба да бидат заверени од страна на нотар.

### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

3.3. Понудите треба да се достават во архивата на Дирекцијата на АД „Македонски телекомуникации“ – ул. „Орце Николов“ бб Скопје.

3.4. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

3.5. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 23.06.1999 година во 12,00 часот, во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски телекомуникации“ – Скопје во салата на 4-ти кат.

### 4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

4.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

4.3. За дополнителни информации понудувачите може да контактираат на телефон 141-431 и 070/200-305.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД „Македонски Телекомуникации“ објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 84/99 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА И МОНТАЖА НА АНТЕНСКИ СТОЛБОВИ ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

### 1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Изработка и монтажа на антенски столбови за мобилна телефонија.

1.3. Вид и количина: Антенски столбови, бетонски работи, земјани работи, браварски работи по спецификација и технички опис кој може да се подигне во канцеларијата бр. 33 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот. Во спецификацијата дадени се ориентациони количини на опремата и работите, а за истото ќе се склучи рамковен договор со избраниот најповолен понудувач.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на техничкиот опис е неповратен износ од 1 600 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка-Скопје.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавни набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

– цена	60%
– квалитет	10%
– бонитет	10%
– рок на изведба	5%
– начин на плаќање	10%
– референтна листа	4%
– кадровска опременост	4%
– техничка опременост	4%

1.6. Рок на поднесување на понудите 23.06.1999 година до 10<sup>00</sup> часот.

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции и вкупна цена изразена во денари.

2.2. Цената треба да биде конечна, франко магацин на набавувачот, со вкalkулирани сите даночни и царински обврски.

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени фактури, без аванс.

2.4. Рок за испорака и монтажа е по динамика на нарачателот.

### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите треба да се достават во архивата на дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, ул. „Орце Николов“ бб.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:

– документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат – извештај за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

– доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а.

– извод односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б; и

– банкова гаранција во износ од 2% од вкупната вредност на понудата.

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката „документација“.

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“, како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

#### 4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 23.06.1999 година до 10<sup>00</sup> часот.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 23.06.99 година во 10<sup>00</sup> часот во Дирекцијата на АД за Телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ во салата на 4-ти кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат со Самостојната градежна служба на тел. 141-415, 141-177 и со Центарот за јавни говорници на тел. 131-343.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 13 алинеја 1 и член 15 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Народна банка на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08/06-99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СОФТВЕР ОПРЕМА

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на отворениот повик е Народна банка на Република Македонија со седиште во Скопје на ул. „Комплекс банки“ б.б..

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на софтвер опрема за потребите на Народна банка на Република Македонија.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

#### II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет на отворениот повик е набавка на софтвер опрема за потребите на Народна банка на Република Македонија и тоа:

1) Microsoft Software

Реден број	Опис	Количина
1.	BackOffice 4.0 CAL OLP B	80
2.	SQL CAL 7.0 CVUP OLP B	50
3.	SQL Svr 7.0 CVUP CD 5 Clt	1
4.	SQL Svr 7.0 OLP B	1
5.	WinNT 4.0 Server VUP OLP B	3
6.	WinNT 4.0 Server OLP B	6
7.	WinNT Server 4.0 DiskKit	1
8.	Exchange Server 5.5. 5Cli CD	1
9.	Exchange Server 5.5 CPUP 5Cli CD	1
10.	Exchange Server 5.5 VUP CD	1
11.	SMS 2.0 VUP CD	1
12.	Site Server Commerec 3.0 25 Cli	1

13.	Site Svr. Internet Connector 3.0 MLP	1
14.	Visual Studio Enter. 6.0 VUP CD	1
15.	Visual Studio Enter. 6.0 OLP A	2
16.	Office Std 97 OLP A	50

#### 2) Eastman Software

Реден број	Опис	Количина
1.	DMX Server Package 5Cli	1
2.	DMX Documentation Package	1
3.	WFX Server Package 5Cli	1
4.	WFX Documentation Package	1
5.	Imaging for Windows Professional	5
6.	Годишна поддршка	

3) Open Systems – Private I, алатка за Syslog Management.

#### III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2. Обем и количина на набавката (спецификација).

3. Квалитет и стандард.

4. Технички карактеристики на набавката.

5. Цена со сите давачки и начин на плаќање.

6. Гаранција.

7. Сервис.

8. Рок на извршување на набавката.

#### IV ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1. Изборот за најповолен понудувач ќе се изврши по следните критериуми:

– квалитет на производот	200 бода
– висина на цената	200 бода
– рок на извршување на набавката	150 бода
– рок и начин на плаќање	150 бода
– гаранција	150 бода
– сервис	100 бода
– референтна листа	50 бода

#### V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

1. Судска регистрација на дејноста,

2. Документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),

3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана и заверена од одговорното лице на понудувачот.

#### VI. РОКОВИ

1. Крајниот рок на доставување на понудата е 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Дневник“ и „Службен весник на Република Македонија“.

2. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за разгледување.

4. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на овој отворен повик.

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени запечатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и

да носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен плик да ја содржи документацијата и да носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

5. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 24.06.1999 година, во 9,00 часот, во просториите на Народна банка на Република Македонија на ул. „Комплекс банки“ б.б. Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

7. Понудата со придружната документација да се достави на адреса:

Народна банка на Република Македонија, ул. „Комплекс банки“ б.б. – Скопје, по пошта или преку архивата на Банката.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/151 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПО ВТОРПАТ

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

#### 2. Предмет на набавката:

2.1. Свежо овошје, зеленчук, леб, бурек, јогурт, месо свежо (јагнешко, јунешко, свинско) за потребите на гарнизон Делчево – (видови и количини наведени во Список бр. 1).

Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и подигне во Министерството за одбрана ул. „50 Дивизија“ бр. 22, Скопје, во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 8 или кај одговорното лице од Одделението за интендантско обезбедување во просториите на гарнизонот Делчево.

#### 3. Содржина на понудата

- цена (без пресметан данок на промет),
- начин и услови на плаќање,
- квалитет

#### 4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот.
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство-испорака на бараните производи.

#### 5. Доставување на понудата

– Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да ѝ предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

– Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смее да содржи ни-

каква ознака освен ознака „не отворај“ и бројот на Отворениот повик. Во затворениот коверт треба да има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот и времето на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

#### 6. Критериуми за избор на најповолен добавувач.

- квалитет,
- цена,
- начин и услови на плаќање,
- техничко-технолошки можности за производство-испорака.

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши на ден 28.06.1999 година со почеток во 10,00 часот во просториите на гарнизонот Делчево.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/ 239-119.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

### ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-2408/132 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Нарачател на повикот е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб, Скопје

2. Предмет на јавната набавка е прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на:

- сок овошен во дој-пак од 2 дл.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

4. Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација за:

- техничко-технолошки бонитет,
- економско-финансиски бонитет,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- немање на правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

Бараните документи да се достават во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земаат во предвид за разгледување.

Документацијата за ограничениот повик да се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Документацијата да се достави на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ бб Скопје, по пошта или преку архива во Министерството за одбрана.

Крајниот рок за доставување на документацијата е 25.06.1999 година.

Документацијата која не е доставена во утврдениот рок во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/239-119.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 15 и член 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при општина Виница објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/99  
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ С. ИСТИБАЊА – С. ЈАКИМОВО ВО ОПШТИНА ВИНИЦА**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач на отворениот повик е Општина Виница на ул. „Бел Камен“ бб.

1.2. Предмет на набавката е изградба на локалниот пат с. Истибања – с. Јакимово во Општина Виница.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно со Законот за јавни набавки.

1.5. Рок на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавување на барањето во средствата за јавно информирање.

**2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени на позиции како и вкупната цена на понудата изразена во денари.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на изградба на локалниот пат – с. Истибања – с. Јакимово.

2.5. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

2.6. Понудата со придружната документација од странските понудувачи мора да биде преведена на македонски јазик.

**3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финансиска и економска способност, согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи, согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

Документот за бонитет треба да е оригинален или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 став 1 од Законот за јавни набавки.

3.3. Претставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

**4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

4.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач ќе бидат во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки, односно:

1. Рок и начин на плаќање,
2. Квалитет,
3. Понудено најекономично решение,
4. Висина на цена.

**5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

5.1. Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“ и бројот на повикот. Ковертот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

5.2. Во затворениот коверт треба да има уште 2 затворени и запечатени коверти. Првиот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака понуда, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака документација и точната адреса на понудувачот.

5.3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде затворен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5.4. Писмените понуди се доставуваат преку пошта или со предавање во архивата на набавувачот на адреса: Општина Виница, ул. „Бел Камен“ бб, Виница.

**6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

6.1. При изготвување и доставување на понудите задолжително да се применуваат одредбите на Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Некомплетните понуди во согласност со Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

6.4. Тендерската документација може да се подигне во зградата на Општина Виница, на 3 спрат, соба бр. 8. На име паушал при подигањето на тендерот, за негова подготовка се плаќаат 500 денари.

За подетални информации може да се обратите на тел број 0903/361-945 локал 15.

Комисија за јавни набавки

**ОБЈАВИ**

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

**ОБЈАВУВА**

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец мај 1999 година во однос на месец април 1999 година е повисока за 0,9%, а планираната за 0,3% повисока во однос на месец април 1999 година.

2. Порастот на платите за месец мај 1999 година во однос на месец април 1999 година за правните лица од членот 3 изнесува 0,9%, а правните лица од членот 4 исплатата на платите за месец мај 1999 година ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,

Бедредин Ибраими, с.р.

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Македонија ја

**О Б Ј А В У В А**  
**ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 1999 ГОДИНА**

Просечно исплатената нето плата по работник во стопанството на Република Македонија за месец март 1999 година изнесува 9241 денари

Директор,  
Светлана Антоновска, с.р

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македонија го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 1999 ГОДИНА**

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-мај 1999 година во однос на просечните цени на мало во 1998 година изнесува -0,9%

Директор,  
Светлана Антоновска, с.р

**СО Д Р Ж И Н А**

- |   |      |   |      |
|---|------|---|------|
| 1066. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација . . . . .               | 1885 | 1079. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Народната матична библиотека „Димитрија и Константин Миладиновци“ – Струга . . . . . | 1887 |
| 1067. Решение за именување вршител на должноста директор на Историскиот музеј во Крушево . . . . .                                | 1885 | 1080. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Народниот театар „Војдан Чернодрински“ – Прилеп . . . . .                            | 1887 |
| 1068. Решение за именување вршител на должноста директор на Музејот на град Кратово . . . . .                                     | 1885 | 1081. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Народниот музеј „Д-р Никола Незлобински“ – Струга . . . . .                          | 1887 |
| 1069. Решение за именување вршител на должноста директор на Музејот на град Неготино . . . . .                                    | 1885 | 1082. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Струмица . . . . .          | 1888 |
| 1070. Решение за именување вршител на должноста директор на Галерија и Музеј во Кавадарци . . . . .                               | 1885 | 1083. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Народната матична библиотека „Вук Караџиќ“ – Гостивар . . . . .                      | 1888 |
| 1071. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата „25 Мај“ – Валандово . . . . .                     | 1886 | 1084. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје – Скопје . . . . .     | 1888 |
| 1072. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата „Ацо Ѓорчев“ – Неготино . . . . .                  | 1886 | 1085. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Уметничката галерија – Струмица . . . . .  | 1888 |
| 1073. Решение за именување вршител на должноста директор на Градската библиотека „Борка Талески“ – Прилеп . . . . .               | 1886 | 1086. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Библиотеката „Браќа Миладиновци“ – Скопје . . . . .                                  | 1889 |
| 1074. Решение за именување вршител на должноста директор на Матичната библиотека „Гоце Делчев“ – Велес . . . . .                  | 1886 | 1087. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Работничкиот универзитет „Киро Донов“ – Радовиш . . . . .                            | 1889 |
| 1075. Решение за именување вршител на должноста директор на Матичната библиотека „Ванчо Прке“ – Винаца . . . . .                  | 1886 | 1088. Решение за назначување советник на министерот за надворешни работи . . . . .  | 1889 |
| 1076. Решение за именување вршител на должноста директор на Народниот театар „Јордан Хаџи Константинов – Џинот“ – Велес . . . . . | 1886 | 1089. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за надворешни работи . . . . .   | 1889 |
| 1077. Решение за именување вршител на должноста директор на Зоолошката градина – Скопје . . . . .                                 | 1887 | 1090. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за надворешни работи . . . . .   | 1889 |
| 1078. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата „Бели мугри“ – Кочани . . . . .                    | 1887 | 1091. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Министерството за здравство . . . . .  | 1890 |
|   |      | 1092. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за стопанство . . . . .  | 1890 |
|   |      | 1093. Решение за распоредување на осудените и осудените малолетни лица во казнено-поправните и воспитно-поправните установи . . . . .                       | 1890 |
|   |      | 1094. Решение за давање одобрение за издавање на краткорочни хартии од вредност . . . . .   | 1892 |
|   |      | 1095. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност . . . . .  | 1892 |
|   |      | 1096. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност . . . . .  | 1892 |
|   |      | 1097. Решение за понижување на решението за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност . . . . .  | 1893 |
|   |      | 1098. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност . . . . .  | 1893 |
|   |      | 1099. Решение на Републичката геодетска управа . . . . .  | 1893 |
|   |      | Објава за стварната стапка на трошоците на живот за месец мај 1999 година . . . . .   | 1947 |
|   |      | Објава за просечно исплатена нето плата по работник во стопанството на Република Македонија за месец март 1999 година . . . . .                             | 1948 |
|   |      | Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец мај 1999 година . . . . .  | 1948 |

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија – Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зударовска. Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51. Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница „Нова Македонија“ – Скопје.